



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE



ГЛАСНИК / BULETINI

Скопје / Shkup


Год. 2021 бр. 12 / Viti 2021 nr.12

31 Декември 2021 / 31 Dhjetor 2021

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE**

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК / BULETINI

Патенти / Patenta

Трговски марки / Marka Tregtare

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale

Ознаки на потекло од производите /

Tregues Gjeografik

Лиценци / Liçenca

Застапување / Përfaqësimi juridik

Скопје / Shkup


Год. 2021 бр. 12 / Viti 2021 nr. 12
31 Декември 2021 / 31 Dhjetor 2021

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO / KODET E SHTETEVE SIPAS STANDARTEVE TË WIPO

AD – Андора / Andora	EC – Еквадор / Ekuador	KY – Кајмански Острови / Ishujt Kajman	RW – Руанда / Ruanda
AE – Здружените Арапски Емирати / Emiratet e Bashkuara	EE – Естонија / Estonia	KZ – Казакстан / Kazahstan	SA – Саудиска Арабија / Arabia Saudite
AF – Авганистан / Afganistan	EG – Египет / Egjipt	LA – Лаос / Laos	SB – Соломонски Острови / Ishujt Solomon
AG – Антика и Барбуда / Antika dhe Barbuda	EH – Западна Сахара / Saharaja	LB – Либан / Liban	SC – Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles
AI – Антигуа - Antigua	ER – Еритреја / Eritreja	LC – Света Луција / Shën Lucia	SD – Судан / Sudan
AL – Албанија / Shqipëria	ES – Шпанија / Spanja	LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn	SE – Шведска / Suedia
AM – Ерменија / Armenia	ET – Етиопија / Etiopia	LK – Шри Ланка / Shri Lanka	SG – Сингапур / Singapor
AN – Холандски Антили / Antile Holandeze	FI – Финска / Finlanda	LR – Либерија / Liberia	SH – Света Елена / Shën Elena
AO – Ангола / Angola	FJ – Фиџи / Fijhi	LS – Лесото / Lesoto	SI – Словенија / Sllovenia
AR – Аргентина / Argjentina	FK – Фокландски Острови / Ishujt Falkland	LT – Литванија / Lituania	SK – Словачка / Slovakia
AT – Австрија / Austria	FO – Овчи Острови / Ishujt e Dhenve	LU – Луксембург / Luksemburg	SL – Сiera Леоне / Siera Leone
AU – Австралија / Australia	FR – Франција / Franca	LV – Латвија / Letonia	SM – Сан Марино / San Marino
AW – Аруба / Aruba	GA – Габон / Gabon	LY – Либија / Libia	SN – Сенегал / Senegal
AZ – Азербејџан / Azerbejxhan	GB – Велика Британија / Britania e Madhe	MA – Мароко / Maroko	SO – Сомлија / Somlija
BA – Босна и Херцеговина / Bosnja dhe Hercegovina	GD – Гранада / Granada	MC – Монако / Monako	SR – Суринам / Surinam
BB – Барбадос / Barbados	GE – Грузија / Gruzija	MD – Молдавија / Moldavia	ST – Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe Principe
BD – Бангладеш / Bangladesh	GH – Гана / Gana	ME – Црна Гора / Mali i Zi	SV – Салвадор / Salvador
BE – Велгија / Belgjika	GI – Гибралтар / Gjibraltari	MG – Мадагаскар / Madagaskar	SY – Сирија / Siria
BF – Горна Волта / Volta e Epërme	GL – Гренланд / Grenlanda	MK – Северна Македонија / Maqedonia e Veriut	SZ – Свазиланд / Svaziland
BG – Бугарија / Bullgaria	GM – Гамбија / Gambija	ML – Мали / Mali	TC – Турки / Turki
BH – Бахреин / Bahrain	GN – Гвинеа / Guinea	MM – Бурма / Burma	TD – Чад / Cad
BI – Бурунди / Burundi	GQ – Екваторијална Гвинеа / Guinea e Ekuadorit	MN – Монголија / Mongolia	TG – Того / Togo
BJ – Бенин / Benin	GR – Грција / Greqia	MO – Макао / Makao	TH – Тајланд / Tajlanda
BM – Бермуди / Bermuda	GS – Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич / Xhorxhia Jugore dhe Ishujt Sanduiç të Jugut	MP – Северни Маријански Острови / Ishujt Mariane Veriore	TJ – Таџикистан / Tashikistan
BN – Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam	GT – Гватемала / Guatemala	MR – Мавританија / Mavritania	TM – Туркменија / Turkmenistan
BO – Боливија / Bolivija	GW – Гвинеа Бисао / Guinea Bisao	MS – Монсерато / Monserator	TN – Тунис / Tunis
BR – Бразил / Brazil	GY – Гвајана / Guajana	MT – Малта / MAlta	TO – Тонга / Tonga
BS – Бахами / Bahama	HK – Хонг Конг / Hong Kong	MU – Маурициус / Mauricius	TP – Источни Тимор / Timori Lindor
BT – Бутан / Butan	HN – Хондурас / Honduras	MV – Малдиви / Maldive	TR – Турција / Turqia
BV – Островот на Буве / Ishujt e Buves	HR – Хрватска / Kroacia	MW – Малави / Malavi	TT – Тринидад и Тобаро / Trinidad dhe Tobago
BW – Боцвана / Bosvana	HT – Хаити / Haiti	MX – Мексико / Meksika	
BY – Белорусија / Bellorusia	HU – Унгарија / Hungaria	MY – Малезија / Malajzia	
CF – Централноафриканска Република / Republika e Afrikës Qendrore	ID – Индонезија / Indonezia	MZ – Мозамбик / Mozambik	
CG – Конго / Kongo	IE – Ирска / Irlanda	NA – Намибија / Namibia	
CH – Швајцарија / Zvicra	IL – Израел / Izraeli	NE – Нигер / Niger	
CI – Брегот на слоновата коска / Bregu i Fildishtë	IN – Индија / India	NG – Нигерија / Nigeria	
CK – Острови на Кук / Ishujt Kuk	IQ – Ирак / Irak	NI – Никарагва / Nikaragua	
CL – Чиле / Cile	IR – Иран / Iran	NL – Холандија / Hollanda	
CM – Камерун / Kamerun	IS – Исланд / Islanda	NO – Норвешка / Norvegjia	
CN – Кина / Kina	IT – Италија / Italia	NP – Непал / Nepal	
CO – Колумбија / Kolumbia	JM – Јамајка / Xhamajka	NR – Неру / Neru	
CR – Костарика / Kostarika	JO – Јордан / Jordani	NZ – Нов Зеланд / Zelanda e Re	
CU – Куба / Kuba	JP – Јапонија / Japonia	OM – Оман / Oman	
CV – Капе Верде / Kape Verde	KE – Кенија / Kenia	PA – Панама / Panama	
CY – Кипар / Qipro	KG – Киргизија / Kirgizija	PE – Перу / Peru	
CZ – Чешка / Cekia	KH – Камбоџа / Kamboxha	PG – Нова Гвинеа / Guinea e Re	
DE – Германија / Gjermania	KI – Кирибати / Kiribati	PH – Филипини / Filipine	
DJ – Џибути / Xhibuti	KM – Коморски Острови / Ishujt e Komorit	PK – Пакистан / Pakistan	
DK – Данска / Danimarka	KN – Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe Nevis	PL – Полска / Polonia	
DM – Доминика / Domenika	KP – Демократска Република Кореја / Republika Demokrate e Koresë	PR – Порторико / Portoriko	
DO – Доминиканска Република / Republika e Domenikës	KR – Република Кореја / Republika e Koresë	PT – Португалија / Portugalia	
DZ – Алжир / Algjeri	KW – Кувајт / Kuvajt	PY – Парагвај / Paraguaj	
		QA – Катар / Katar	
		RO – Романија / Rumania	
		RS – Србија / Srbia	
		RU – Руска Федерација / Federata Ruse	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) / Organizata Rajonale Afrikane për Pronësi Industriale (ORAPI)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели / Enti i Beneluksit për marka tregtare dhe modele
EA	- Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelektuale i Bashkimit Evropian (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelektuale (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I
PRONËSISË INDUSTRIALE**

ГЛАСНИК / BULETINI

Год. 2021 бр12, 31 Декември 2021 /

Viti 2021 nr.12, 31 Dhjetor 2021

©2021

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE

месечник / botimi mujor

за издавачот / për botuesin

Блерим Идризи, заменик директор /
BLERIM IDRIZI, zëvendësdyrëtor

уредувачки одбор / bordi editorial

НАТАША ЗДРАВКОВСКА / NATASHA ZDRAVKOVSKA
СИМЧО СИМЈАНОВСКИ / SIMCO SIMJANOVSKI

главен уредник / kryeredaktor

БЛЕРИМ ИДРИЗИ / BLERIM IDRIZI

компјутерска и графичка обработка / përpunimi kompjuterik dhe grafik

АРЈЕТОН УЗАИРИ & ЛУЛЈЕТА ДЕАРИ / ARJETON UZAI RI & LULJETA DEARI

адреса на издавачот / adresa e botuesit

11 Октомври бр.25, 1000 Скопје / 11 Oktomvri nr. 25, 1000 Shkup

тел / tel: +389 2 3103 601 (641)

факс / faks: +389 2 3137 149

е-маил / e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна / web faqja: www.ippo.gov.mk

Гласник / Buletini

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

Në buletin gjithashtu botohen edhe punime shkencore dhe profesionale, rishikime dhe komente për pronësinë industriale. Punimet shkencore janë të recenzuara. Përmbajtja e shkurtër e punimeve është bashkangjitur në gjuhën maqedone dhe angleze

СОДРЖИНА / PËRMBAJTJA

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост / Shpallja nËl e vendimive pËr njohjen e tË drejtave tË pronËsisË industriale	1
--	---

ПАТЕНТИ / PATENTA

Национални патенти	2 – 63
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	4 – 5
Меѓународни патенти / Patenta ndËrkombËtar	6 – 10
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	11 – 57
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	58 – 63

ТРГОВСКИ МАРКИ / MARKA TREGTARE

Пријави на Трговски Марки / Aplikime pËr marka tregtare	64 – 184
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	65 – 117
Решенија на Трговски Марки / Vendime pËr marka tregtare	118 – 122
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	123 – 173
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	174 – 178
Промени, Пренос, Истекувања, Поништувања, Спојувања, Впишување на лиценца, Продолжување на важење и Престанок / Ndryshime, Bartje, Skadime, Anulime, Bashkimi i kËrkesave, Regjistrimi i liçencËs, VazhdimËsi e vlefshmËrisË dhe NdËrprerje (Mbarim)	179 – 184

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / DISENJO INDUSTRIALE

Пријави на Индустриски дизајн / Aplikime per disenjo industriale	185 – 196
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	186 - 191
Решенија Индустриски дизајн / Vendime per disenjo industriale	192 - 192
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	193 - 195
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	196 - 197



СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PËR NJOHJE E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право. / Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi Industriale për njohjen e asaj të drejte.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të mëvonshme.



ПАТЕНТИ / PATENTAT

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse është paguar tarifa e paraparë.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë në INID.

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:

A-патент/patentë A1-патент со доказ/patentë me dëshmi

A2-дополнителен патент/patentë shtesë

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për patentën evropjanë

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një patente evropiane me pretendime të modifikuara

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri

(45) Дата на објавување / Data e publikimit

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të Patentave (KNP)

- (54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
- (56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
- (57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ (data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
- (61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
- (62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
- (72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
- (73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
- (74) Застапник / Përfaqësues
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar PCT (data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) / Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) **G 06F 1/16, F 16M 11/00**(11) **12192**(13) **A**(21) **2020/822**(22) **21/10/2020**(45) **31/08/2021**

(30) П/2020/822 21/10/2020 МК

(73) **Ирена Димитриевска бул."Јане Сандански" бр.10/1-6, Скопје, МК**

(72) Ирена Димитриевска

(54) **ДВОСМЕРНО ПОДЕСЛИВ ЛАП ТОП ЕКРАН**

(57)

Пронајдокот со назив ДВОСМЕРНО ПОДЕСЛИВ ЛАП ТОП ЕКРАН е усовершено постојно, преносно, персонално информатичко средство, познато како ЛАП ТОП.


Пронајдокот спаѓа во областа на информатичката техника и има широк спектар на употреба. Служи за олеснет прием, изработка, обработка и испраќање на податоци (дигитални записи од видот на техничка и останата документација, преписка, пораки, слики, видеа и слично).

Новитетот кај екранот е што, освен што го има постојното движење, ротација во хоризонтална рамнина, екранот добива можност од дополнително праволиниско движење во вертикална рамнина (горе-доле).

На овој начин се овозможува правилна положба на телото при користење на ЛАП ТОП-от, односно корисникот може правилно да го постави екранот во висина на очите, а при тоа да има и правилна положба на рацете при користењето на постојната тастатура.

Ова е од особена корист за ракувачите со ЛАП ТОП компјутерските уреди, кои имаат проблем со вкочанетост и болки во грбот и вратот, при долготрајно работење. Тие мораат да внимаваат на правилното држење на 'рбетниот столб, главата и рацете за да не страдаат истите, што е тешко изведливо кај постојните ЛАП ТОП уреди поради близината (споеноста) на екранот и тастатурата и постоење на само една можност на подесливост на екранот (ротација во хоризонтална рамнина).

Клучни зборови: ДВОСМЕРНО ПОДЕСЛИВ ЛАП ТОП ЕКРАН, дополнително вертикално движење горе-доле на екранот, идеална работна положба, спречување на вкочанетост и болки во 'рбетниот столб и вратот.



a)



ПРЕНОС / BARTJE

(11) **4485**

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka , JP**

(11) **4394**

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka , JP**

(11) **6903**

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka , JP**

(11) **7318**

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JP**

(11) **8411**

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka , JP**

(11) **8059**

(73) **Bayer CropScience Aktiengesellschaft Alfred-Nobel-Strasse 50 40789 Monheim , DE**

(11) **10068**

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka , JP**

(11) **10196**

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka , JP**

(11) **10200**

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka , JP**

(11) **10796**

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka , JP**

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(11) **5519**

(73) **Ahlstrom-Munksjo Oyj Alvar Aallon katu 3 C 00 100 Helsinki, FI**

(11) **7694**

(73) **Sagimet Biosciences Inc. 155 Bovet Road 303,Aan Mateo,CA 94402, US**

(11) **9465**

(73) **ViroPharma Biologics LLC 300 Shire Way, Lexington, MA 02421, US**

(11)

(73) **DGI Technologies Inc and DGI Technologies Inc 301 Madison Avenue Suite 103 Lakewood, NJ 08701, US and 400 Candlewood Commons, Howell, NJ 07731, US**

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM

(11) **8011**

(73) **Adamed Pharma S.A Mariana Adamkiewiczza 6A,Pienkow,05-152 Czosnow, Poland, PL**

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE

(11) **2452**

(73) **Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. and Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie Hofgartenstrasse 8, 80539 München, DE and Meyerhofstrasse 1, D-69117 Heidelberg, DE**

(11) **1356**

(73) **Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE**

(11) **1600**

(73) **MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US**

(11) **1688**

(73) **Mega-Tech Holding B.V Plaza 24 4782 SK MOERDIJK, NL**

(11) **1644**

(73) **BENELLI ARMI S.p.A Via della Stazione, 50, I-61029 Urbino (Pesaro), IT**

(11) **1696**

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE**

(11) **1777**

(73) **Les Laboratoires Servier 1, rue Carle Hebert, 92415 Courbevoie Cedex, FR**

(11) **2263**

(73) **Fibrex Medical Research & Development GmbH Rabensteig 8/3 A 1010 Wien, AT**

(11) **2296**

(73) **LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. Ronda del General Mitre, 151 08022 Barcelona, ES**

(11) **2428**

(73) **VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED Cambridge, MA 02139-4242, US**

(11) **2415**

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE**

(11) **2486**

(73) **LES LABORATOIRES SERVIER 1, rue Carle Hebert F-92415 Courbevoie Cedex, FR**

(11) **2424**

(73) **Kone Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki, FI**

(11) **2733**

(73) **Albireo AB Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Goteborg, SE**

(11) **2600**

(73) **MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US**

(11) **2635**

(73) **ARES TRADING S.A. Zone Industrielle de l'Ourietaz, 1170 Aubonne, CH**

(11) **2619**

(73) **ARES TRADING S.A. Zone Industrielle de l'Ourietaz, 1170 Aubonne, CH**

(11) **2610**

(73) **Sanofi-Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR**

(11) **2626**

(73) **Kone Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki, FI**

(11) **2987**

(73) **ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US**

(11) **2990**

(73) **Centro de Inmunologia Molecular 12100 Ciudad Habana , CU**

(11) **3187**

(73) **JANSSEN ALZHEIMER IMMUNOTHERAPY Little Island Industrial Estate Little Island, County Cork, IE**

(11) **3361**

(73) **THE BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 201 West 7th Street, Austin, TX 78701, US**

(11) **3471**

(73) **Nesi Plant S.A. Via Cattori, 5 / 6902 Lugano, CH**

(11) **3253**

(73) **Fibrex Medical Research & Development GmbH Rabensteig 8/3 A 1010 Wien, AT**

(11) **3632**

(73) **Eli Lilly & Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US**

(11) **3551**

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE**

(11) **3901**

(73) **Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH**

(11) **4078**

(73) **Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE**

(11) **4285**

(73) **Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE**

(11) **4383**

(73) **Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE**

(11) **4949**



(73) Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. and Europaisches Laboratorium fur Molekularbiologie (EMBL) Hofgartenstrasse 8 80539 Munchen, DE and Meyerhofstrasse 1 69117 Heidelberg, DE

(11) 5403

(73) Europaisches Laboratorium fur Molekularbiologie (EMBL) and Max-Pranck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. Meyerhofstrasse 1 69117 Heidelberg, DE and Hofgartenstrasse 8 80539 Munchen, DE

(11) 5632

(73) Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. and Europaisches Laboratorium fur Molekularbiologie (EMBL) Hofgartenstrasse 8 80539 Munchen, DE and Meyerhofstrasse 1 69117 Heidelberg, DE

(11) 7755

(73) Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. and Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) Hofgartenstrasse 8 80539 München, DE and Meyerhofstrasse 1 69117 Heidelberg, DE

(51) **A 61K 31/19, A 61P 3/10**(11) **12199**(13) **T1**(21) **2020/948**(22) **01/12/2020**(45) **31/12/2021**(30) **IT TO20140567 17/07/2014 IT**(96) **17/07/2015 EP15760255.8**(97) **02/09/2020 EP3169320**(73) **Nutravis S.r.l. Via Corsica 2/9 16128****Genova, IT**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) DEL RE, Giovanni; ZOCCHI, Elena; MAGNONE, Mirko; BENATTI, Umberto and DE FLORA, Antonio

(54) **НОВ ТРЕТМАН ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УПОТРЕБАТА НА ДИЕТАЛЕН ШЕЌЕР ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ЦЕЛИ**


(57) 1 Абцизична киселина (АБА) или ин виво хидролизирачки АБА-конјугат, за употреба во терапевтски, контролен или превентивен третман на хипергликемија без значително зголемување на инсулинемија, при што споменатиот третман опфаќа давање на субјект по орален пат на ефективна количина на абсцизична киселина (АБА) или АБА-конјугат во доза која се состои од 0,15 до 95 μg / дневно на Кг телесна тежина на субјектот, по можност помеѓу 0,5 и 50 μg / дневно на Кг телесна тежина на субјектот, по можност помеѓу 1 и 10 μg /дневно на Кг телесна тежина на субјектот, при што споменатиот АБА конјугат е хидролизиран ин виво со хидролиза на анхидрид, естер или амидна врска.

има уште 8 патентни барања

А




Б





- (11) **12193** (13) T1
 (21) **2020/949** (22) 01/12/2020
 (45) 31/12/2021
 (30) GB201505605 31/03/2015 GB
 (96) 30/03/2016 EP16715049.9
 (97) 07/10/2020 EP3277801
 (73) **The University Of Sheffield Firth Court, Western Bank Sheffield South, Yorkshire S10 2TN, GB**
 (74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) RIVOLTA, Carlos Marcelo Nicolas and BARROTT, Darrell Michael
 (54) **МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОТИЧНИ ПРОГЕНИТОРИ**
 (57) 1 Метод за генерирање на отични прогениторни клетки, кој се состои од последователни чекори на:
 i) култивирање на прогениторна клетка под услови доволни да ја инхибираат Wnt сигнализацијата и да активираат FGF сигнализација за прв временски период доволна за да се предизвика регулирање на еден или повеќе маркери на отични клетки избрани од PAX2, PAX8, FOXG1 и SOX2;
 ii) култивирање на прогениторната клетка на чекор i) под услови доволни за активирање на

сигнализацијата Wnt и намалување на сигнализацијата на FGF во однос на чекор i) за втор временски период доволна за да се одржи надрегулирана експресија на наведениот еден или повеќе маркери на отични клетки избрани од PAX2, PAX8, FOXG1 и SOX2; при што: условите доволни да ја инхибираат сигнализацијата на Wnt се состојат од култивирање на наведената прогениторна клетка во медиум за култура кој се состои од еден или повеќе Wnt инхибитори; доволни услови за активирање на сигнализацијата на FGF опфаќаат култивирање на наведената прогениторна клетка во медиум за култура кој содржи еден или повеќе FGF; доволни услови за активирање на Wnt сигнализацијата се состојат од култивирање на наведената прогениторна клетка во медиум за култура кој содржи еден или повеќе Wnt активатори; и доволни услови за да се намали FGF сигнализацијата се состои од култивирање на наведената прогениторна клетка од чекор ii) во медиум за култура кој се состои од еден или повеќе FGF во помала концентрација отколку наведениот еден или повеќе FGF присутни во медиумот за култура од чекор i).
 има уште 10 патентни барања



(51) В 01D 46/24, В 01D 46/00, В 01D 53/94, В 01D 53/86, В 01J 35/02, В 01J 35/04, В 01J 35/00, В 01J 29/76, В 01J 37/02, В 01J 23/42, В 01J 23/63

(11) 12202

(13) T1

(21) 2020/951

(22) 01/12/2020

(45) 31/12/2021

(30) US201562140134P 30/03/2015 US

(96) 30/03/2016 EP16774084.4

(97) 09/09/2020 EP3277411

(73) **BASF Corporation 100 Park Avenue Florham Park, NJ 07932, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LI, Yuejin and ROTH, Stanley A.

(54) **МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ФИЛТРИ ЗА КОНТРОЛА НА ЕМИСИЈА НА ДИЗЕЛ**

(57) 1 Катализиран филтер за честички се состои од:

многубројни сидови со пори кои се протегаат лонгитудинално за да формираат многубројни

паралелни премини кои се протегаат од крајот на влезот до крајот на излезот, каде што одреден број од премините се влезни премини кои се отворени на крајот на влезот и затворени на крајот на излезот, и одреден број од премини се излезни премини кои се затворени на крајот на влезот и се отворени на крајот на излезот;

најмалку три обложувања кои создаваат најмалку две зони аксијално заедно со многубројните сидови со пори, каде што првото обложување е прво SCR обложување на катализаторот, второто обложување е второ SCR обложување на катализаторот, и третото обложување е обложувањето со метали од групата на платина;

каде што најмалку трите обложувања формираат најмалку три зони аксијално заедно со многубројните сидови со пори, и каде:


прва зона која се протега аксијално од крајот на влезот од сидовите со пори на растојание помало од целосната должина на сидовите со

пори и се состои во суштина од првото SCR обложување на катализаторот; и втора зона која се протега аксијално од првата зона на растојание помало од растојанието до крајот на излезот од сидовите со пори и се состои од обложувањето со метали од групата на платина и првото SCR обложување на


катализаторот; и каде што:

трета зона која се протега аксијално од втората зона до крајот на излезот сидот со пори и се состои од обложувањето со метали од групата на платина и второто SCR обложување на катализаторот.

има уште 16 патентни барања



Сл. 1



(51) С 07С 235/16, С 07С 235/38, С 07D 261/14, С 07D 413/12, А 61К 8/42, А 61К 8/49, А 61К 31/422, А 61К 31/42, А 61К 31/222, А 61К 31/215, А 61К 31/216, А 61Р 17/10, А 61Р 37/08, А 61Р 17/04, А 61Р 17/02, А 61Р 17/00, А 61Р 17/06

(11) 12200

(13) Т1

(21) 2020/952

(22) 02/12/2020

(45) 31/12/2021

(30) SE20140030004 23/01/2014 SE

(96) 22/01/2015 EP15740983.0

(97) 30/09/2020 EP3097084

(73) Sixera Pharma AB Fogdevreten 2A 171 65 Solna, SE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LINSCHOTEN, Marcel

(54) **НОВИ КАЛИКРЕИН 7 ИНХИБИТОРИ**


(57) 1 Соединение согласно на формула I

Формула I

каде што R1 е избран од арил, супституиран арил, хетероарил и супституиран хетероарил; R2 е избран од водород, алкил, супституиран алкил, арил и супституиран арил; R3 е избран од алкил, циклоалкил, супституиран циклоалкил, арил, супституиран арил и -C1-C3-алкил-R5, каде што R5 е избран од циклоалкил, супституиран циклоалкил, арил, супституиран арил; R4 е избран од водород, алкил, супституиран алкил, арил, супституиран арил, хетероарил и

супституиран хетероарил и -NH-CO-R6, каде што R6 е избран од арил и супституиран арил, хетероарил и супституиран хетероарил; или негова фармацевтски прифатлива сол,

за употреба во профилакса, превенција и/или третман на кожно заболување.
има уште 11 патентни барања



(51) **C 08C 1/02, C 08C 1/075, C 08C 1/06**

(11) **12194**

(13) T1

(21) **2020/953**

(22) 02/12/2020

(45) 31/12/2021

(30) IT UB20159492 14/12/2015 IT

(96) 13/12/2016 EP16829119.3

(97) 14/10/2020 EP3390459

(73) **Versalis S.p.A. Piazza Boldrini 1 20097 San Donato Milanese, IT**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CALDARARO, Maria; QUERCI, Cecilia; OLIOSI, Mirko and RUSSO, Matteo

(54) ПРОЦЕС ЗА ВАДЕЊЕ СМОЛА И ГУМА ОД РАСТЕНИЕТО ГУАЈУЛЕ

(57) 1 Процес за добивање смола и гума од растението гуајуле, кој се состои од следниве последователни чекори:

а. берба на растенија гуајуле;

б. дефолијација на наведените растенија;

в. или пред или по дефолијацијата од чекорот "б", зачувување на растенијата гуајуле или растенијата гуајуле со веќе обрани лисја во средини со контролирана температура и релативна влажност, во период од 7 до 21 ден, така што преостанатата влага содржана во постројката се одржува од 30 до 45%;

г. мелење на наведените растенија на кои им се обрани лисјата за да се добие растителен материјал кој се состои од растителни фрагменти со просечни големини помеѓу 0,5 и 10 mm;

д. дисперзирање на наведениот растителен материјал во систем на поларен растворувач, кој се состои од најмалку еден поларен органски растворувач и систем на стабилизатор, за да се добие суспензија; ѓ. подложување на добиената суспензија од чекор "д" на филтрација / пасирање, за да се оддели првата мицела што ја содржи споменатата смола од првата багаса;

е. отстранување на барем еден поларен

органски растворувач од наведената прва мицела за добивање на концентрирана смола;

ж. отстранување на барем еден поларен органски растворувач од првата багаса добиена во чекор "ѓ";

з. дисперзирање на наведената прва десолвентизирана багаса добиена во чекор „ж“ во систем на аполарен растворувач, кој се состои од најмалку еден аполарен органски растворувач и стабилизаторски систем, за да се добие суспензија;

с. подложување на споменатата суспензија добиена во чекор "з" на филтрација / пасирање за да се оддели втората мицела што се состои од наведената гума од втората багаса;

и. отстранување на барем еден аполарен органски растворувач од наведената втора мицела за да се добие гума во цврста состојба;

ј. отстранување на барем еден аполарен органски растворувач од втората багаса добиена во чекор "с".

има уште 23 патентни барања

(51) **C 07D 403/04, C 07D 413/12, C 07D 231/14, C 07D 401/04, C 07D 401/14, C 07D 417/12, C 07D 403/12, C 07D 405/12, C 07D 413/04, A 61K 31/415, A 61P 7/02**

(11) **12195**

(13) T1

(21) **2020/954**

(22) 02/12/2020

(45) 31/12/2021

(30) 201461949808 P 07/03/2014 US and 201461981515 P 18/04/2014 US

(96) 09/03/2015 EP15759254.4

(97) 09/09/2020 EP3113772

(73) **Biocryst Pharmaceuticals, Inc. 4505 Emperor Blvd. Durham, North Carolina 27703, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) KOTIAN, Pravin L.; BABU, Yarlagadda S.;









WU, Minwan; CHINTAREDDY, Venkat R.;


KUMAR, V. Satish and ZHANG, Weihe

(54) **ТРИФЛУОРОМЕТИЛ ЗАМЕНЕТИ**


ПИРАЗОЛИ КАКО КАЛИКРЕИН ИНХИБИТОРИ НА ЧОВЕЧКА ПЛАЗМА

(57) 1 Соединение или негова фармацевтски прифатлива сол, при што споменатото соединение е избрано од групата што се состои од:







,




,




,




,




,










,








,











,










































































има уште 20 патентни барања

(51) **C 07D 333/66, C 07D 471/10, A 61K 31/496, A 61K 31/4995, A 61K 31/38A 61P 9/00, A 61P 13/12**

(11) **12201**

(13) T1

(21) **2020/956**

(22) 03/12/2020

(45) 31/12/2021

(30) US201662375169P 15/08/2016 US

(96) 08/08/2017 EP17754914.4

(97) 07/10/2020 EP3497091


(73) **Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285 , US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SHEN, Quanrong; COATES, David Andrew; FALES, Kevin Robert; PETERSON, Jeffrey Alan; SCHKERYANTZ, Jeffrey Michael; VALLI, Matthew John; WETTERAU II, John Rowley; WODKA, Dariusz Stanislaw and XU, Yangping


(54) **КОНДЕНЗИРАНИ ТИОФЕН ДЕРИВАТИ УПОТРЕБЕНИ КАКО НАПИ-ИВ ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формулата:




Formula II

кадешто Y е фузиран циклохексан прстен или фузиран фенил прстен, кадешто A е




кадешто вкрстените линии индицираат врска за точка на сврзување со јадрото со Формула II, и испрекинатите линии индицираат врски за точката на сврзувањето за R₂, кадешто R₂ е избрано од групата составена од -CH₃, -(CH₂)₃OH, -(CH₂)₃OCH₃, -(CH₂)₃CO₂H, -COOCH₃, -COCH₃, -CO(CH₂)₃CH₃, -COCH(CH₃)₂, -CO(CH₂)₂CO₂H, -COCH₂NH₂, -COCH₂N(CH₃)₂, -SO₂N[(CH₂)₂OCH₃]₂, -

SO₂NHCH₃, -SO₂(CH₂)₂OCH₃, -
CONH(CH₂)₄OH, -CONH(CH₂)₄OCH₃, -
CONHCH₃, -CONH(CH₂)₂CO₂H, -
CONH(CH₂)₂OCH₃, -CON(CH₂CH₂OCH₃)₂, -
CSNHCH₃,



и



кадешто испрекинатите линии претставуваат точка на сврзување, кадешто R' е -CO₂H или -CONH₂,
или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 17 патентни барања

(51) **G 06F 12/08, G 06F 9/54, G 06F 7/00, G 06F 3/06**

(11) **12198** (13) T1

(21) **2020/957** (22) 03/12/2020
(45) 31/12/2021

(30) US201562211411P 28/08/2015 US;
US201614988873 06/01/2016 US;
US201615153011 12/05/2016 US;
US201615205688 08/07/2016 US and
US201662344682P 02/06/2016 US

(96) 26/08/2016 EP18177122.1

(97) 23/09/2020 EP3399446

(73) **Swirls, Inc. 3400 N Central Expwy, Ste. 470 Richardson, TX 75080, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BAIRD, Leemon C., III

(54) **МЕТОДИ И АПАРАТ ЗА**

ДИСТРИБУИРАНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ВО РАМКИ НА МРЕЖА

(57) 1 Метод за прв компјутерски уред (110) од мноштво компјутерски уреди (110, 120, 130, 140) кои спроведуваат дистрибуирана база на податоци без водач (100) преку мрежа (105) оперативна поврзана со мноштвото компјутерски уреди (110, 120, 130, 140) секој компјутерски уред од мноштво компјутерски уреди (110, 120, 130, 140) има посебна инстанца (114, 124, 134, 144) од дистрибуираната база на податоци (100),

методот се состои од:

примање, кај првиот компјутерски уред (110) од мноштвото компјутерски уреди, податоци поврзани со првата трансакција;

дефинирање, во првиот компјутерски уред (110) и по прв пат, прв настан вклучувајќи ги (1) податоците поврзани со првата трансакција и (2) референца на секој настан од првото мноштво настани, при што на секој настан од првото мноштво настани укажува на тоа дека референцитаниот настан од првото мноштво настани дошол пред првиот настан;

примање, во првиот компјутерски уред (110), а од втор компјутерски уред (120) од мноштвото компјутерски уреди (110, 120, 130, 140), втор настан вклучувајќи (1) податоци поврзани со втора трансакција и (2) референца на секој настан од второто мноштво настани, при што референцата на секој настан од второто мноштво настани укажува на тоа дека референцираниот настан од второто мноштво настани дошол пред вториот настан;

зачувување, во првиот компјутерски уред (110), индикација за мноштво трансакции во инстанцата (114) на дистрибуираната база на податоци на првиот компјутерски уред (110), мноштвото трансакции вклучувајќи ја барем првата трансакција и втората трансакција; пресметување, во првиот компјутерски уред (110) и користење на алгоритам за консензус, редослед за настан и тоа за: првиот настан, вториот настан, првото мноштво настани и

второто мноштво настани, при што редоследот на настанот се пресметува врз основа на парцијален редослед дефиниран со моделот на референци помеѓу настаните; избирање, во првиот компјутерски уред (110) втор пат по првиот пат и врз основа на редоследот на настанот, мноштво вредности на налогот за трансакција, вклучувајќи барем прва вредност на налог за трансакција поврзана со првата трансакција и втора вредност на налогот за трансакција поврзана со втората трансакција; и

пресметување, кај првиот компјутерски уред (110), променлива на состојбата на базата на податоци базирана на барем мноштво на трансакции и мноштво вредности на налозите за трансакции, при што споменатиот алгоритам за консензус спроведува детерминистичка функција, така што секој компјутерски уред (110, 120, 130, 140) од мноштвото компјутерски уреди го пресметува истиот редослед на настанот.

има уште 4 патентни барања



(51) G 06F 12/08, G 06F 9/54, G 06F 7/00, G 06F 3/06

(11) 12197

(21) 2020/959

(13) T1

(22) 03/12/2020

(45) 31/12/2021

(30) US201562211411P 28/08/2015 US;
US20161498873 06/01/2016 US;
US201615153011 12/05/2016 US;
US20165205688 08/07/2016 US and
US201662344682P 02/06/2016 US

(96) 26/08/2016 EP16842700.3

(97) 18/11/2020 EP3341864

(73) **Swirls, Inc. 3400 N Central Expwy, Ste. 470 Richardson, TX 75080, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) BAIRD, Leemon C., III

(54) **МЕТОДИ И АПАРАТ ЗА ДИСТРИБУИРАНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ВО РАМКИ НА МРЕЖА**

(57) 1 Метод за прв компјутерски уред (110) конфигуриран да биде вклучен во мноштво компјутерски уреди (110, 120, 130, 140) што спроведува дистрибуирана база на податоци без водач (100) преку мрежа (105) оперативно поврзана со мноштво компјутерски уреди (110, 120, 130, 140), првиот компјутерски уред (110) опфаќа процесор (111) оперативно поврзан со инстанца (114) од дистрибуираната база на податоци (100), а методот опфаќа: дефинирање, по прв пат и на процесорот (111) на првиот компјутерски уред (110), прв настан поврзан со првото мноштво настани и вклучува референца на најмалку два настани од првото мноштво настани, секој настан од првото мноштво настани е низа од бајти, при што референцата на секој настан од најмалку два настана од првото мноштво настани покажува дека референцираниот настан дошол пред првиот настан. примање, по втор пат по првиот пат и од втор

компјутерски уред (120) од мноштвото компјутерски уреди (110, 120, 130, 140), втор настан (1) дефиниран од вториот компјутерски уред. (2) поврзан со второ мноштво настани и (3) вклучувајќи референца на најмалку два настани од второто мноштво настани, секој настан од второто мноштво настани е низа од бајти, при што референцата на секој настан од најмалку два настана од второто мноштво настани означува дека референцираниот настан дошол пред вториот настан. дефинирање на трет настан вклучувајќи референца од првиот настан и референца од вториот настан, идентификувајќи, со употреба на алгоритам за консензус, редослед на трето мноштво настани базиран барем на првото мноштво настани и второто мноштво настани, секој настан од третото мноштво настани е барем од еден од првото мноштво настани или второто мноштво настани, при што редоследот се пресметува врз основа на парцијален редослед дефиниран со моделот на референци помеѓу настаните, зачувување во инстанцата (114) од дистрибуираната база на податоци (100) редоследот на третото мноштво настани, при што наведениот алгоритам за консензус спроведува детерминистичка функција, така што секој компјутерски уред на мноштвото компјутерски уреди (110, 120, 130, 140) го пресметува истиот редослед на третото мноштво настани. има уште 13 патентни барања

EP 3 341 864 B1



(51) G 01S 5/00

(11) 12196

(13) T1

(21) 2021/160

(22) 24/02/2021

(45) 31/12/2021

(30) US201361875737P 10/09/2013 US

(96) 09/09/2014 EPA14844287.4

(97) 30/12/2020 EP3044989

(73) WI-Tronix, LLC 631 East Boughton Road, 240, Bolingbrook, IL 60440, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) JORDAN, Lawrence; HEILMANN, Michael; MATTA, Lisa, A. and SCHMIDT, Michael

(54) МЕТОДА ЗА ДЕТЕКТИРАЊЕ ПРЕНОС ОД МОБИЛЕН УРЕД НА ПОДВИЖНО СРЕДСТВО

(57) 1 Метода за детектирање работа на мобилен уред прикачен на подвижно средство, каде што методата ги содржи чекорите на: детектирање мобилен сигнал, со користење на една од насочена и универзална приемна антена (67), произведен од мобилниот уред

прикачен на подвижното средство;

континуирана проверка на статус на пренос (34)

од мобилниот уред базирано на мобилниот

сигнал, детектиран од антената, со користење

на детектор за пренос од мобилен уред (18)

прикачен на подвижно средство;

добивање на навестување од мобилниот сигнал

на мобилниот уред, со користење на единица

за безжична обработка (16) прикачена на

подвижното средство, од детекторот за пренос

од мобилниот уред кога статусот на пренос

навестува дека мобилниот уред е барем една

од следниве состојби: вклучен и пренесува

сигнал;

проверка, со софтверска апликација за

глобален систем за позиционирање (30),

глобален систем за позиционирање, GPS, (22)

во рамките на единицата за безжична

обработка прикачена на подвижното средство;

и

утврдување локација на подвижното средство

базирано на GPS податоци примени од GPS на состојба за која GPS податоци се достапни од GPS и базирано на мртва пресметка на состојба за која GPS податоци не се достапни од GPS; назначено со тоа, што методата додатно ја содржи:

единицата за безжична обработка што ја споредува локацијата со предодредена област на гео-ограда (46);

единицата за безжична обработка активира епизода (54) во време кога локацијата е во рамките предодредената област на гео-ограда и детекција на преносот од мобилен уред е или овозможен или контролиран во рамките предодредената област на гео-ограда; методата додатно ги содржи, кога епизода е активирана, чекорите на:

проверка на барем еден рекордер на податоци за настани (12) прикачен на подвижното средство, со користење на софтверска апликација за рекордер на податоци за настани (24) и добивање информации за рекордер на податоци за настани снимени за времето на епизодата;

софтверската апликација за глобален систем за позиционирање добива GPS информации од подвижното средство;

единицата за безжична обработка ги праќа информациите за рекордер на податоци за настани и GPS информациите до позадинска канцеларија (58);

единицата за безжична обработка детектира барем едно од навестувањето на мобилниот

сигнал, навестувањето на мобилниот сигнал и навестување за удар што го вклучува подвижното средство, и навестувањето на мобилниот сигнал и навестување за превртување што го вклучува подвижното средство;


праќање на барем едно од детектираните навестувања: навестувањето на мобилниот сигнал, навестувањето на мобилниот сигнал и навестувањето за удар, и навестувањето на мобилниот сигнал и навестувањето за превртување до позадинската канцеларија;

единицата за безжична обработка бара барем едно од прв аудио запис, прв запис на неподвижна слика, и прв видео запис снимени пред, за време и по времето на епизодата од дигитален видеорекодер (14) прикачен на подвижното средство; и

единицата за безжична обработка ги праќа барем еден од првиот аудио запис, прв запис на неподвижна слика, и прв видео запис до позадинската канцеларија, каде што позадинската канцеларија ги користи GPS информациите лоцира барем едно од соседно подвижно средство и соседно фиксно место, и

каде што позадинската канцеларија бара и прима барем еден од втор аудио запис, втор запис на неподвижна слика, и втор видео запис од барем едно од соседното подвижно средство и соседното фиксно место.

има уште 4 патентни барања



НАЦРТ 1

(51) A 61K 31/498, A 61K 31/4985, A 61K 31/5025, A 61P 35/00, A 61P 43/00

(11) 12205

(13) T1

(21) 2021/165

(22) 25/02/2021

(45) 31/12/2021

(30) EP14161835 26/03/2014 EP

(96) 26/03/2015 EP15721129.3

(97) 16/12/2020 EP3122358

(73) **Astex Therapeutics Ltd. 436 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge CB4 QA, GB**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) JOVCHEVA, Eleonora and PERERA, Timothy Pietro Suren

(54) **КОМБИНАЦИИ НА FGFR- и СМЕТ-ИНХИБИТОРИ ЗА ТРЕТМАН НА КАНЦЕР**


(57) 1 Комбинација на прво соединение избрано од N-(3,5-диметоксифенил)-N'-(1-метилетил)-N-[3-(1-метил-1H-пиразол-4-ил)киноксалин-6-ил]етан-1,2-диамин или негова фармацевтски прифатлива сол или негов солват, и N-(2-флуоро-3,5-диметоксифенил)-N-(1H-имидазол-2-илметил)-3-(1-метил-1H-пиразол-4-ил)пиридо[2,3-b]пиразин-6-амин или негова фармацевтски прифатлива сол или негов солват; и второ соединение кое е сМет инхибитор.

има уште 18 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) A 61K 31/498, A 61K 31/4985, A 61K 31/519, A 61K 31/53, A 61P 35/00, A 61P 35/02, A 61P 35/04, A 61P 43/00

(11) 12206

(13) T1

(21) 2021/166

(22) 25/02/2021

(45) 31/12/2021

(30) EP14161841 26/03/2014 EP

(96) 26/03/2015 EP15735860.7

(97) 16/12/2020 EP3122359

(73) **Astex Therapeutics Ltd. 436 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge CB4 0QA, GB**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) PERERA, Timothy Pietro Suren and JOVCHEVA, Eleonora

(54) **КОМБИНАЦИИ НА FGFR ИНХИБИТОР И IGF1R ИНХИБИТОР**

(57) 1 Комбинација на FGFR инхибитор избран од N-(3,5-диметоксифенил)-N'-(1-метилетил)-N-[3-(1-метил-1H-пиразол-4-ил)киноксалин-6-ил]етан-1,2-диамин или негова фармацевтски прифатлива сол или негов солват и N-(2-флуоро-3,5-диметоксифенил)-N-(1H-имидазол-2-илметил)-3-(1-метил-1H-пиразол-4-ил)пиридо[2,3-b]пиразин-6-амин или негова фармацевтски прифатлива сол или негов солват, и инхибитор IGF1R. има уште 13 патентни барања

Слика 1



(51) C 07D 401/04, A 61K 31/4439, A 61P 35/00, A 61P 25/28, A 61P 1/04, A 61P 11/00

(11) 12207

(13) T1

(21) 2021/167

(22) 25/02/2021

(45) 31/12/2021

(30) US20141937393P 07/02/2014 US and US201461937404P 07/02/2014 US

(96) 05/02/2015 EP15746995.8

(97) 13/01/2021 EP3102208


(73) Global Blood Therapeutics, Inc. 181 Oyster Point Blvd. South San Francisco, CA 94080, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) LI, Zhe; PARENT, Stephan D. and HOUSTON, Travis

(54) КРИСТАЛЕН ПОЛИМОРФ НА СЛОБОДНАТА БАЗА НА 2-ХИДРОКСИ-6-((2-(1-ИЗОПРОПИЛ-1Н-ПИРАЗОЛ-5-ИЛ)ПИРИДИН-3-ИЛ)МЕТОКСИ)БЕНЗАЛДЕХИД

(57) 1 Кристална форма II на слободната база од соединение 1:



Соединение I каде што форма II е карактеризирана со прашкаста дифракција со X-зраци со највисоки врвови Cu K α радијација на 13.37°, 14.37°, 19.95° и 23.92°2 θ , секои $\square 0.2^\circ 2\theta$. има уште 6 патентни барања



(51) **A 61K 31/27, A 61K 47/30, A 61K 9/00, A 61K 9/16, A 61K 9/50, A 61K 9/20, A 61P 25/16, A 61P 25/28**

(11) **12211**

(13) T1

(21) **2021/171**

(22) 26/02/2021

(45) 31/12/2021

(30) KR20150058759 27/04/2015 KR

(96) 27/04/2016 EPA16786732.4

(97) 17/02/2021 EP3290023

(73) **Navipharma Co., Ltd. 5, Jangan-ro 448beon-gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16209, KR**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) PARK, Sang Geun; SHIN, Hye Gyeong; BAE, Jeong Woo and CHOI, Hyun Ju

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ СО ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ШТО СОДРЖИ РИВАСТИГМИН**

(57) 1 Фармацевтски состав со продолжено ослободување што содржи ривастигмин за

режим еднаш-на-ден, фармацевтскиот состав се состои од: рН-зависна формулација со одложено ослободување; и матрикс форма на рН-независна формулација со продолжено ослободување, назначено со тоа, што рН-зависната формулација со одложено ослободување е во форма на гранула или пелета и содржи 25-90 wt% од ривастигмин во вкупната содржина од ривастигмин, и каде што рН-независната формулација со продолжено ослободување ја содржи, внатре во матрикс формата, рН-зависната формулација со одложено ослободување и 10-75 wt% од ривастигмин во вкупната содржина од ривастигмин, и каде што фармацевтскиот состав е во форма на таблета.

има уште 6 патентни барања

(51) **C 07C 57/145, C 07C 59/255, C 07C 215/54, C 07D 291/06, C 07D 275/06, C 07D 239/545, A 61K 31/137, A 61P 25/04**

(11) **12187**

(13) T1

(21) **2021/173**

(22) 26/02/2021

(45) 31/12/2021

(96) 22/07/2011 EP19214270.1

(97) 24/02/2021 EP3650439

(73) **Grünenthal GmbH Zieglerstrasse 6 52078 Aachen, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) GRUSS, Michael and KRASZEWSKI, Magda
 (54) **СОЛИ ИЛИ КО-КРИСТАЛИ НА 3- (3-ДИМЕТИЛАМИНО-1-ЕТИЛ-2-МЕТИЛ-ПРОПИЛ)-ФЕНОЛ**


(57) 1 Сол или кокристал од

(a) (1R,2R)-3-(3-диметиламино-1-етил-2-

метил-пропил)-фенол и

(б2) малеинска киселина

при што солта или кокристалот на компонентата (а) и компонентата (б2) е присутна во кристална и/или аморфна форма. има уште 6 патентни барања



(51) **C 07J 63/00, A 61K 31/565, A 61P 29/00**

(11) **12204**

(13) T1

(21) **2021/174**

(22) 26/02/2021

(45) 31/12/2021

(30) US201261678669P 27/04/2012 US;

US201361775288P 08/03/2013 US and

US201361780444P 13/03/2013 US

(96) 24/04/2013 EP17175885.7

(97) 13/01/2021 EP3444261

(73) **Reata Pharmaceuticals, Inc.**


2801 Gateway Drive, Suite 150 Irving, TX 75063-2648, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **LIU, Xiaofeng; ANDERSON, Eric and DECKER, Andrea**


(54) 2,2-ДИФЛУОРОПРОПИОНАМИД ДЕРИВАТ НА БАРДОКСОЛОН МЕТИЛ, ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ И НИВНИ ПОЛИМОРФИ ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ БОЛЕСТИ

(57) 1 Соединение со формулата:



рак, кадешто соединението треба да биде
администрирано во комбинација со
имуноterapiја.
има уште 17 патентни барања

или негова фармацевтска прифатлива сол,
за употреба во лекување или заштитување на



(51) A 61K 38/46, A 61K 38/47, A 61K 9/00, A 61K 9/19, A 61P 25/00, A 61P 25/28

(11) 12203

(13) T1

(21) 2021/175

(22) 26/02/2021

(45) 31/12/2021

(30) US20100358857P 25/06/2010 US;

US20100360786P 01/07/2010 US;

US20100387862P 29/09/2010 US;

US201161435710P 24/01/2011 US;

US201161442115P 11/02/2011 US;

US201161476210P 15/04/2011 US and

US201161495268P 09/06/2011 US

(96) 25/06/2011 EP16179150.4

(97) 09/12/2020 EP3103469

(73) Shire Human Genetic Therapies, Inc.

300 Shire Way Lexington MA 0242US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) SHAHROKH, Zahra; CALIAS, Pericles;
MCCAULEY, Thomas; WRIGHT, Teresa Leah;
POWELL, Jan; PAN, Jing; PFEIFER, Richard and
CHARNAS, Lawrence

(54) ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ТЕРАПЕВТСКИ
АГЕНСИ ВО ЦНС

(57) 1 Воден фармацевтски состав којшто содржи пуферирачки агенс, сурфактант и агенс за изотонија и има рН на 5.5-6.5 за употреба во лекување на болест на лизозомално складирање кај субјект, кадешто споменатиот состав содржи лизозомен ензим со концентрација поголема од околу 10 mg/ml,

кадешто пуферирачкиот агенс е фосфат и е претставен со концентрација од се до 20 mM, и кадешто составот е администриран интратекално, интравентрикуларно или интрацестернално.

има уште 10 патентни барања



(51) C 07J 41/00, C 07J 7/00, C 07J 13/00, C 07J 3/00, C 07J 9/00, C 07J 43/00, C 07J 51/00, A 61K 31/56, A 61P 25/00

(11) 12212

(13) T1

(21) 2021/179

(22) 01/03/2021

(45) 31/12/2021

(30) US201562107776P 26/01/2015 US and US201562144789P 08/04/2015 US

(96) 26/01/2016 EP16743932.3

(97) 02/12/2020 EP3250210


(73) Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street Cambridge, MA 02142, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SALITURO, Francesco G.; MARTINEZ BOTELLA, Gabriel; HARRISON, Boyd L. and ROBICHAUD, Albert Jean

(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА НАРУШУВАЊА НА ЦНС

(57) 1 Состав на Формулата (I)



Или нејзина фармацевтски прифатлива сол;

При што:

Прстенот А е по избор заменет арил или хетероарил;

R1 е несупституиран C1-3 алкил;

R2 е отсутен или водород;

R3 е водород, или -CH2OR3A, каде што R3A е водород, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, хетероарил или C3-6 карбоциклел;

-----претставува единечна или двојна врска, при што кога едната ----- е двојна врска, другата ----- е единечна врска.

има уште 19 патентни барања

(51) **C 07D 401/12, A 61K 31/496**

(11) **12213**

(13) T1

(21) **2021/180**

(22) 01/03/2021

(45) 31/12/2021

(30) US201462041341P 25/08/2014 US

(96) 24/08/2015 EP15836431.5


(97) 13/01/2021 EP3185867

(73) **Alkermes Pharma Ireland Limited and
Morales Wilfredo Jr. Connaught House
1 Burlington Road, Dublin 4, IE and
829 Oak Forest Drive Morrow, OH 45152 , US**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MORALES, Wilfredo Jr.; ZEIDAN, Tarek A.;
CHIARELLA, Renato A.; WRIGHT, Steven G. and
PERRY, Jason M.

(54) **ПРОЦЕС НА КРИСТАЛИЗАЦИЈА НА
АРИПИПРАЗОЛСКИТЕ ДЕРИВАТИ ВО
ФОРМУЛАЦИИ ЗА ПРОДОЛЖЕНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ТРЕТМАН НА
ШИЗОФРЕНИЈА**

(57) 1 Постапка за правење на соединението
со формулата (I) во кристална форма



Формула (I),

Таа постапка ги опфаќа чекорите на:


(а) добивање раствор на лекот со комбинирање
на соединението со формулата (I) или негова
сол или солват со првиот растворувач;

(б) по избор комбинирање на растворот на
лекот со втор растворувач за да се формира
мешавина;

(в) ладење на смесата; и

(г) кога температурата на смесата е во опсег од
0-5 ° C над целната температура, при што
целната температура е 31 ° C до 38 ° C,
хомогенизирајќи ја смесата за да формира
кристализирани честички од соединението со
формулата (I) со површина од 0,50 до 3,3 м² /
g;

каде што кога чекор (б) е отсутен, чекор (в)
опфаќа ладење на растворот за лекови од
чекор (а), и чекор (г) опфаќа хомогенизација на
растворот на лекот за формирање на
кристализирани честички на соединението.
има уште 14 патентни барања



(51) **A 61K 31/137, A 61K 31/485, A 61P 3/04**

(11) **12210** (13) T1

(21) **2021/321** (22) 15/04/2021
(45) 31/12/2021

(30) US20100419395P 03/12/2010 US

(96) 02/12/2011 EP17156985.8

(97) 20/01/2021 EP3222280

(73) **Nalpropion Pharmaceuticals LLC**
10 North Park Place, Suite 201 Morristown, NJ
07960, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FLANAGAN, Shawn and DUNAYEVICH,
Eduardo

(54) **ПОКАЧУВАЊЕ НА**
БИОРАСПОЛОЖЛИВОСТ НА ЛЕК СО
НАЛТРЕКСОН ТЕРАПИЈА

(57) 1 Терапевтска ефективна количина на
налтрексон или негова фармацевтска
прифатлива сол и бупропион или негова
фармацевтска прифатлива сол за употреба во
постапка за лекување на прекумерна тежина
или дебелост, кадешто споменатиот

налтрексон или негова фармацевтска
прифатлива сол е формулација со продолжено
ослободување и споменатиот бупропион или
негова фармацевтска прифатлива сол е во
формулација со продолжено ослободување,
постапката содржи:

администрирање на споменатата терапевтска
ефективна количина на налтрексон или негова
фармацевтска прифатлива сол и бупропион
или негова фармацевтска прифатлива сол кај
индивидуа со храна,
кадешто администрацијата на налтрексонот
или негова фармацевтска прифатлива сол и
бупропион или негова фармацевтска
прифатлива сол кај субјекти со храна
обезбедува 91% до 271% покачување на
налтрексон C_{max} и 70% до 107% покачување
на налтрексон AUC, споредено со
администрацијата на налтрексонот или негова
фармацевтска прифатлива сол и бупропион
или негова фармацевтска прифатлива сол кај

субјекти под услови на гладување.

има уште 12 патентни барања

(51) **F 16L 59/15, F 24D 19/00, F 24H 1/10, F 28D 20/02, F 28F 19/00**

(11) **12191**

(13) T1

(21) **2021/584**

(22) 20/07/2021

(45) 31/12/2021

(30) 1763411 29/12/2017 FR

(96) 27/12/2018 EP18248069.9

(97) 28/04/2021 EP3505807

(73) **Société Industrielle de Chauffage (SIC)**

Rue des Fondateurs, 59660 Merville, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SAISSET, Luc; CLEMENT, Jean-Francis;
FONTBONNE, Erwan and ANTOINE, Emmanuel


(54) **ХИДРАУЛИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА СИСТЕМ ЗА ГРЕЕЊЕ СО СРЕДСТВА ПРОТИВ ЗАМРЗНУВАЊЕ**

(57) 1 Хидраулична инсталација за греење што опфаќа:

- барем една компонента (10; 136а) што содржи вода или во која циркулира вода, наведената барем една компонента се наоѓа во зона што може да биде изложена на замрзнување и која што е над земја или распоредена во криотичната зона на почвата,

- барем еден безбедносен систем (137) што работи од напојување со енергија и кој што е конфигуриран да се активира и како резултат на тоа да спречи замрзнување на водата во наведената барем една компонента кога температурата на наведената зона е под прв праг на предодредена температура, назначено со тоа, што наведената барем една компонента (10; 136а) е барем делумно опкружена со материјал за промена на фаза (14) што има температура на стврднување повисока од истата на водата содржана во наведената барем една компонента за да се одложи замрзнувањето на водата во наведената барем една компонента, од една страна, кога температурата на наведената зона е под втор праг на предодредена температура кој е поголем од температурата на стврднување на водата и помал од или еднаков на температурата на стврднување на наведениот материјал за промена на фаза, и од друга страна, кога безбедносниот систем е во прекин и кога инсталацијата е стопирана или е во прекин.

има уште 14 патентни барања



(51) **C 07K 16/28**

(11) **12189**

(13) T1

(21) **2021/592**

(22) 22/07/2021

(45) 31/12/2021

(30) 201562199930 P 31/07/2015 US and

201662290896 P 03/02/2016 US

(96) 01/08/2016 EP16756950.8

(97) 23/06/2021 EP3328889

(73) **Amgen Research (Munich) GmbH**
Staffelseestrasse 2, 81477 München, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) RAUM, Tobias; HOFFMANN, Patrick;
KUFER, Peter; LUTTERBUESE, Ralf;
PENDZIALEK, Jochen; BLUEMEL, Claudia;
DAHLHOFF, Christoph and NAHRWOLD,
Elisabeth

(54) **КОНСТРУКТИ НА БИСПЕЦИФИЧНО**
АНТИТЕЛО ШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА DLL3 И
CD3

(57) 1 Конструкт на биспецифично антитело
што содржи прв врзувачки домен што се врзува
за човечки DLL3 на површината на таргет
клетка и втор врзувачки домен што се врзува за

човечки CD3 на површината на Т клетка и
макаки CD3, назначено со тоа, што првиот
врзувачки домен се врзува за епитоп на DLL3
што е содржан во рамките на регионот како што
е опишано во СЕК ИД БР: 260, каде што првиот
врзувачки домен се врзува за епитоп на DLL3
што е содржан во рамките на регионот како што
е опишано во СЕК ИД БР: 258, каде што првиот
врзувачки домен содржи VH регион што содржи
CDR-HCDR-H2 и CDR-H3 и VL регион што
содржи CDR-LCDR-L2 и CDR-L3 селектирани од
групата составена од:

а) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР:
3CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР:
32, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР:
33, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР:
34, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР:
35 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР:
36;

б) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР:
4CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР:
42, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР:
43, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР:
44, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР:

45 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 46;

ц) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 5CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 52, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 53, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 54, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 55 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 56;

д) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 6CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 62, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 63, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 64, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 65 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 66;

е) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 7CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 72, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 73, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 74, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 75 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 76;

ф) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 8CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 82, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР:

83, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР:

84, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР:


85 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 86;

г) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 9CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 92, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 93, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 94, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 95 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 96;

х) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 10CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 102, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 103, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 104, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 105 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 106; and

и) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 11CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 112, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 113, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 114, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 115 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 116.

има уште 22 патентни барања



(51) **C 07D 295/205, C 07D 213/75**

(11) **12208**

(13) T1

(21) **2021/602**

(22) 26/07/2021

(45) 31/12/2021

(30) US201762527174P 30/06/2017 US and

US201862664363P 30/04/2018 US

(96) 29/06/2018 EP18743314.9

(97) 19/05/2021 EP3645518

(73) **Amgen Inc. One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, California 91320-1799, US**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **WANG, Fang; CAILLE, Sebastien;
QUASDORF, Kyle; ROOSEN, Philipp; SHI,
Xianqing; COSBIE, Andrew; WU, Zufan;**

NEERGUNDA, Archana; QUAN, Bin, Peter and
GUAN, Lianxiu


(54) **СИНТЕЗА НА ОМЕКАМТИВ МЕКАРБИЛ**

(57) 1 Пиперазин метил карбоксилат хидрат



("ПМЕС") фосфат.

има уште 13 патентни барања



PMEC Salt	DVS Weight Increase Onset
Hemi-Sulfate	35 RH
Acetate	50 RH
Hemi-Phosphate	65 RH

(51) **C 07C 311/45, C 07D 213/7C 07D 401/12, C 07D 213/64, C 07D 471/04, C 07D 215/36, C 07D 231/56, C 07D 235/28, A 61K 31/4709, A 61P 11/00**

(11) **12209**

(13) T1

(21) **2021/604**

(22) 27/07/2021

(45) 31/12/2021

(30) US201762558430P 14/09/2017 US and US201762608846P 21/12/2017 US

(96) 13/09/2018 EP20183405.8

(97) 05/05/2021 EP3736267

(73) **Galapagos N.V. and AbbVie Overseas S.à r.l. Generaal de Wittelaan L11 A3 2800 Mechelen , BE and 26 Boulevard Royal 2449 Luxembourg, LU**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) KYM, Philip R.; VAN DER PLAS, Steven Emiel; WANG, Xueqing; SEARLE, Xenia B.; LIU, Bo; YEUNG, Ming C.; BOGDAN, Andrew; COUTY, Sylvain; DESROY, Nicolas; GFESSER, Gregory A.; HOUSSEMAN, Christopher Gaëtan; MAI, Thi Thu Trang; MERAYO MERAYO, Nuria; PICOLET, Olivier Laurent; PIZZONERO, Mathieu Rafaël; ALTENBACH, Robert J and MALAGU, Karine Fabienne

(54) **МОДУЛАТОРИ НА ТРАНСМЕМБРАНСКАТА СПРОВОДИВОСТ НА РЕГУЛАТОРЕН ПРОТЕИН ПРИ ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА**

(57) 1 1-(5-етил-2-[[{(2R)-1-метоксипропан-2-ил)оксилфенилN-(2-метилкинолин-5-сулфонил)циклопропан-1-карбоксамид или негова фармацевтска прифатлива сол. има уште 1 патентни барања

(51) **B 01J 21/06, B 01J 23/10, C 01F 17/00, C 01G 25/02**

(11) **12188**

(13) T1

(21) **2021/702**

(22) 03/09/2021

(45) 31/12/2021

(30) 20150018996 27/10/2015 GB

(96) 27/10/2016 EP16788758.7

(97) 14/07/2021 EP3368481

(73) **Magnesium Elektron Limited Lumns Lane Manchester M27 8LN, GB**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **SCAPENS, David Alastair and HARRIS, Deborah Jayne**

(54) **СОСТАВИ БАЗИРАНИ НА ЦИРКОНИУМ ЗА УПОТРЕБА КАКО КАТАЛИЗАТОРИ НА ТРИ НАЧИНИ**


(57) 1 Мешан оксид базиран на цериум-цирconiум којшто има:

(a) Се:Zr моларен однос од 1 или помалку и

(b) цериум оксид содржина 20-50% од тежина,

кадешто составот има (i) површина од барем 18m²/g, и вкупен волумен на пора како што е измерено со N₂ физисорпција од барем 0.11 cm³/g, по зреење на 1100°C во атмосфера на воздух за 6 часа и (ii) површина од барем 42m²/g, и вкупен волумен на пора како што е измерен со N₂ физисорпција од барем 0.31 cm³/g, по зреење на 1000°C атмосфера на воздух за 4 часа.

има уште 14 патентни барања



(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00**(11) **12190**

(13) T1

(21) **2021/790**

(22) 05/10/2021

(45) 31/12/2021

(30) 201862692593P 29/06/2018 US;
201916457596 28/06/2019 US; 201962819490P
15/03/2019 US; 2018US51214 14/09/2018 WO;
2018US51235 14/09/2018 WO and
2019US39936 28/06/2019 WO

(96) 01/07/2019 EP19183741.8

(97) 01/09/2021 EP3587418


(73) **Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St.,
Suite 100 Watertown, MA 02472, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Herbertz, Torsten; Schiller, Shawn E. R.; Li,
Hongbin; Graves, Bradford; Mischke, Steven;
West, Angela V.; Ericsson, Anna and Downing,
Jennifer R.

(54) **ИНХИБИТОРИ НА СРЕВ ВРЗУВАЧКИ
ПРОТЕИН (СВР)**

(57) 1 Соединение со Формула (I):



или фармацевтска прифатлива сол,
енантиомер, хидрат, солват, стереоизомер или
негов таутомер, кадешто:

R1 е -OR5;








R5 е -C1-C6 алкил;

R6 е фенил опционално супституиран со еден
или повеќе R10;

R10 е секој независно, на секоја појава, -C1-
С6алкил, -C2-С6алкенил, -C2-С6 алкинил, -C3-
С8циклоалкил, -C4-С8циклоалкенил,
хетероциклил, хетероарил, арил, -ОН, халоген, -
NO2, -CN, -NH2, -OC1-С6алкил, -OC3-
С6циклоалкил, -S(O)2N(C1-С6алкил)2, -
C(O)N(C1-С6алкил)2, -S(O)N(C1-С6алкил)2, или
-N(C1-С6алкил)S(O)(C1-С6алкил), кадешто
секој алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил,
циклоалкенил, хетероциклил, хетероарил, или
арил е опционално супституиран со еден или
повеќе -R12;

кадешто било кој од два R10 кога не-соседни
атоми, може да се комбинираат за да
формираат премостување на циклоалкил или
хетероциклил; кадешто било кој од два R10
кога се на соседните атоми, може да се
комбинираат за да формираат циклоалкил,
хетероциклил, арил или хетероарил;
R12 е независно, на секоја појава, -C1-С6алкил,
-C2-С6алкенил, -C2-С6алкинил, -C3-
С8циклоалкил, -C4-С8циклоалкенил,
хетероциклил, хетероарил, арил, -ОН, халоген,
охо, -NO2, -CN, -NH2, -OC1-С6алкил, -NHC1-
С6алкил, -N(C1-С6алкил)2, -S(O)2NH(C1-
С6алкил), -S(O)2N(C1-С6алкил)2, -S(O)2C1-
С6алкил, -C(O)C1-С6алкил, -C(O)NH2, -
C(O)NH(C1-С6алкил), -C(O)N(C1-С6алкил)2, -
C(O)OC1-С6алкил, -N(C1-С6алкил)SO2C1-
С6алкил, -S(O)(C1-С6алкил), -S(O)N(C1-
С6алкил)2, или -N(C1-С6алкил)S(O)(C1-
С6алкил).

има уште 14 патентни барања

Compound No.	Structure	Name	Eluted Isomer	ChP IC ₅₀ (μM (pmols))	hERG IC ₅₀ (μM (pmols))
499		(1R,3R)-3-(4(S)-2-(4(S)-benzo[d]furan-5-yl)hydruy)methyl)-6-(methoxycarbonyl)-7-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-f]quinolin-3-yl)cyclohexane-1-carboxylic acid	2 nd	****	++
501		(1R,3R)-3-(4(S)-2-(4(S)-4-chlorophenyl)hydruy)methyl)-6-(methoxycarbonyl)-7-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-f]quinolin-3-yl)cyclohexane-1-carboxylic acid	2 nd	****	++
503		(1R,3R)-3-(4(S)-2-(4(S)-1-hydroxy-2-phenylethyl)-6-(methoxycarbonyl)-7-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-f]quinolin-3-yl)cyclohexane-1-carboxylic acid	2 nd	****	++
515		(1R,3R)-3-(4(S)-2-(4(R)-2-(difluoromethyl)-5-fluorophenyl)hydruy)methyl)-6-(methoxycarbonyl)-7-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-f]quinolin-3-yl)cyclohexane-1-carboxylic acid		****	+
521		(1R,3R)-3-(4(S)-2-(4(R)-3-chlorophenyl)hydruy)methyl)-6-(methoxycarbonyl)-7-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-f]quinolin-3-yl)cyclohexane-1-carboxylic acid	1 st	****	++
528		(1R,3R)-3-(4(S)-2-(4(S)-1-hydroxy(phenyl)methyl)-6-(methoxycarbonyl)-7-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-f]quinolin-3-yl)cyclohexane-1-carboxylic acid		****	++
534		(1R,3R)-3-(4(S)-2-(4(S)-1-hydroxy-1-phenylpropyl)-6-(methoxycarbonyl)-7-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-f]quinolin-3-yl)cyclohexane-1-carboxylic acid		****	+

Слика 1



ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(51)	(51) основен / bazë	(11)	(13)
8A61P3/10	8A61K31/19	12199	T1
8A61P17/10	8A61K31/222	12200	T1
8C07D413/12	8A61K31/222	12200	T1
8A61P9/00	8C07D333/66	12201	T1
8B01J37/02	8B01D53/94	12202	T1
8A61K31/498	8A61K31/498	12205	T1
8A61K31/5025	8A61K31/498	12205	T1
8A61K31/4439	8C07D401/04	12207	T1
8A61P11/00	8C07D401/04	12207	T1
8A61P3/04	8A61K31/485	12210	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	12211	T1
8A61K9/50	8A61K9/00	12211	T1
8C07D291/06	8C07C215/54	12187	T1
8C07D295/205	8C07D295/205	12208	T1
8F16L59/15	8F16L59/15	12191	T1
8C08C1/075	8C08C1/02	12194	T1
8C07D231/14	8C07D403/12	12195	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	12195	T1
8G06F7/00	8G06F9/54	12198	T1
8A61K31/496	8C07D333/66	12201	T1
8A61K31/4995	8C07D333/66	12201	T1
8B01D46/24	8B01D53/94	12202	T1
8B01J35/02	8B01D53/94	12202	T1
8A61K9/19	8A61K38/47	12203	T1
8B01J23/10	8C01G25/02	12188	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	12189	T1
8A61P35/00	8C07D401/04	12207	T1
8A61K47/30	8A61K9/00	12211	T1
8C07D215/36	8C07D215/36	12209	T1
8C07D235/28	8C07D215/36	12209	T1

8A61K31/137	8C07C215/54	12187	T1
8C07C215/54	8C07C215/54	12187	T1
8C08C1/06	8C08C1/02	12194	T1
8A61P17/06	8A61K31/222	12200	T1
8A61P37/08	8A61K31/222	12200	T1
8C07D333/66	8C07D333/66	12201	T1
8B01D53/94	8B01D53/94	12202	T1
8A61K31/4985	8A61K31/498	12205	T1
8A61P43/00	8A61K31/498	12205	T1
8A61P25/28	8C07D401/04	12207	T1
8C07D471/04	8C07D215/36	12209	T1
8C07C59/255	8C07C215/54	12187	T1
8C07D239/545	8C07C215/54	12187	T1
8C07D213/75	8C07D295/205	12208	T1
8C07J13/00	8C07J43/00	12212	T1
8A61K31/415	8C07D403/12	12195	T1
8A61P7/02	8C07D403/12	12195	T1
8C07D401/04	8C07D403/12	12195	T1
8C07D401/14	8C07D403/12	12195	T1
8C07D405/12	8C07D403/12	12195	T1
8G06F7/00	8G06F9/54	12197	T1
8A61K31/19	8A61K31/19	12199	T1
8A61K31/422	8A61K31/222	12200	T1
8A61P17/02	8A61K31/222	12200	T1
8C07C235/38	8A61K31/222	12200	T1
8B01J35/04	8B01D53/94	12202	T1
8A61K38/47	8A61K38/47	12203	T1
8A61P35/00	8A61K31/498	12206	T1
8A61P1/04	8C07D401/04	12207	T1
8A61K9/16	8A61K9/00	12211	T1
8A61K9/20	8A61K9/00	12211	T1

8C07C311/45	8C07D215/36	12209	T1
8A61P25/04	8C07C215/54	12187	T1
8A61P25/00	8C07J43/00	12212	T1
8C07J51/00	8C07J43/00	12212	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	12213	T1
8C08C1/02	8C08C1/02	12194	T1
8C07D403/04	8C07D403/12	12195	T1
8G06F3/06	8G06F9/54	12198	T1
8A61K31/216	8A61K31/222	12200	T1
8C07C235/16	8A61K31/222	12200	T1
8B01D46/00	8B01D53/94	12202	T1
8A61K31/137	8A61K31/485	12210	T1
8A61P25/28	8A61K9/00	12211	T1
8C07D231/56	8C07D215/36	12209	T1
8C07D275/06	8C07C215/54	12187	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	12190	T1
8C07J3/00	8C07J43/00	12212	T1
8C07J7/00	8C07J43/00	12212	T1
8F24D19/00	8F16L59/15	12191	T1
8F24H1/10	8F16L59/15	12191	T1
8C07D413/04	8C07D403/12	12195	T1
8G06F3/06	8G06F9/54	12197	T1
8G06F12/08	8G06F9/54	12198	T1
8A61K31/215	8A61K31/222	12200	T1
8A61K31/222	8A61K31/222	12200	T1
8A61K31/42	8A61K31/222	12200	T1
8A61P13/12	8C07D333/66	12201	T1
8C07D471/10	8C07D333/66	12201	T1
8B01D53/86	8B01D53/94	12202	T1
8B01J23/63	8B01D53/94	12202	T1
8A61P25/28	8A61K38/47	12203	T1
8A61P29/00	8C07J63/00	12204	T1
8C07J63/00	8C07J63/00	12204	T1
8C01G25/02	8C01G25/02	12188	T1
8A61P35/00	8A61K31/498	12205	T1
8A61K31/4985	8A61K31/498	12206	T1
8A61K31/519	8A61K31/498	12206	T1
8A61P35/02	8A61K31/498	12206	T1
8C07D213/64	8C07D215/36	12209	T1
8C07C57/145	8C07C215/54	12187	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	12190	T1

8A61K31/56	8C07J43/00	12212	T1
8C07J9/00	8C07J43/00	12212	T1
8F28D20/02	8F16L59/15	12191	T1
8F28F19/00	8F16L59/15	12191	T1
8C07D413/12	8C07D403/12	12195	T1
8C07D417/12	8C07D403/12	12195	T1
8G01S5/00	8G01S5/00	12196	T1
8G06F9/54	8G06F9/54	12197	T1
8A61K8/42	8A61K31/222	12200	T1
8A61K8/49	8A61K31/222	12200	T1
8A61P17/00	8A61K31/222	12200	T1
8C07D261/14	8A61K31/222	12200	T1
8A61K31/381	8C07D333/66	12201	T1
8B01J23/42	8B01D53/94	12202	T1
8B01J35/00	8B01D53/94	12202	T1
8A61K38/46	8A61K38/47	12203	T1
8A61K31/565	8C07J63/00	12204	T1
8C01F17/00	8C01G25/02	12188	T1
8A61K31/53	8A61K31/498	12206	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	12207	T1
8A61K31/485	8A61K31/485	12210	T1
8A61P25/16	8A61K9/00	12211	T1
8C07D401/12	8C07D215/36	12209	T1
8C07J41/00	8C07J43/00	12212	T1
8A61K31/496	8C07D401/12	12213	T1
8G06F9/54	8G06F9/54	12198	T1
8A61P17/04	8A61K31/222	12200	T1
8B01J29/76	8B01D53/94	12202	T1
8A61K9/00	8A61K38/47	12203	T1
8A61P25/00	8A61K38/47	12203	T1
8B01J21/06	8C01G25/02	12188	T1
8A61K31/498	8A61K31/498	12206	T1
8A61P35/04	8A61K31/498	12206	T1
8A61P43/00	8A61K31/498	12206	T1
8A61K31/27	8A61K9/00	12211	T1
8A61K31/4709	8C07D215/36	12209	T1
8A61P11/00	8C07D215/36	12209	T1
8C07D213/71	8C07D215/36	12209	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	12190	T1
8C07J43/00	8C07J43/00	12212	T1
8G06F12/08	8G06F9/54	12197	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË PATENTAVE

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(73)	(51)	(11)	(13)
Amgen Inc.	C 07D 213/75	МК/Р/2021/0602	T1
Amgen Inc.	C 07D 295/205	МК/Р/2021/0602	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	C 07K 16/28	МК/Р/2021/0592	T1
Astex Therapeutics Ltd.	A 61P 43/00	МК/Р/2021/0165	T1
Astex Therapeutics Ltd.	A 61P 35/00	МК/Р/2021/0165	T1
Astex Therapeutics Ltd.	A 61K 31/5025	МК/Р/2021/0165	T1
Astex Therapeutics Ltd.	A 61K 31/4985	МК/Р/2021/0165	T1
Astex Therapeutics Ltd.	A 61K 31/498	МК/Р/2021/0165	T1
Astex Therapeutics Ltd.	A 61K 31/519	МК/Р/2021/0166	T1
Astex Therapeutics Ltd.	A 61K 31/53	МК/Р/2021/0166	T1
Astex Therapeutics Ltd.	A 61P 35/00	МК/Р/2021/0166	T1
Astex Therapeutics Ltd.	A 61P 35/02	МК/Р/2021/0166	T1
Astex Therapeutics Ltd.	A 61P 35/04	МК/Р/2021/0166	T1
Astex Therapeutics Ltd.	A 61P 43/00	МК/Р/2021/0166	T1
Astex Therapeutics Ltd.	A 61K 31/498	МК/Р/2021/0166	T1
Astex Therapeutics Ltd.	A 61K 31/4985	МК/Р/2021/0166	T1
BASF Corporation	B 01D 46/00	МК/Р/2020/0951	T1
BASF Corporation	B 01D 46/24	МК/Р/2020/0951	T1
BASF Corporation	B 01J 37/02	МК/Р/2020/0951	T1
BASF Corporation	B 01J 35/04	МК/Р/2020/0951	T1
BASF Corporation	B 01J 35/02	МК/Р/2020/0951	T1
BASF Corporation	B 01J 35/00	МК/Р/2020/0951	T1
BASF Corporation	B 01J 29/76	МК/Р/2020/0951	T1
BASF Corporation	B 01J 23/63	МК/Р/2020/0951	T1
BASF Corporation	B 01J 23/42	МК/Р/2020/0951	T1
BASF Corporation	B 01D 53/94	МК/Р/2020/0951	T1
BASF Corporation	B 01D 53/86	МК/Р/2020/0951	T1
Biocryst Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/415	МК/Р/2020/0954	T1
Biocryst Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 413/12	МК/Р/2020/0954	T1
Biocryst Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 413/04	МК/Р/2020/0954	T1
Biocryst Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 405/12	МК/Р/2020/0954	T1
Biocryst Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 403/12	МК/Р/2020/0954	T1



Biocryst Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 417/12	MK/P/2020/0954	T1
Biocryst Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 401/14	MK/P/2020/0954	T1
Biocryst Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 401/04	MK/P/2020/0954	T1
Biocryst Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 231/14	MK/P/2020/0954	T1
Biocryst Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 7/02	MK/P/2020/0954	T1
Biocryst Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 403/04	MK/P/2020/0954	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/381	MK/P/2020/0956	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/496	MK/P/2020/0956	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/4995	MK/P/2020/0956	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 471/10	MK/P/2020/0956	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 9/00	MK/P/2020/0956	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 333/66	MK/P/2020/0956	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 13/12	MK/P/2020/0956	T1
Forma Therapeutics, Inc.	A 61K 31/437	MK/P/2021/0790	T1
Forma Therapeutics, Inc.	C 07D 471/04	MK/P/2021/0790	T1
Forma Therapeutics, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2021/0790	T1
Galapagos N.V.	C 07D 401/12	MK/P/2021/0604	T1
Galapagos N.V.	C 07D 235/28	MK/P/2021/0604	T1
Galapagos N.V.	C 07D 231/56	MK/P/2021/0604	T1
Galapagos N.V.	C 07D 215/36	MK/P/2021/0604	T1
Galapagos N.V.	C 07D 213/64	MK/P/2021/0604	T1
Galapagos N.V.	C 07D 471/04	MK/P/2021/0604	T1
Galapagos N.V.	A 61K 31/4709	MK/P/2021/0604	T1
Galapagos N.V.	A 61P 11/00	MK/P/2021/0604	T1
Galapagos N.V.	C 07C 311/45	MK/P/2021/0604	T1
Galapagos N.V.	C 07D 213/71	MK/P/2021/0604	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07D 401/04	MK/P/2021/0167	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2021/0167	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61P 25/28	MK/P/2021/0167	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61P 11/00	MK/P/2021/0167	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/4439	MK/P/2021/0167	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61P 1/04	MK/P/2021/0167	T1
Grünenthal GmbH	A 61K 31/137	MK/P/2021/0173	T1
Grünenthal GmbH	A 61P 25/04	MK/P/2021/0173	T1
Grünenthal GmbH	C 07C 215/54	MK/P/2021/0173	T1
Grünenthal GmbH	C 07C 57/145	MK/P/2021/0173	T1
Grünenthal GmbH	C 07C 59/255	MK/P/2021/0173	T1
Grünenthal GmbH	C 07D 239/545	MK/P/2021/0173	T1
Grünenthal GmbH	C 07D 275/06	MK/P/2021/0173	T1
Grünenthal GmbH	C 07D 291/06	MK/P/2021/0173	T1
Magnesium Elektron Limited	B 01J 21/06	MK/P/2021/0702	T1



Magnesium Elektron Limited	B 01J 23/10	MK/P/2021/0702	T1
Magnesium Elektron Limited	C 01F 17/00	MK/P/2021/0702	T1
Magnesium Elektron Limited	C 01G 25/02	MK/P/2021/0702	T1
Morales Wilfredo Jr.	A 61K 31/496	MK/P/2021/0180	T1
Morales Wilfredo Jr.	C 07D 401/12	MK/P/2021/0180	T1
Nalpropion Pharmaceuticals LLC	A 61K 31/137	MK/P/2021/0321	T1
Nalpropion Pharmaceuticals LLC	A 61P 3/04	MK/P/2021/0321	T1
Nalpropion Pharmaceuticals LLC	A 61K 31/485	MK/P/2021/0321	T1
Navipharm Co., Ltd.	A 61K 9/16	MK/P/2021/0171	T1
Navipharm Co., Ltd.	A 61K 9/20	MK/P/2021/0171	T1
Navipharm Co., Ltd.	A 61K 9/50	MK/P/2021/0171	T1
Navipharm Co., Ltd.	A 61P 25/16	MK/P/2021/0171	T1
Navipharm Co., Ltd.	A 61P 25/28	MK/P/2021/0171	T1
Navipharm Co., Ltd.	A 61K 47/30	MK/P/2021/0171	T1
Navipharm Co., Ltd.	A 61K 31/27	MK/P/2021/0171	T1
Navipharm Co., Ltd.	A 61K 9/00	MK/P/2021/0171	T1
Nutravis S.r.l.	A 61K 31/19	MK/P/2020/0948	T1
Nutravis S.r.l.	A 61P 3/10	MK/P/2020/0948	T1
Reata Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 29/00	MK/P/2021/0174	T1
Reata Pharmaceuticals, Inc.	C 07J 63/00	MK/P/2021/0174	T1
Reata Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/565	MK/P/2021/0174	T1
Sage Therapeutics, Inc.	C 07J 3/00	MK/P/2021/0179	T1
Sage Therapeutics, Inc.	C 07J 13/00	MK/P/2021/0179	T1
Sage Therapeutics, Inc.	A 61P 25/00	MK/P/2021/0179	T1
Sage Therapeutics, Inc.	A 61K 31/56	MK/P/2021/0179	T1
Sage Therapeutics, Inc.	C 07J 41/00	MK/P/2021/0179	T1
Sage Therapeutics, Inc.	C 07J 43/00	MK/P/2021/0179	T1
Sage Therapeutics, Inc.	C 07J 7/00	MK/P/2021/0179	T1
Sage Therapeutics, Inc.	C 07J 51/00	MK/P/2021/0179	T1
Sage Therapeutics, Inc.	C 07J 9/00	MK/P/2021/0179	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61P 25/00	MK/P/2021/0175	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61K 9/19	MK/P/2021/0175	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61K 9/00	MK/P/2021/0175	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61K 38/47	MK/P/2021/0175	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61P 25/28	MK/P/2021/0175	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61K 38/46	MK/P/2021/0175	T1
Sixera Pharma AB	C 07D 413/12	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	C 07D 261/14	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	C 07C 235/38	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	C 07C 235/16	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	A 61P 37/08	MK/P/2020/0952	T1



Sixera Pharma AB	A 61P 17/10	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	A 61P 17/06	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	A 61P 17/04	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	A 61P 17/02	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	A 61P 17/00	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	A 61K 8/49	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	A 61K 8/42	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	A 61K 31/422	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	A 61K 31/42	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	A 61K 31/222	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	A 61K 31/215	MK/P/2020/0952	T1
Sixera Pharma AB	A 61K 31/216	MK/P/2020/0952	T1
Société Industrielle de Chauffage (SIC)	F 16L 59/15	MK/P/2021/0584	T1
Société Industrielle de Chauffage (SIC)	F 24D 19/00	MK/P/2021/0584	T1
Société Industrielle de Chauffage (SIC)	F 24H 1/10	MK/P/2021/0584	T1
Société Industrielle de Chauffage (SIC)	F 28D 20/02	MK/P/2021/0584	T1
Société Industrielle de Chauffage (SIC)	F 28F 19/00	MK/P/2021/0584	T1
Swirls, Inc.	G 06F 7/00	MK/P/2020/0957	T1
Swirls, Inc.	G 06F 9/54	MK/P/2020/0957	T1
Swirls, Inc.	G 06F 3/06	MK/P/2020/0957	T1
Swirls, Inc.	G 06F 12/08	MK/P/2020/0957	T1
Swirls, Inc.	G 06F 12/08	MK/P/2020/0959	T1
Swirls, Inc.	G 06F 3/06	MK/P/2020/0959	T1
Swirls, Inc.	G 06F 7/00	MK/P/2020/0959	T1
Swirls, Inc.	G 06F 9/54	MK/P/2020/0959	T1
Versalis S.p.A.	C 08C 1/075	MK/P/2020/0953	T1
Versalis S.p.A.	C 08C 1/06	MK/P/2020/0953	T1
Versalis S.p.A.	C 08C 1/02	MK/P/2020/0953	T1
WI-Tronix, LLC	G 01S 5/00	MK/P/2021/0160	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / APLIKIMET PËR MARKA TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):

- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (442) Датум на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
- (300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) ТМ 2011/1244 (220) 30/11/2011
(442) 31/12/2021

(731) Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје

ул. Козле бр. 188, МК

(540)

PARAFEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2019/1184 (220) 28/10/2019
(442) 31/12/2021

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА
ДООЕЛ Скопје

бул. Партизански одреди бр. 64 секција
4, локал 8, Скопје, МК

(540)

*Lipo.
Kozmetika*

(591) зелена, сива, жолта

(531) 27.05.01;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи од природни
липозони изолирани од лецитин од соја,
пчелини производи од матичен млеч,
прополис, жен-шен, етерични масла, мед,

глина, каолин

кл. 30 производи со лиофилизиран
матичен мед, прополис, полен, пчелин
восок и други пчелини производи;
антиоксиданси, минерали, екстракти од
лековити билки; функционална храна-
ркулци од мешунки, соја, азуки, мунг, наут,
лека, оцет од дива јаболка со лековити
билки

(210) ТМ 2019/1185 (220) 28/10/2019
(442) 31/12/2021

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА
ДООЕЛ Скопје
бул. Партизански одреди бр. 64 секција
4, локал 8, Скопје, МК
(540)



(591) зелена, сива, жолта

(531) 03.13.04;26.01.04;26.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи од природни
липозони изолирани од лецитин од соја,
пчелини производи од матичен млеч,
прополис, жен-шен, етерични масла, мед,
глина, каолин
кл. 30 производи со лиофилизиран
матичен мед, прополис, полен, пчелин
восок и други пчелини производи;
антиоксиданси, минерали, екстракти од
лековити билки; функционална храна-
ркулци од мешунки, соја, азуки, мунг, наут,

лека, оцет од дива јаболка со лековити билки

(210) **TM 2020/1165** (220) 10/12/2020
(442) 31/12/2021

(731) **Rubin Kadriu and Alfred Kadriu Via Pesciantina 644, 55101 Capannori (Lu), IT and Via Pesciantina 644, 55101 Capannori (Lu), IT**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

ENZO ATTINI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 козметика, парфеми, дезодоранси, парфеми во тврда форма, сапуни, течни сапуни, сапуни во различни форма, производи кој создват пена за туш, забни пасти, шампони, есенцијали масла, крем за коса, гел, бои за коса (бои), крем за лице, бои за веѓи, моливи и четки за очи, моливи за шминка, пудра за очи, течна или компактна пудра, кармин, коректор, креми за тело, лак за нокти, зачврстувач за нокти, отстранувач на лак, масла и кремове за сончаење

кл. 14 рачни часовници и зидни часовници во злато, сребро, платина, односно предмети изработени од благородни метали и нивни мешавини или измиени (обложени) со нив; дијаманти; брилјанти, скапоцени камења; предмети за накит, персонализиран накит; накит килибар, ремени за часовници, хронометриски инструменти, производи за накит; капаци и кутии за часовници и накит, кутија за пушачи (од благороден метал); хронографи [часовници]; Хронографи за употреба како часовници; хронометри; мерни часовници; полиња за производство на рачни и зидни часовници, капаци за

хоролошки хронометриски инструменти, апарати и хронометриски инструменти, апарати за спортско време [стоперки]; хроноскопи, будилник, кварцен часовник, механички часовник, спортски часовник, часовник за патување, часовник за нуркање, автомобилски часовник; атомски часовници; часовници со штитник (капак); часовници изработени од злато; џебни часовници; мали часовници; приврзоци; минијатурни часовници, накит, работни часовници (за маса), електрични, индустриски, дигитални часовници; механички часовници (навивање), дигитални часовници који се контролираат на електронски начин; хоролошки инструменти со кварцни движења, часовници кои вклучуваат функција на меморија; часовници со печатени знаци, часовници што вклучуваат една телекомуникациска функција; рачен часовник со педометар, зиден часовник и делови за нив, часовник за надворешна употреба (во природа), часовник на дедо; часовник за светски временски зони; дигитален часовник со автоматски мерач; механички часовник со автоматско навијање; дигитален приказ на времето кој покажуваат температура израз на температурата; рачни часовници со GPS апарат; часовници што содржат функција на една електронска игра; џебови за часовници, делови на часовници; капаци за хоролошки инструменти; потпори за зидни часовници, клипови за часовници, хоролошки предмети; пендула [часовник и мебел]; кожни ремени, пластични ремени, најлонски ремени; сидра [часовник и часовници]; капаци од скапоцени метали за хоролошки производи; ремени за часовници од синтетички материјал; Комбинации за нараквици и часовници
кл. 18 различни чанти; рачни чанти;

кофери; паричници; чанти со ремени, паричници за монети; портфолио на картички, портфолио на документи; рачни машини чанти; багажи и ташни за патување; кофери; чадор; чадори за плажа; стапови за одење (бастун); кожа и имитација на кожа; кожи од животни, ташни за носење, ташни за патување, ташни за грб (ранци), ташни, ташни за гато

кл. 25 облека за мажи, жени и деца, вклучувајќи облека изработени од кожа, кошули, женски кошули, здолништа, машини костуми, утрински мантил (палта), панталони, широки панталони, шорцеви, темперамент, пжаме, јакни, облека, обувки вклучувајќи папучи (пандовки), влечки со прст, спортски обувки, чизми. Облека, обувки, капи; блека, панталони, облека за вежбање, украсни, шалови, ракавици, ремени (облека), костими за капење, облека за купатило, чорапи; Чевли, спортски обувки, чизми и сандали, капи; Облека, специјална за возачи, мотоциклисти и велосипедисти; посебна облека за други спортови, како што се мечување, едрење, јавање, скијање; чевли; капи

кл. 35 малопродажни услуги поврзани со часовници, хоролошки и хронометриски инструменти, накит, очила за сонце, очила, облека, обувки, капи, чанти, чадори, сапуни, парфем, есенцијални масла, козметика, производи за нега на коса и производи за нега на кожа, гимнастика и спортски предмети

(210) **TM 2021/521** (220) 14/05/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Want Društvo sa ograničenom osgovornošću Zrenjanin Slobodana Bursaca 9, 23000, Zrenjanin, RS**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 02.03.16;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички препарати

(210) **TM 2021/576** (220) 01/06/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Акционерско друштво за проиаводство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци Грозд Струмица ул. Цветан Димов бр. 66 - Стадион, Струмица, МК**

(540)



(591) црна, бела, златна

(531) 24.01.13;24.01.18;25.01.19;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво), ракија

кл. 35 рекламирање; услуги при увоз-извоз и трговија на големо и мало со ракија


кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци

(210) **TM 2021/578** (220) 01/06/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Акционерско друштво за проиаводство и промет на алкохолни и**

**безалкохолни пијалоци Грозд Струмица
ул. Цветан Димов бр. 66 - Стадион,
Струмица, МК**

(540)



(591) бела, црвена, сина, кафена, жолта, црна

(531) 02.03.04;25.01.19;27.05.24;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво), вино

кл. 35 рекламирање; услуги при увоз-извоз и трговија на големо и мало со вино

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци

(210) ТМ 2021/764 (220) 09/07/2021

(442) 31/12/2021

(731) RAVAGO S.A. 76-78 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, LU

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

STIROTHERM XPS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 гума, во сурова состојба или полубработена; мика, во сурова состојба или делумно обработена; смола, во сурова состојба или полубработена; сурова или полубработена гутаперка; суров или полубработен азбест; замени за сурова и полуобработена гума; замени за сурова и полуобработена гутаперка;

замени за сурова и полуобработена смола; замени за суров и полуобработен азбест; замени за сурова и полуобработена мика; пластика и смоли во екструдирани форма за користење при производство; материјали за пакување; заптивни материјали; изолациони материјали; совитливи цевки, туби и црева, кои не се од метал; полузавршени производи од полистирен; екструдирани изолациони табли од полистирен; панели од полистирен за изолација; екструдирани пелети од полистирен; екструдирани пелети од полистирен за пакување

(210) ТМ 2021/777 (220) 14/07/2021

(442) 31/12/2021

(731) Друштво за трговија и услуги
**ТУФКА ДОО Скопје бул. Партизанска 1
бр. 64 А/1-2, 1000, Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000,
Скопје
(540)



(531) 01.05.01;26.01.00;27.05.22;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 филтри за цигари, хартија за виткање цигари, цигари, цигарило, цигари (цебни машини за виткање цигари)
кл. 35 услуги на продажба на големо и на продажба на мало на: филтри за цигари, хартија за виткање цигари, цигари, цигарило, цигари (цебни машини за виткање цигари)

(210) ТМ 2021/812 (220) 23/07/2021

(442) 31/12/2021

(300) 018489786 10/06/2021 EM

(731) **Mylan Inc. 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, PA, 15317, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

VLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи;
фармацевтски и медицински препарати;
фитофармацевтски производи; природни лекови; фармацевтски препарати за третман на кариоваскуларни, гастроинтестинални, невролошки, респираторни, психијатриски, алергиски, дерматолошки, пулмонарни, метаболички, мускулни заболувања, еректилна дисфункција, инфективни и инфламаторни состојби, канцер, дијабетес, мултиплекс склероза и/или офталмолошки и очни заболувања; орални контрацептиви; контрацептиви; канабис за медицински цели; медицинска козметика; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска употреба; диетални суплементи и препарати за луѓе; суплементи за храна за диететски цели; хранливи суплементи; минерални суплементи за храна; минерални препарати; мултиминерални препарати; витамински препарати; мултивитамински препарати; препарати кои содржат минерали, витамини, нутриенти, аминокиселини и/или билки за медицински цели; препарати кои содржат нутриенти и/или аминокиселини кои се суплементи за храна; фластери, материјали за преврски

(210) **TM 2021/834**

(220) 04/08/2021

(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation, of 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

HOLISTIC HEATING PIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, супститути на тутун, пури, електронски цигари, течни никотински раствори за електронски цигари, течни раствори за електронски цигари, ароми за употреба кај електронски цигари различни од есенцијални масла, табакери, секачи за пури, пеплници за пушачи, патрони за електронски цигари, ланци за електронски цигари, атомизери за електронски цигари, производи за пушачи вклучувајќи и запалки, стапчиња за чистење и дезинфекција на електронски цигари, четки за чистење електронски цигари, влошки за чистење електронски цигари, чистачи за електронски цигари, средства за чистење електронски цигари, апарати за чистење електронски цигари, електрични чистачи за електронски цигари, USB адаптери за електронски цигари, футроли за електронски цигари, тутун за цвакање, цевки за испарување на цигари без чад; држачи за електронски уреди заради загревање цигари или тутун, производи од тутун и замена за тутун, тутунски стапчиња за електронски цигари

(210) **TM 2021/855**

(220) 10/08/2021

(442) 31/12/2021

(731) **Тодор Дочев Долев, Софија, BG**

(740) Никола Апостоловски, адвокат ул. Јане Сандански бр. 63/2, 1200, Тетово (540)




(591) сина, црвена
 (531) 24.13.25;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 немедицински козметички и тоалетни препарати; немедицински забни пасты; парфимерија, есенцијални масла; средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување
 кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери, материјали за завои; материјал за пломбирање на заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди
 кл. 35 рекламирање; канцелариски работи
 кл. 39 транспорт; пакување и складирање стоки; организирање патувања
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив;
 услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2021/856** (220) 10/08/2021
 (442) 31/12/2021
 (731) **Тодор Дочев Долев, Софија, ВГ**
 (740) Никола Апостоловски, адвокат ул.
 Јане Сандански бр. 63/2, 1200, Тетово
 (540)



(591) сина, црвена
 (531) 24.13.25;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 немедицински козметички и тоалетни препарати; немедицински забни пасты; парфимерија, есенцијални масла; средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување
 кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери, материјали за завои; материјал за пломбирање на заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди
 кл. 35 рекламирање; канцелариски работи
 кл. 39 транспорт; пакување и складирање стоки; организирање патувања
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив;
 услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2021/868** (220) 13/08/2021
 (442) 31/12/2021
 (731) **ХОРТЕНА ДОО Струмица ул Браќа Миладинови 17-с/2, 2400, Струмица, МК**
 (540)



(531) 27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)кл. 29 корнишони, цвекло, црвена пиперка
(филета), чорбациска пиперка, феферони,
мешана салта(210) ТМ 2021/874 (220) 13/08/2021
(442) 31/12/2021(731) Мила Спасовска ул. Иво Лола
Рибар бр. 147/II-14, 1000, Скопје, МК
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје
(540)**YAMUNA**(551) индивидуална
(510, 511)кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи(210) ТМ 2021/947 (220) 17/09/2021
(442) 31/12/2021(300) 90/588,303 18/03/2021 US
(731) Airspace Technologies, Inc. 5909
Sea Otter Place, Suite 200 Carlsbad, CA
92010, US(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)**AIRSPACE**(551) индивидуална
(510, 511)кл. 9 компјутерски софтвер за преземање
во форма на мобилна апликација за
следење и лоцирање на пратки на пакети
за да се обезбеди навремена испорака за
деловни цели; предаватели, приемници и
уреди за мрежно посредување за следење
и лоцирање на пратки на пакети преку
GPS навигацијакл. 35 транспортни логистички услуги,
имено, посредување за превоз на стоки за
други; следење и лоцирање на пратки на
пакети за да се обезбеди навремена
испорака за деловни целикл. 39 експресна испорака на стоки преку
воздух, камион, автомобил и товар;
логистички услуги на синџирот за
снабдување, имено, складирање,
транспорт и испорака на стоки за други;
GPS навигациски услугикл. 42 софтвер како услуга (SAAS) услуги
во кои е вклучен софтвер за следење и
лоцирање на пратки на пакети за да се
обезбеди навремена испорака за деловни
цели(210) ТМ 2021/954 (220) 20/09/2021
(442) 31/12/2021(731) Тодороски Марјан бул.
Македонски Просветители бр. 11А,
Охрид, МК
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул.
Македонски просветители 8, Охрид
(540)(591) темно сина, црвена, портокалова,
црна

(531) 26.03.01;26.03.06;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за производство на бои

кл. 2 бои; лакови

кл. 40 боење на прозорци со обработка на површината

(210) **TM 2021/955** (220) 16/09/2021
(442) 31/12/2021

(300) 18433803 19/03/2021 EM

(731) **Cara Therapeutics, Inc. (a Delaware Corporation) 107 Elm Street, 9th Floor, 4 Stamford Plaza Stamford, 06902 Connecticut, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

KAPRUVIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови и фармацевтски препарати за третман и превенција на бубрежни заболувања; лекови и фармацевтски препарати за третман и превенција на хронични бубрежни заболувања; лекови и фармацевтски препарати за третман на пруритус (сврбеж); лекови и фармацевтски препарати за третман на болка

(210) **TM 2021/968** (220) 23/09/2021
(442) 31/12/2021(731) **PROTON MED d.o.o. Beograd-Vracar ul.Sumatovacka br.16/13, RS**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје (540)

ESTRELA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции

што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2021/991** (220) 29/09/2021
(442) 31/12/2021(731) **Друштво за проектирање, трговија и услуги „Монолит Груп“ ДОО Штип ул.„5-та Партиска конференција“ бр. 5/11, Штип, МК**

(740) Елена Накова, адвокат ул. Ѓуро Стругар 11а, 1000, Скопје (540)



(531) 26.02.08;26.11.12;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, снимен; компјутерски програми (софтвер што може да се симнува од интернет); апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат

кл. 42 софтвер како услуга (SaaS); изработка на компјутерски програми; урбанистичко планирање; архитектонско советување; услуги од областа на архитектурата

(210) **TM 2021/994** (220) 30/09/2021
(442) 31/12/2021(731) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво Битола ул. Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, Битола, МК**

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, темно црвена, зелена,
бела, црна
(531) 05.07.16;25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалаци од овошје и овошни
сокови

(210) **TM 2021/1000** (220) 01/10/2021
(442) 31/12/2021
(731) **EOS Матрих ДООЕЛ Скопје ул.**
Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, МК
(540)

eositech.com

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 опрема за обработка на податоци и
компјутери, сите компјутерски програми и
софтвер
кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; аутсорсинг
услуги [поддршка на бизниси]
кл. 36 финансиски работи, услуги на сите
видови банкарски заводи или институции
поврзани со нив, како што се
менувачниците или службите за
надомест; услуги на кредитните институции
што не се банки, како што се
кооперативните кредитни здруженија,
индивидуалните финансиски

претпријатија, заемотавачите итн.; услуги
на „инвестициска доверба“ на холдинг
претпријатијата; услуги на трговските
посредници со акции и имот; услуги
поврзани со монетарните работи што се
одвиваат со посредство на посредници;
услуги поврзани со издавањето патнички
чекови и кредитни писма
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив;
индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
кл. 45 правни услуги; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на
поединците

(210) **TM 2021/1006** (220) 01/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Друштво за трговија и услуги**
ЕЦХО ДООЕЛ Скопје ул. „Владимир
Каваев“ бр. 2-Б, 1000, Скопје, МК
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно зелена
(531) 03.07.19;26.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 печатени работи, печатени материјали, печатени публикации, печатени каталози

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; он-лајн услуги на продавници за малопродажба, промотивен маркетинг, промовирање на производи и услуги на други и овозможување, спонзори да ги поврзат производите и услугите; промовирање на производи и услуги на трети лица преку подготвување и поставување на реклами во електронски медиуми на кои се пристапува преку глобална компјутерска мрежа; е-трговија, он-лајн нарачки, претплата за телекомуникациски услуги (за други); агенции за увоз-извоз; комерцијално информативни агенции; односи со јавност, бизнис проценки; изготвување на рекламни рубрики; статистички податоци; маркетинг студии; истражувања за дејностите; економски предвидувања; консултантски услуги во областа на човечки ресурси; советодавни услуги за бизнис менаџмент; регрутирање на спонзори; организирање на саеми за комерцијални или рекламни цели; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа; рекламен материјал за изнајмување; изнајмување на рекламен простор; испитување на јавното мислење; презентација на стоки на комуникациски медиуми со цел трговија на мало; објавување на рекламни текстови; ширење на рекламен материјал; рекламирање по пат на радио; рекламни огласи; рекламни агенции; подготовка и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; изготвување на состојба на сметка; телевизиското рекламирање; трговско управување на лиценцирање на стоки и услуги, за трети лица; бизнис

проценки; пребарување на податоци во компјутерски датотеки за трети лица; услуги поврзани со споредба на цените; унапредување на продажбата на стоки и услуги на другите со помош на доделување на дополнителни поени за купувања направени со кредитни картички

кл. 38 електронски комуникациски услуги кои се однесуваат на авторизација на кредитни картички; телекомуникации; обезбедување на телекомуникациски врски со глобалната компјутерска мрежа; електронска пошта; услуги на електронска огласна табла [телекомуникациски услуги]; испраќање на пораки; електронски услуги; комуникации со помош на компјутерски терминали; обезбедување на пристап до бази на податоци; изнајмување на време на пристап до глобалните компјутерски мрежи; компјутерски потпомогнат пренос на пораки и слики; обезбедување на пристап на форуми за разговор на интернет (соби за разговор); обезбедување на кориснички пристап до глобалните компјутерски мрежи; пренесување преку сателит; емитување на телевизиски програми

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, издавање на софтвер, изработка (концепирање) на софтвери, други консултации и понуда на софтвер, консултации во врска со сметачи; интегриран софтвер дизајниран и развиен за управување со лабораториски информации и податоци и управување со работните процеси, автоматско преземање на податоците директно од инструментите, следење и управување на работните активности и гаранција на

квалитетот на извршената задача, софтвер дизајниран за управување со лаборатории и лабораториски инвентар; централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци), обработка на податоци, компјутерски активности; софтверски решенија и развивање на апликации за он-лајн бизниси; изнајмување веб [интернет] сервери, изнајмување компјутерски програми, компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци), компјутерски системи, компјутерско програмирање; дизајн на веб страни

(210) ТМ 2021/1007 (220) 01/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) Друштво за изработка и поправка на ортопедски помагала ФИЛОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. „Гоце Делчев“ бр. 25, 1300, Куманово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сина, сива, црна

(531) 26.01.04;27.05.08;27.05.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, инспекциски огледала за работа, инструменти со зголемувачи, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за микроскопски стакленца, кутии за очила, лаборатории (специјален лабораториски мебел), мерни инструменти, навлаки за контактни леќи,

навлаки за очила, огледала /оптика/, окулари, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење (апарати за прецизно мерење), прибор за мерење, рамки за очила, рамови за очила, синџирчиња за очила, стакла за очила, флуоресцентни екрани /заштитници/ кл. 14 благородни метали и нивните леѓури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; он-лајн услуги на продавници за малопродажба, промотивен маркетинг, промовирање на производи и услуги преку подготвување и поставување на реклами во електронски медиуми на кои се пристапува преку глобална компјутерска мрежа; е-трговија, он-лајн нарачки, организирање на саеми за комерцијални или рекламни цели; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа; рекламен материјал за изнајмување; изнајмување на рекламен простор; испитување на јавното мислење; презентација на стоки на комуникациски медиуми со цел трговија на мало; објавување на рекламни текстови; ширење на рекламен материјал; рекламирање по пат на радио; рекламни огласи; рекламни агенции; подготовка и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; изготвување на состојба на сметка; телевизиското рекламирање пребарување на податоци во компјутерски датотеки за трети лица; услуги поврзани со споредба на цените; унапредување на продажбата на стоки и услуги на другите со помош на

доделување на дополнителни поени за купувања направени со кредитни картички, услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, инспекциски огледала за работа, инструменти со зголемувачи, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за микроскопски стакленца, кутии за очила, лаборатории (специјален лабораториски мебел), мерни инструменти, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, окулари, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење (апарати за прецизно мерење), прибор за мерење, рамки за очила, рамови за очила, синцирчиња за очила, стакла за очила, флуоресцентни екрани /заштитници/, благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

(210) **TM 2021/1008** (220) 01/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **КАПИТАЛ ФИНАНСИСКИ ЦЕНТАР**
ДООЕЛ Скопје Бул. Свети Климент
Охридски 24/2-2, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) златна

(531) 27.05.04;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски работи
кл. 41 образовни услуги

(210) **TM 2021/1009** (220) 04/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **The Coca-Cola Company One Coca-Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313, US**
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

COLORFUL PEOPLE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво;минерална и газирана вода и други безалкохолни пијалоци;овошни пијалоци и овошни џусеви;сирупи и други препарати за правење напитоци

(210) **TM 2021/1010** (220) 04/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, Sarıyer, İstanbul, TR**
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ORNISID

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи наменети за третман на Trichomoniasis, Amebiasis и Giardiasis (Iambliasis)

(210) **TM 2021/1011** (220) 04/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) **Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, Sarıyer, İstanbul, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

CITOLES

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи наменети за третман на големи депресивни епизоди, панично растројство со или без агорафобија, социјално анксиозно растројство (социјална фобија), генерализирано анксиозно растројство, опсесивно-компулсивно растројство (OCD)

(210) **TM 2021/1012** (220) 04/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **FAES FARMA, S.A. Avenida Autonomía 10, 48940 Leioa (Bizkaia), ES**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

DISTEM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производ за третман на болка поврзана со мускулни контракции

(210) **TM 2021/1013** (220) 04/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Друштво за трговија, производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ ДООЕЛ Струга**
Населено место без уличен систем бр. 1/2 индуст-Зона/Драслајца, Струга, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 протеински барови, високо-протеински енергетски барови, протеински барови во облик на шејкови, вегански барови со прелив од чоколадо, протеински барови со прелив од млечно чоколадо, протеински ванила барови со прелив од млечно чоколадо, протеински барови со различни вкусови

кл. 32 енергетски напитоци, безалкохолни пијалаци за снабдување со енергија, енергетски напитоци [не се за медицинска употреба], изотонични пијалаци, [не се за медицинска употреба], енергетски негазирани пијалоци со различни вкусови, снек храна, житарици

кл. 35 рекламирање, водење на работење; управување со работата, групирање во корист на други, овозможувајќи потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: протеински барови, високо-протеински енергетски барови, протеински барови во облик на шејкови, вегански барови со прелив од чоколадо, протеински барови со прелив од млечно чоколадо, протеински ванила барови со прелив од млечно чоколадо, протеински барови со различни вкусови, енергетски напитоци, безалкохолни пијалаци за снабдување со енергија, енергетски напитоци [не се за медицинска употреба], изотонични пијалаци, [не се за медицинска употреба], енергетски негазирани пијалоци

со различни вкусови, снек храна, житарици, сушено подготвено овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со други класи

(210) ТМ 2021/1014 (220) 04/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) Друштво за трговија,
производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ
ДООЕЛ Струга
Населено место без уличен систем бр.
1/2 индуст-Зона/Драслајца, Струга, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



PROTEIN (во изглед)

(591) бела, златно-шолта, црна, жолта, кафена

(531) 08.01.22;19.03.03;27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 протеински барови, високо-протеински енергетски барови, протеински барови во облик на шејкови, вегански барови со прелив од чоколадо, протеински барови со прелив од млечно чоколадо, протеински ванила барови со прелив од млечно чоколадо, протеински барови со различни вкусови

кл. 35 рекламирање, водење на работење; управување со работата, групирање во корист на други, овозможувајќи потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: протеински барови, високо-протеински енергетски барови, протеински барови во облик на шејкови,

вегански барови со прелив од чоколадо, протеински барови со прелив од млечно чоколадо, протеински ванила барови со прелив од млечно чоколадо, протеински барови со различни вкусови, енергетски напитки, безалкохолни пијалаци за снабдување со енергија, енергетски напитки [не се за медицинска употреба], изотонични пијалаци, [не се за медицинска употреба], енергетски негазирани пијалаци со различни вкусови, снек храна, житарици, сушено подготвено овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со други класи

(210) ТМ 2021/1015 (220) 04/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) Друштво за трговија и
компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ
НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4,
бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје, МК
(740) Апостоловски Никола, адвокат ул.
Јане Сандански бр. 63/2, Тетово
(540)

NEXUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер за социјално вмрежување; алатки за развивање на компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за употреба како интерфејс за програмирање апликации (API); интерфејс за програмирање апликации (API) за употреба во развојот на софтверските апликации; интерфејс за програмирање апликации (API) за компјутерски софтвер кој ги потпомогнува онлајн за социјалното вмрежување и за вчитување, прикачување, симнување, и менаџмент на податоци; компјутерски софтвер за креирање, раководење и комуницирање со онлајн заедницата; компјутерски софтвер

за организирање настани; компјутерски софтвер за креирање, уредување, прикачување, пристапување, прикажување, стриминг, гледање, тагирање, поврзување, забележување, покажување чувства за, коментирање на, вградување, пренесување, и споделување или на друг начин обезбедување електронски медиуми или компјутерски информации и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за изменување и овозможување пренос на слики, аудиовизуелна и видео содржина; компјутерски софтвер за уредување, собирање, организирање, изменување, пренос, споделување и складирање на податоци и информации; компјутерски софтвер за етрговија за симнување кој им дозволува на корисниците да извршат електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи; софтвер за испраќање електронски сигнални пораки, известувања и потсетници; софтвер за пренесување на налози; софтвер за испраќање и примање на електронски пораки; компјутерски софтвер за пребарување; магнетски кодирани картички за подарок; компјутерски софтвер за употреба во креирање, раководење, мерење и ширење на рекламирањето на други лица; сервер за реклами, особено компјутерски сервер за услугите пристап складирање реклами и доставување реклами до вебстрани; софтвер за виртуелни реални игри; компјутерски хардвер за виртуелни реални игри; компјутерски периферни уреди; софтвер за виртуална реалност што се користи за да овозможи компјутерите, управувачките табли за видео игри, рачните управувачки табли за видео игри,

таблет компјутерите, мобилните уреди и мобилните телефони да обезбедат искуства на виртуелна реалност; софтвер за електронски игри за безжични уреди; софтвер за електронски игри за рачни симнување, постирање, блогирање, преку менаџирање, електронски уреди; програми за видео и компјутерски игри; периферни уреди за носење за компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за видео игри; интерактивни мултимедијални програми за компјутерски игри; програми за електронски игри за симнување; софтвер за компјутерски игри; слушалки за употреба со компјутери; ласерска опрема за немедицински цели; периферни компјутерски уреди за носење; периферни уреди; компјутерски софтвер комуникација; софтвер за далечинска зголемена реалност за употреба во мобилни уреди за интегрирање електронски податоци со реална светска околина со цел за забава, образование, игри, комуникација и социјално вмрежување; софтвер за симнување во природата на мобилната апликација за пристапување и гледање текст, слики и електронски податоци поврзани со конференции во областа на развојот на софтвери компјутерски софтвер кој овозможува развој, испитување, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносливи електронски комуникациски уреди, имено, мобилни телефони, смартфоните, рачни компјутери и таблет компјутери; компјутерски софтвер за конвертирање природни јазици во машински извршливи команди; компјутерски софтвер, имено, интерфејс за преведување за овозможување интеракција помеѓу луѓето

и машините; компјутерски софтвер во областа на вештачката интелигенција; алатки за развој на компјутерски софтвер за да им овозможи на мобилните софтверски апликации пристап во позадински услуги; имено, складирање на податоци, брзи известувања и менаџмент на корисници; софтвер за зголемена реалност за користење во мобилни направи за интегрирање на електронски податоци со околина од реалниот свет со цел забава и играње; очила за виртуелна реалност, компјутерски хардвер

кл. 35 маркетинг, рекламирање и промотивни услуги; услуги за истражување на пазарот и информациона услуги; организирање на изложби и настани во полето за развој на софтвер и хардвер за комерцијални и цели за рекламирање, интерактивна забава и виртуелно реална содржина

кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги, особено креирање виртуелни заедници за регистрираните корисници да организираат групи и настани, да учествуваат во дискусии и да се вклучуваат во социјално, деловно и вмрежување во заедницата; компјутерски услуги, особено хостирање електронски капацитети за други за организирање и водење состаноци, настани и интерактивни дискусии преку комуникациски мрежи; компјутерски услуги како прилагодени веб страници што промовираат информации дефинирани од корисникот или назначени, лични профили, аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; компјутерски услуги, особено обезбедување пребарувачи за добивање податоци на глобална компјутерска

мрежа; обезбедување веб сајт што промовира технологија која овозможува он-лајн корисниците да креираат лични профили промовирајќи информации за социјално и деловно вмрежување и да ги пренесуваат и споделуваат таквите информации меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување времено користење на софтверски апликации што не се симнуваат за социјално вмрежување, креирање виртуелна заедница и пренос на аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; услуги на ASP, особено, хостирање компјутерски софтверски апликации на други; ASP што промовира софтвер за да овозможи или олесни креирање, уредување, симнување, постирање, блогирање, аотирање, пристапување, прикажување, стриминг, покажување прикачување, гледање, тагирање, поврзување, емоција за, коментирање на, вградување, пренесување и споделување или поинаку обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување услуга на он-лајн мрежа што овозможува корисниците да ги пренесат податоците за личниот идентитет во и да ги споделат податоците за личниот идентитет со и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување информации од индекси и бази на информации што може да се пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графики, електронски медиуми, фотографски слики и аудио-визуелни информации, на компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување софтвер за е-трговија што не може да се симне за да им се овозможи на корисниците да извршуваат електронски

деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; компјутерски услуги, особено, ASP што промовира API софтвер за да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; услуги на софтвер како промовираат услуга софтвер испраќање предупредувања за електронски пораки, за пренесување на налози и испраќање и примање на електронски пораки, и да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување времено користење на он-лајн софтвер што не може да се симне за употреба при раководење, мерење и служење реклами за други; ASP што промовира API софтвер за раководење, следење известување и мерење на медиумско планирање, медиумско купување и рекламирање за други; провајдер на он-лајн платформа за купување реклами, особено, обезбедување на софтверски програми што не може да се симнат за да им се овозможи на купувачите и продавачите на он-лајн рекламирање да купуваат и продаваат рекламен инвентар; платформа како услуга (PAAS) што промовира компјутерска софтверска платформа за употреба при купување и ширење на реклама; ASP што промовира софтвер за употреба при купување, продавање, следење, вреднување, оптимизирање, таргетирање, анализирање, испорака и известување за онлајн рекламирање и маркетинг; ASP што промовира софтвер за употреба при дизајнирање и раководење со он-лајн рекламни и маркетинг кампањи; дизајнирање и развивање софтвер за компјутерски игри и софтвер за видео игри за употреба со компјутери,

програмски систем за видео игри и компјутерски мрежи; развивање на компјутерски хардвер за компјутерски игри; услуги за развивање на видео игра; обезбедување он-лајн сајтови што им даваат на корисниците можност да прикачуваат, модифицираат и споделуваат содржина и податоци за виртуелна реалност; услуги на дизајн, инженерство, истражување, развој и тестирање во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на хиперлинкови; технички консултации во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на обезбедување времена хиперлинкови; употреба на компјутерски софтвер што не може да се симне што овозможува развој, проценка, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни уреди за електронска комуникација, имено, мобилни телефони, смартфон, рачни компјутери и компјутерски таблети; едукативни услуги, имено, организирање и водење конференции и семинари во областа на вештачка интелигенција и интернет на нешта (IoT) кл. 45 услуги на социјално претставување, вмрежување и запознавање; обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областите на социјално вмрежување, социјално претставување и запознавање; обезбедување социјални услуги и информации во областа на личниот развој, особено самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги во заедницата, и хуманитарни активности; обезбедување услуги на автентификација при трансакции

на е-трговија;обезбедување на автентификација на корисник при електронски трансфер на средства, трансакции на кредитна и дебитна картичка и електронски чек преку глобална компјутерска мрежа

(210) **ТМ 2021/1016** (220) 04/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје, МК**
(740) Апостоловски Никола, адвокат ул. Јане Сандански бр. 63/2, Тетово
(540)

NEXUS BIM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер за социјално вмрежување;алатки за развивање на компјутерски софтвер;компјутерски софтвер за употреба како интерфејс за програмирање апликации (API);интерфејс за програмирање апликации (API) за употреба во развојот на софтверските апликации;интерфејс за програмирање апликации (API) за компјутерски софтвер кој ги потпомогнува онлајн за социјалното вмрежување и за вчитување, прикачување, симнување, и менаџмент на податоци;компјутерски софтвер за креирање, раководење и комуницирање со онлајн заедницата;компјутерски софтвер за организирање настани;компјутерски софтвер за креирање, уредување, прикачување, пристапување, прикажување, стриминг, гледање, тагирање, поврзување, забележување, покажување чувства за, коментирање на, вградување, пренесување, и споделување или на друг начин обезбедување електронски медиуми или компјутерски

информации и комуникациски мрежи;компјутерски софтвер за изменување и овозможување пренос на слики, аудиовизуелна и видео содржина;компјутерски софтвер за уредување, собирање, организирање, изменување, пренос, споделување и складирање на податоци и информации;компјутерски софтвер за етрговија за симнување кој им дозволува на корисниците да извршат електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи;софтвер за испраќање електронски сигнални пораки, известувања и потсетници;софтвер за пренесување на налози;софтвер за испраќање и примање на електронски пораки;компјутерски софтвер за пребарување;магнетски кодирани картички за подарок;компјутерски софтвер за употреба во креирање, раководење, мерење и ширење на рекламирањето на други лица;сервер за реклами, особено компјутерски сервер за услугите пристап складирање реклами и доставување реклами до вебстрани; софтвер за виртуелни реални игри;компјутерски хардвер за виртуелни реални игри;компјутерски периферни уреди;софтвер за виртуална реалност што се користи за да овозможи компјутерите, управувачките табли за видео игри, рачните управувачки табли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди и мобилните телефони да обезбедат искуства на виртуелна реалност;софтвер за електронски игри за безжични уреди;софтвер за електронски игри за рачни симнување, постирање, блогирање, преку менаџирање, електронски уреди;програми за видео и компјутерски игри;периферни уреди за носење за

компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за видео игри; интерактивни мултимедијални програми за компјутерски игри; програми за електронски игри за симнување; софтвер за компјутерски игри; слушалки за употреба со компјутери; ласерска опрема за немедицински цели; периферни компјутерски уреди за носење; периферни уреди; компјутерски софтвер комуникација; софтвер за далечинска зголемена реалност за употреба во мобилни уреди за интегрирање електронски податоци со реална светска околина со цел за забава, образование, игри, комуникација и социјално вмрежување; софтвер за симнување во природата на мобилната апликација за пристапување и гледање текст, слики и електронски податоци поврзани со конференции во областа на развојот на софтвери компјутерски софтвер кој овозможува развој, испитување, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносливи електронски комуникациски уреди, имено, мобилни телефони, смартфони, рачни компјутери и таблет компјутери; компјутерски софтвер за конвертирање природни јазици во машински извршливи команди; компјутерски софтвер, имено, интерфејс за преведување за овозможување интеракција помеѓу луѓето и машините; компјутерски софтвер во областа на вештачката интелигенција; алатки за развој на компјутерски софтвер за да им овозможи на мобилните софтверски апликации пристап во позадински услуги; имено, складирање на податоци, брзи известувања и менаџмент на корисници; софтвер за зголемена реалност за користење во мобилни

направи за интегрирање на електронски податоци со околина од реалниот свет со цел забава и играње; очила за виртуелна реалност, компјутерски хардвер
 кл. 35 маркетинг, рекламирање и промотивни услуги; услуги за истражување на пазарот и информациона услуги; организирање на изложби и настани во полето за развој на софтвер и хардвер за комерцијални и цели за рекламирање, интерактивна забава и виртуелно реална содржина
 кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги, особено креирање виртуелни заедници за регистрираните корисници да организираат групи и настани, да учествуваат во дискусии и да се вклучуваат во социјално, деловно и вмрежување во заедницата; компјутерски услуги, особено хостирање електронски капацитети за други за организирање и водење состаноци, настани и интерактивни дискусии преку комуникациски мрежи; компјутерски услуги како прилагодени веб страници што промовираат информации дефинирани од корисникот или назначени, лични профили, аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; компјутерски услуги, особено обезбедување пребарувачи за добивање податоци на глобална компјутерска мрежа; обезбедување веб сајт што промовира технологија која овозможува он-лајн корисниците да креираат лични профили промовирајќи информации за социјално и деловно вмрежување и да ги пренесуваат и споделуваат таквите информации меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување времено користење на софтверски апликации што

не се симнуваат за социјално вмрежување, креирање виртуелна заедница и пренос на аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци;услуги на ASP, особено, хостирање компјутерски софтверски апликации на други;ASP што промовира софтвер за да овозможи или олесни креирање, уредување, симнување, постирање, блогирање, аотирање, пристапување, прикажување, стриминг, покажување прикачување, гледање, тагирање, поврзување, емоција за, коментирање на, вградување, пренесување и споделување или поинаку обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутер и комуникациски мрежи;обезбедување услуга на он-лајн мрежа што овозможува корисниците да ги пренесат податоците за личниот идентитет во и да ги споделат податоците за личниот идентитет со и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети;обезбедување информации од индекси и бази на информации што може да се пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графики, електронски медиуми, фотографски слики и аудио-визуелни информации, на компјутер и комуникациски мрежи;обезбедување софтвер за е-трговија што не може да се симне за да им се овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа;компјутерски услуги, особено, ASP што промовира API софтвер за да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа;услуги на софтвер како промовираат услуга софтвер испраќање предупредувања за електронски пораки,

за пренесување на налози и испраќање и примање на електронски пораки, и да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа;обезбедување времено користење на он-лајн софтвер што не може да се симне за употреба при раководење, мерење и служење реклами за други;ASP што промовира API софтвер за раководење, следење известување и мерење на медиумско планирање, медиумско купување и рекпамирање за други;провајдер на он-лајн платформа за купување реклами, особено, обезбедување на софтверски програми што не може да се симнат за да им се овозможи на купувачите и продавачите на он-лајн рекпамирање да купуваат и продаваат рекламен инвентар;платформа како услуга (PAAS) што промовира компјутерска софтверска платформа за употреба при купување и ширење на реклама;ASP што промовира софтвер за употреба при купување, продавање, следење, вреднување, оптимизирање, таргетирање, анализирање, испорака и известување за онлајн рекпамирање и маркетинг;ASP што промовира софтвер за употреба при дизајнирање и раководење со он-лајн рекламни и маркетинг кампањи;дизајнирање и развивање софтвер за компјутерски игри и софтвер за видео игри за употреба со компјутери, програмски систем за видео игри и компјутерски мрежи;развивање на компјутерски хардвер за компјутерски игри;услуги за развивање на видео игра;обезбедување он-лајн сајтови што им даваат на корисниците можност да прикачуваат, модифицираат и споделуваат содржина и податоци за виртуелна реалност;услуги на дизајн,

инженерство, истражување, развој и тестирање во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на хиперлинкови; технички консултации во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на обезбедување времена хиперлинкови; употреба на компјутерски софтвер што не може да се симне што овозможува развој, проценка, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни уреди за електронска комуникација, имено, мобилни телефони, смартфони, рачни компјутери и компјутерски таблети; едукативни услуги, имено, организирање и водење конференции и семинари во областа на вештачка интелигенција и интернет на нешта (IoT) кл. 45 услуги на социјално претставување, вмрежување и запознавање; обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областите на социјално вмрежување, социјално претставување и запознавање; обезбедување социјални услуги и информации во областа на личниот развој, особено самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги во заедницата, и хуманитарни активности; обезбедување услуги на автентификација при трансакции на е-трговија; обезбедување на автентификација на корисник при електронски трансфер на средства, трансакции на кредитна и дебитна картичка и електронски чек преку глобална компјутерска мрежа

(210) **TM 2021/1017** (220) 04/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје, МК**
(740) Апостоловски Никола, адвокат ул. Јане Сандански бр. 63/2, Тетово
(540)



(591) сива, портокалова, бела, црна
(531) 24.17.02; 26.11.03; 26.13.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер за социјално вмрежување; алатки за развивање на компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за употреба како интерфејс за програмирање апликации (API); интерфејс за програмирање апликации (API) за употреба во развојот на софтверските апликации; интерфејс за програмирање апликации (API) за компјутерски софтвер кој ги потпомогнува онлајн за социјалното вмрежување и за вчитување, прикачување, симнување, и менаџмент на податоци; компјутерски софтвер за креирање, раководење и комуницирање со онлајн заедницата; компјутерски софтвер за организирање настани; компјутерски софтвер за креирање, уредување, прикачување, пристапување, прикажување, стриминг, гледање, тагирање, поврзување, забележување, покажување чувства за, коментирање на, вградување, пренесување, и споделување или на друг начин обезбедување електронски медиуми или компјутерски

информации и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за изменување и овозможување пренос на слики, аудиовизуелна и видео содржина; компјутерски софтвер за уредување, собирање, организирање, изменување, пренос, споделување и складирање на податоци и информации; компјутерски софтвер за етровојја за симнување кој им дозволува на корисниците да извршат електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи; софтвер за испраќање електронски сигнални пораки, известувања и потсетници; софтвер за пренесување на налози; софтвер за испраќање и примање на електронски пораки; компјутерски софтвер за пребарување; магнетски кодирани картички за подарок; компјутерски софтвер за употреба во креирање, раководење, мерење и ширење на рекламирањето на други лица; сервер за реклами, особено компјутерски сервер за услугите пристап складирање реклами и доставување реклами до вебстрани; софтвер за виртуелни реални игри; компјутерски хардвер за виртуелни реални игри; компјутерски периферни уреди; софтвер за виртуална реалност што се користи за да овозможи компјутерите, управувачките табли за видео игри, рачните управувачки табли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди и мобилните телефони да обезбедат искуства на виртуелна реалност; софтвер за електронски игри за безжични уреди; софтвер за електронски игри за рачни симнување, постирање, блогирање, преку менаџирање, електронски уреди; програми за видео и компјутерски игри; периферни уреди за носење за

компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за видео игри; интерактивни мултимедијални програми за компјутерски игри; програми за електронски игри за симнување; софтвер за компјутерски игри; слушалки за употреба со компјутери; ласерска опрема за немедицински цели; периферни компјутерски уреди за носење; периферни уреди; компјутерски софтвер комуникација; софтвер за далечинска зголемена реалност за употреба во мобилни уреди за интегрирање електронски податоци со реална светска околина со цел за забава, образование, игри, комуникација и социјално вмрежување; софтвер за симнување во природата на мобилната апликација за пристапување и гледање текст, слики и електронски податоци поврзани со конференции во областа на развојот на софтвери компјутерски софтвер кој овозможува развој, испитување, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносливи електронски комуникациски уреди, имено, мобилни телефони, смартфон, рачни компјутери и таблет компјутери; компјутерски софтвер за конвертирање природни јазици во машински извршливи команди; компјутерски софтвер, имено, интерфејс за преведување за овозможување интеракција помеѓу луѓето и машините; компјутерски софтвер во областа на вештачката интелигенција; алатки за развој на компјутерски софтвер за да им овозможи на мобилните софтверски апликации пристап во позадински услуги; имено, складирање на податоци, брзи известувања и менаџмент на корисници; софтвер за зголемена реалност за користење во мобилни

направи за интегрирање на електронски податоци со околина од реалниот свет со цел забава и играње; очила за виртуелна реалност, компјутерски хардвер

кл. 35 маркетинг, рекламирање и промотивни услуги; услуги за истражување на пазарот и информациона услуги; организирање на изложби и настани во полето за развој на софтвер и хардвер за комерцијални и цели за рекламирање, интерактивна забава и виртуелно реална содржина

кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги, особено креирање виртуелни заедници за регистрираните корисници да организираат групи и настани, да учествуваат во дискусии и да се вклучуваат во социјално, деловно и вмрежување во заедницата; компјутерски услуги, особено хостирање електронски капацитети за други за организирање и водење состаноци, настани и интерактивни дискусии преку комуникациски мрежи; компјутерски услуги како прилагодени веб страници што промовираат информации дефинирани од корисникот или назначени, лични профили, аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; компјутерски услуги, особено обезбедување пребарувачи за добивање податоци на глобална компјутерска мрежа; обезбедување веб сајт што промовира технологија која овозможува он-лајн корисниците да креираат лични профили промовирајќи информации за социјално и деловно вмрежување и да ги пренесуваат и споделуваат таквите информации меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување времено користење на софтверски апликации што

не се симнуваат за социјално вмрежување, креирање виртуелна заедница и пренос на аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; услуги на ASP, особено, хостирање компјутерски софтверски апликации на други; ASP што промовира софтвер за да овозможи или олесни креирање, уредување, симнување, постирање, блогирање, аотирање, пристапување, прикажување, стриминг, покажување прикачување, гледање, тагирање, поврзување, емоција за, коментирање на, вградување, пренесување и споделување или поинаку обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување услуга на он-лајн мрежа што овозможува корисниците да ги пренесат податоците за личниот идентитет во и да ги споделат податоците за личниот идентитет со и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување информации од индекси и бази на информации што може да се пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графики, електронски медиуми, фотографски слики и аудио-визуелни информации, на компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување софтвер за е-трговија што не може да се симне за да им се овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; компјутерски услуги, особено, ASP што промовира API софтвер за да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; услуги на софтвер како промовираат услуга софтвер испраќање предупредувања за електронски пораки,

за пренесување на налози и испраќање и примање на електронски пораки, и да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа;обезбедување времено користење на он-лајн софтвер што не може да се симне за употреба при раководење, мерење и служење реклами за други;ASP што промовира API софтвер за раководење, следење известување и мерење на медиумско планирање, медиумско купување и рекпамирање за други;провајдер на он-лајн платформа за купување реклами, особено, обезбедување на софтверски програми што не може да се симнат за да им се овозможи на купувачите и продавачите на он-лајн рекпамирање да купуваат и продаваат рекламен инвентар;платформа како услуга (PAAS) што промовира компјутерска софтверска платформа за употреба при купување и ширење на реклама;ASP што промовира софтвер за употреба при купување, продавање, следење, вреднување, оптимизирање, таргетирање, анализирање, испорака и известување за онлајн рекламирање и маркетинг;ASP што промовира софтвер за употреба при дизајнирање и раководење со он-лајн рекламни и маркетинг кампањи;дизајнирање и развивање софтвер за компјутерски игри и софтвер за видео игри за употреба со компјутери, програмски систем за видео игри и компјутерски мрежи;развивање на компјутерски хардвер за компјутерски игри;услуги за развивање на видео игра;обезбедување он-лајн сајтови што им даваат на корисниците можност да прикачуваат, модифицираат и споделуваат содржина и податоци за виртуелна реалност;услуги на дизајн,

инженерство, истражување, развој и тестирање во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на хиперлинкови;технички консултации во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на обезбедување времена хиперлинкови;употреба на компјутерски софтвер што не може да се симне што овозможува развој, проценка, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни уреди за електронска комуникација, имено, мобилни телефони, смартфоните, рачни компјутери и компјутерски таблети;едукативни услуги, имено, организирање и водење конференции и семинари во областа на вештачка интелигенција и интернет на нешта (IoT) кл. 45 услуги на социјално претставување, вмрежување и запознавање;обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областите на социјално вмрежување, социјално претставување и запознавање;обезбедување социјални услуги и информации во областа на личниот развој, особено самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги во заедницата, и хуманитарни активности;обезбедување услуги на автентификација при трансакции на е-трговија;обезбедување на автентификација на корисник при електронски трансфер на средства, трансакции на кредитна и дебитна картичка и електронски чек преку глобална компјутерска мрежа

(210) **TM 2021/1018** (220) 04/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје, МК**
 (740) Апостоловски Никола, адвокат ул. Јане Сандански бр. 63/2, Тетово
 (540)



(591) сина, сива, бела, црна
 (531) 24.17.02;26.11.03;26.13.25
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер за социјално вмрежување; алатки за развивање на компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за употреба како интерфејс за програмирање апликации (API); интерфејс за програмирање апликации (API) за употреба во развојот на софтверските апликации; интерфејс за програмирање апликации (API) за компјутерски софтвер кој ги потпомогнува онлајн за социјалното вмрежување и за вчитување, прикачување, симнување, и менаџмент на податоци; компјутерски софтвер за креирање, раководење и комуницирање со онлајн заедницата; компјутерски софтвер за организирање настани; компјутерски софтвер за креирање, уредување, прикачување, пристапување, прикажување, стриминг, гледање, тагирање, поврзување, забележување, покажување чувства за, коментирање на, вградување, пренесување, и споделување или на друг начин обезбедување

електронски медиуми или компјутерски информации и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за изменување и овозможување пренос на слики, аудиовизуелна и видео содржина; компјутерски софтвер за уредување, собирање, организирање, изменување, пренос, споделување и складирање на податоци и информации; компјутерски софтвер за етрговија за симнување кој им дозволува на корисниците да извршат електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи; софтвер за испраќање електронски сигнални пораки, известувања и потсетници; софтвер за пренесување на налози; софтвер за испраќање и примање на електронски пораки; компјутерски софтвер за пребарување; магнетски кодирани картички за подарок; компјутерски софтвер за употреба во креирање, раководење, мерење и ширење на рекламирањето на други лица; сервер за реклами, особено компјутерски сервер за услугите пристап складирање реклами и доставување реклами до вебстрани; софтвер за виртуелни реални игри; компјутерски хардвер за виртуелни реални игри; компјутерски периферни уреди; софтвер за виртуална реалност што се користи за да овозможи компјутерите, управувачките табли за видео игри, рачните управувачки табли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди и мобилните телефони да обезбедат искуства на виртуелна реалност; софтвер за електронски игри за безжични уреди; софтвер за електронски игри за рачни симнување, постирање, блогирање, преку менаџирање, електронски уреди; програми за видео и компјутерски

игри;периферни уреди за носење за компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони;софтвер за виртуелна реалност;софтвер за видео игри;интерактивни мултимедијални програми за компјутерски игри;програми за електронски игри за симнување;софтвер за компјутерски игри;слушалки за употреба со компјутери;ласерска опрема за немедицински цели;периферни компјутерски уреди за носење;периферни уреди;компјутерски софтвер комуникација;софтвер за за далечинска зголемена реалност за употреба во мобилни уреди за интегрирање електронски податоци со реална светска околина со цел за забава, образование, игри, комуникација и социјално вмрежување;софтвер за симнување во природата на мобилната апликација за пристапување и гледање текст, слики и електронски податоци поврзани со конференции во областа на развојот на софтвери компјутерски софтвер кој овозможува развој, испитување, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносливи електронски комуникациски уреди, имено, мобилни телефони, смартфон, рачни компјутери и таблет компјутери; компјутерски софтвер за конвертирање природни јазици во машински извршливи команди; компјутерски софтвер, имено, интерфејс за преведување за овозможување интеракција помеѓу луѓето и машините; компјутерски софтвер во областа на вештачката интелигенција; алатки за развој на компјутерски софтвер за да им овозможи на мобилните софтверски апликации пристап во позадински услуги; имено, складирање на податоци, брзи известувања и менаџмент на корисници ; софтвер за зголемена

реалност за користење во мобилни направи за интегрирање на електронски податоци со околина од реалниот свет со цел забава и играње; очила за виртуелна реалност, компјутерски хардвер кл. 35 маркетинг, рекламирање и промотивни услуги; услуги за истражување на пазарот и информации услуги; организирање на изложби и настани во полето за развој на софтвер и хардвер за комерцијални и цели за рекламирање, интерактивна забава и виртуелно реална содржина

кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер;компјутерски услуги, особено креирање виртуелни заедници за регистрираните корисници да организираат групи и настани, да учествуваат во дискусии и да се вклучуваат во социјално, деловно и вмрежување во заедницата;компјутерски услуги, особено хостирање електронски капацитети за други за организирање и водење состаноци, настани и интерактивни дискусии преку комуникациски мрежи;компјутерски услуги како прилагодени веб страници што промовираат информации дефинирани од корисникот или назначени, лични профили, аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци;компјутерски услуги, особено обезбедување пребарувачи за добивање податоци на глобална компјутерска мрежа;обезбедување веб сајт што промовира технологија која овозможува он-лајн корисниците да креираат лични профили промовирајќи информации за социјално и деловно вмрежување и да ги пренесуваат и споделуваат таквите информации меѓу повеќекратни он-лајн капацитети;обезбедување времено

користење на софтверски апликации што не се симнуваат за социјално вмрежување, креирање виртуелна заедница и пренос на аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци;услуги на ASP, особено, хостирање компјутерски софтверски апликации на други;ASP што промовира софтвер за да овозможи или олесни креирање, уредување, симнување, постирање, блогирање, аотирање, пристапување, прикажување, стриминг, покажување прикачување, гледање, тагирање, поврзување, емоција за, коментирање на, вградување, пренесување и споделување или поинаку обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутер и комуникациски мрежи;обезбедување услуга на он-лајн мрежа што овозможува корисниците да ги пренесат податоците за личниот идентитет во и да ги споделат податоците за личниот идентитет со и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети;обезбедување информации од индекси и бази на информации што може да се пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графики, електронски медиуми, фотографски слики и аудио-визуелни информации, на компјутер и комуникациски мрежи;обезбедување софтвер за е-трговија што не може да се симне за да им се овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа;компјутерски услуги, особено, ASP што промовира API софтвер за да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа;услуги на софтвер како промовираат услуга софтвер испраќање

предупредувања за електронски пораки, за пренесување на налози и испраќање и примање на електронски пораки, и да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа;обезбедување времено користење на он-лајн софтвер што не може да се симне за употреба при раководење, мерење и служење реклами за други;ASP што промовира API софтвер за раководење, следење известување и мерење на медиумско планирање, медиумско купување и рекпамирање за други;провајдер на он-лајн платформа за купување реклами, особено, обезбедување на софтверски програми што не може да се симнат за да им се овозможи на купувачите и продавачите на он-лајн рекпамирање да купуваат и продаваат рекламен инвентар;платформа како услуга (PAAS) што промовира компјутерска софтверска платформа за употреба при купување и ширење на реклама;ASP што промовира софтвер за употреба при купување, продавање, следење, вреднување, оптимизирање, таргетирање, анализирање, испорака и известување за онлајн рекламирање и маркетинг;ASP што промовира софтвер за употреба при дизајнирање и раководење со он-лајн рекламни и маркетинг кампањи;дизајнирање и развивање софтвер за компјутерски игри и софтвер за видео игри за употреба со компјутери, програмски систем за видео игри и компјутерски мрежи;развивање на компјутерски хардвер за компјутерски игри;услуги за развивање на видео игра;обезбедување он-лајн сајтови што им даваат на корисниците можност да прикачуваат, модифицираат и споделуваат содржина и податоци за

виртуелна реалност;услуги на дизајн, инженерство, истражување, развој и тестирање во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на хиперлинкови;технички консултации во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на обезбедување времена хиперлинкови;употреба на компјутерски софтвер што не може да се симне што овозможува развој, проценка, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни уреди за електронска комуникација, имено, мобилни телефони, смартфони, рачни компјутери и компјутерски таблети;едукативни услуги, имено, организирање и водење конференции и семинари во областа на вештачка интелигенција и интернет на нешта (IoT) кл. 45 услуги на социјално претставување, вмрежување и запознавање;обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областите на социјално вмрежување, социјално претставување и запознавање;обезбедување социјални услуги и информации во областа на личниот развој, особено самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги во заедницата, и хуманитарни активности;обезбедување услуги на автентификација при трансакции на е-трговија;обезбедување на автентификација на корисник при електронски трансфер на средства, трансакции на кредитна и дебитна картичка и електронски чек преку глобална компјутерска мрежа

(210) **TM 2021/1019** (220) 04/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

PRURIDERM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2021/1020** (220) 04/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

SCABEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2021/1021** (220) 04/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

CALCIBET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2021/1022** (220) 04/10/2021
(442) 31/12/2021(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300, Vršac, RS**(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)**FLAVOTHROMBIN**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2021/1023** (220) 04/10/2021
(442) 31/12/2021(731) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)


(531) 27.01.01;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници за пушачи, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки за
пушачи; кибрити; стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари
како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои
се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари
кл. 35 услуги за продажба на мало и online
услуги за продажба на мало кои се
однесуваат на производи од тутун за
загревање, електронски цигари,
електронски уреди за пушење,
електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун, орални
вапоризатори, вапоризатори за
електронски цигари и уреди за пушење,
табакери за полнење на електронски
цигари, полначи и докови за полнење за
гореспоменатите производи, апарати за
гаснење на загреани цигари и загреани
стапчиња од тутун, делови и опрема за
горенаведените производи; услуги за
продажба на мало и online услуги за
продажба на мало кои се однесуваат на
раствори од течен никотин за електронски

цигари, замени за тутун (кои не се користат во медицински цели), артикли за пушачи, заштитни кутии, декоративни маски и кутии за носење за електронски цигари и електронски уреди за пушење, прибор за чистење; огласување; маркетинг кл. 36 осигурување и финансирање, вклучувајќи финансирање на купување на лизинг на електронски цигари, уреди за загревање на тутун и електронски уреди за пушење
кл. 41 обезбедување на образование, обука и забава

(210) ТМ 2021/1024 (220) 05/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Виа Пром доо Охрид ул. Даме Груев Л.А. 2/10, 6000, Охрид, МК**
(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) тиркизно сино, бела
(531) 27.05.02;27.05.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, бисквити
кл. 35 услуги на малопродажба и големопродажба со производи од брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, бисквити

(210) ТМ 2021/1025 (220) 05/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ОПТИКА ЛМ-09**

ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Крсте Мисирков бр. 20, 2400, Струмица, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна, црвена
(531) 26.02.05;27.01.06;27.05.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, инспекциски огледала за работа, инструменти со зголемувачи, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за микроскопски стакленца, кутии за очила, лаборатории (специјален лабораториски мебел), мерни инструменти, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, окулари, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење (апарати за прецизно мерење), прибор за мерење, рамки за очила, рамови за очила, синцирчиња за очила, стакла за очила, флуоресцентни екрани /заштитници/
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; он-лајн услуги на продавници за малопродажба, промотивен маркетинг, промовирање на производи и услуги преку подготвување и поставување на реклами во електронски медиуми на кои се пристапува преку глобална компјутерска мрежа; е-трговија, он-лајн нарачки, организирање на саеми за комерцијални или рекламни цели; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа; рекламен материјал за изнајмување; изнајмување на

рекламен простор; испитување на јавното мислење; презентација на стоки на комуникациски медиуми со цел трговија на мало; објавување на рекламни текстови; ширење на рекламен материјал; рекламирање по пат на радио; рекламни огласи; рекламни агенции; подготовка и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; изготвување на состојба на сметка; телевизиското рекламирање пребарување на податоци во компјутерски датотеки за трети лица; услуги поврзани со споредба на цените; унапредување на продажбата на стоки и услуги на другите со помош на доделување на дополнителни поени за купувања направени со кредитни картички, услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, инспекциски огледала за работа, инструменти со зголемувачи, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за микроскопски стакленца, кутии за очила, лаборатории (специјален лабораториски мебел), мерни инструменти, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, окулари, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење (апарати за прецизно мерење), прибор за мерење, рамки за очила, рамови за очила, синџирчиња за очила, стакла за очила, флуоросцентни екрани /заштитници/, благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

(210) **TM 2021/1026** (220) 06/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) **Haver Farma İlaç A.Ş. Akbaba Mah. Maraş Cad. No.:52/2/1, Beykoz, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

Kardiyomil

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2021/1027** (220) 06/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) **ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД ДООЕЛ Скопје Бул. Партизански одреди 156А, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, портокалова, кремава, црна

(531) 02.05.06;05.05.19;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 креми (козметички производи);

bebешки креми

кл. 5 креми за кожа со одредено

медицинско дејство; витамински креми

(210) **TM 2021/1028** (220) 06/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) **Фида Висар ул. Петре Пирузе бр. 16, 1000, Скопје, МК**

(540)

TEXXANO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 машини за сметање и опрема за
обработка на податоци и компјутери;

компјутерски софтвер

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер(210) **TM 2021/1029** (220) 06/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) **Фида Висар ул. Петре Пирузе бр.
16, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, бела

(531) 26.01.20;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 машини за сметање и опрема за
обработка на податоци и компјутери;

компјутерски софтвер

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер(210) **TM 2021/1032** (220) 07/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) **ИНВЕСТ МЕТАЛ ДООЕЛ Скопје
ул.Луј Пастер бр. 1, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) златна, сребрена

(531) 26.03.04;26.04.03;26.07.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при увоз-извоз и продажба
на големо и мало на злато и сребро(210) **TM 2021/1035** (220) 07/10/2021

(442) 31/12/2021

(300) 90/647,331 15/04/2021 US

(731) **BeiGene, Ltd. c/o Mourant
Governance Services (Cayman) Limited,
94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box
1348, Grand Cayman, KY1-1108, KY**(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, бела

(531) 01.01.02;01.01.09;24.15.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман
и превенција на канцер, автоимуни и

воспалителни заболувања, ревматоиден артритис, кардиоваскуларни заболувања и инфективни заболувања; хемиско-фармацевтски прапарати за третман и превенција на канцер, автоимуни и воспалителни заболувања, ревматоиден артритис, кардиоваскуларни заболувања и инфективни заболувања; лекови во вид на фармацевтски препарати за медицински цели за третман и превенција на канцер, автоимуни и воспалителни заболувања, ревматоиден артритис, кардиоваскуларни заболувања и инфективни заболувања; биолошки препарати за медицински цели за третман и превенција на канцер, автоимуни и воспалителни заболувања, ревматоиден артритис, кардиоваскуларни заболувања и инфективни заболувања; хемиски препарати за фармацевтски цели за третман и превенција на канцер, автоимуни и воспалителни заболувања, ревматоиден артритис, кардиоваскуларни заболувања и инфективни заболувања; медикаменти за човечки цели за третман и превенција на канцер, автоимуни и воспалителни заболувања, ревматоиден артритис, кардиоваскуларни заболувања и инфективни заболувања; хемиски препарати за медицински цели за третман и превенција на канцер, автоимуни и воспалителни заболувања, ревматоиден артритис, кардиоваскуларни заболувања и инфективни заболувања; фармацевтски производи што се инјектираат за третман и превенција на канцер, автоимуни и воспалителни заболувања, ревматоиден артритис, кардиоваскуларни заболувања и инфективни заболувања; сирови лекови во вид на фармацевтски препарати за третман и превенција на канцер, автоимуни и воспалителни заболувања, ревматоиден артритис, кардиоваскуларни заболувања и инфективни заболувања;

биохемиски препарати за медицинска употреба за третман и превенција на канцер, автоимуни и воспалителни заболувања, ревматоиден артритис, кардиоваскуларни заболувања и инфективни заболувања
 кл. 40 услуги на произведување по нарачка во вид на хемиско процесирање и произведување на медикаменти и фармацевтски производи за третман на канцер, автоимуни и воспалителни заболувања, ревматоиден артритис, кардиоваскуларни заболувања и инфективни заболувања
 кл. 42 истражување и развој на нови производи за други; технолошки истражувања во полето на канцер, автоимуни и воспалителни болести, ревматоиден артритис, кардиоваскуларни заболувања и инфективни заболувања; хемиски истражувања; спроведување на клинички испитувања за други за третман на канцер, автоимуни и воспалителни болести, ревматоиден артритис, кардиоваскуларни заболувања и инфективни заболувања; биолошки испитувања; контрола на квалитет за третман на канцер, автоимуни и воспалителни болести, ревматоиден артритис, кардиоваскуларни заболувања и инфективни заболувања; складирање на електронски податоци; тестирање на материјал; обработка во облак [cloud computing] што вклучува софтвер за употреба во раководење на бази со податоци, процесирање на зборови, раководење со табеларни пресметки, следење; дизајн на пакување
 кл. 44 телемедицински услуги; здравствена заштита; домашни услуги за опоравување; услуги на салони за убавина; услуги за физикална терапија; градинарство; ветеринарни услуги;

здравствено советување; совети за
фармација, имено фармацевтски совети;
изнајмување на санитарни инсталации

(210) **TM 2021/1036** (220) 07/10/2021
(442) 31/12/2021

(300) 90/647,320 15/04/2021 US

(731) **BeiGene, Ltd. c/o Mourant
Governance Services (Cayman) Limited,
94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box
1348, Grand Cayman, KY1-1108, KY**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, црвена, бела

(531) 01.01.02;01.01.09;24.15.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман
и превенција на канцер, автоимуни и
воспалителни заболувања, ревматоиден
артритис, кардиоваскуларни заболувања и
инфективни заболувања; хемиско-
фармацевтски прапарати за третман и
превенција на канцер, автоимуни и
воспалителни заболувања, ревматоиден
артритис, кардиоваскуларни заболувања и
инфективни заболувања; лекови во вид на
фармацевтски препарати за медицински
цели за третман и превенција на канцер,
автоимуни и воспалителни заболувања,
ревматоиден артритис, кардиоваскуларни
заболувања и инфективни заболувања;
биолошки препарати за медицински цели
за третман и превенција на канцер,
автоимуни и воспалителни заболувања,
ревматоиден артритис, кардиоваскуларни
заболувања и инфективни заболувања;
хемиски препарати за фармацевтски цели

за третман и превенција на канцер,
автоимуни и воспалителни заболувања,
ревматоиден артритис, кардиоваскуларни
заболувања и инфективни заболувања;
медикаменти за човечки цели за третман и
превенција на канцер, автоимуни и
воспалителни заболувања, ревматоиден
артритис, кардиоваскуларни заболувања и
инфективни заболувања; хемиски
препарати за медицински цели за третман
и превенција на канцер, автоимуни и
воспалителни заболувања, ревматоиден
артритис, кардиоваскуларни заболувања и
инфективни заболувања; фармацевтски
производи што се инјектираат за третман
и превенција на канцер, автоимуни и
воспалителни заболувања, ревматоиден
артритис, кардиоваскуларни заболувања и
инфективни заболувања; сирови лекови во
вид на фармацевтски препарати за
третман и превенција на канцер,
автоимуни и воспалителни заболувања,
ревматоиден артритис, кардиоваскуларни
заболувања и инфективни заболувања;
биохемиски препарати за медицинска
употреба за третман и превенција на
канцер, автоимуни и воспалителни
заболувања, ревматоиден артритис,
кардиоваскуларни заболувања и
инфективни заболувања
кл. 40 услуги на произведување по
нарачка во вид на хемиско процесирање и
произведување на медикаменти и
фармацевтски производи за третман на
канцер, автоимуни и воспалителни
заболувања, ревматоиден артритис,
кардиоваскуларни заболувања и
инфективни заболувања
кл. 42 истражување и развој на нови
производи за други;технолошки
истражувања во полето на канцер,
автоимуни и воспалителни болести,
ревматоиден артритис, кардиоваскуларни

заболувања и инфективни
заболувања; хемиски истражувања;
спроведување на клинички испитувања за
други за третман на рак, автоимуни и
воспалителни болести, ревматоиден
артритис, кардиоваскуларни заболувања и
инфективни заболувања; биолошки
испитувања; контрола на квалитет за
третман на рак, автоимуни и
воспалителни болести, ревматоиден
артритис, кардиоваскуларни заболувања и
инфективни заболувања; складирање на
електронски податоци; тестирање на
материјал; обработка во облак [cloud
computing] што вклучува софтвер за
употреба во раководење на бази со
податоци, процесирање на зборови,
раководење со табеларни пресметки,
следење; дизајн на пакување
кл. 44 телемедицински услуги;
здравствена заштита; домашни услуги за
опоравување; услуги на салони за
убавина; услуги за физикална терапија;
градинарство; ветеринарни услуги;
здравствено советување; совети за
фармација, имено фармацевтски совети;
изнајмување на санитарни инсталации

(210) **TM 2021/1037** (220) 07/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Друштво за проиаводство,
трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-
увоз Скопје**
**ул. Качанички пат бр. 254, Визбегово,
Бутел, МК**
(540)



(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачите,
кибрити
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на проиаводи за пушачите

(210) **TM 2021/1038** (220) 08/10/2021
(442) 31/12/2021

(300) 00003625161 12/04/2021 UK
(731) **CUPIGANO VENTURES LTD 69
Wilson Street, London, UK**
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

HAJDE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; софтвер, кој
може да се преземе, кој не може да се
преземе, интерактивен и мрежен, датотеки
и апликации за компјутери,
повеќефункционални рачни компјутери,
електронски лични организатори, е-читачи,
таблет компјутери, лични аудио плеери,
лични електронски уреди за забава,
конзоли за игри и мобилни телефони;
носители на магнетни податоци, аудио
дискови CD; компакт дискови, DVD и други
дигитални информации и носечки
медиуми, вклучително и со снимки;
апликациски софтвер за преземање;
видео игри за преземање; електронски
ваучери и купони за преземање; кодирани
картички за лојалност; нтерактивен и
мрежен софтвер; дигитални анимации и
слики што се движат за преземање;
дигитални слики за преземање; дигитални
медиуми и компјутерски датотеки за
преземање се текстуални пораки, видео
пораки, музички пораки и мултимедијални
пораки; дигитални образовни медиуми за
преземање; електронски публикации и
електронски изданија за преземање;

менија за преземање; подкасти; компјутерски софтвер за преземање за менување на изгледот и овозможување пренос на слики, аудио-визуелни и видео содржини; компјутерски софтвер за собирање, уредување, организирање, изменување, пренос, складирање и споделување на податоци и информации; компјутерски софтвер за употреба како програмски интерфејс за апликации (API); компјутерски софтвер во природа на апликациски програмски интерфејс (API) кој ги олеснува онлајн услугите за социјално вмрежување, градење апликации за социјално вмрежување и за овозможување на пронаоѓање, прикачување, преземање, пристап и управување; компјутерски софтвер за да овозможи прикачување, преземање, пристап, објавување, прикажување, означување, блогирање, стриминг, поврзување, споделување или на друг начин обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутерски и комуникациски мрежи

кл. 35 услуги на продажба на мало и големо; обработка на нарачки за купување; услуги за лојалност на клиентите и картичка за лојалност; деловни посреднички услуги за обезбедување на стоки, услуги, храна, пијалоци; деловни воведи; услуги за рекламирање и промоција; услуги за нарачка на набавки; истражување на потрошувачите; маркетинг истражување; набавка на прегледи генерирани од потрошувачите за цели на истражување на пазарот; управување и следење на кредитна картичка, дебитна картичка, подарок картичка, при-пејд картичка, одложена платежна картичка и други форми платежни трансакции за деловни цели; обезбедување на веб-базиран

систем и онлајн портали во областа на трговијата од клиент до бизнис; управување со деловни информации, имено, електронско известување за деловни информации, деловна анализа, имено, информации и аналитика во врска со продажба на производи и услуги на други лица, и во врска со проверка (автентикација), обработка и управување со мобилни плаќања; изготвување деловни извештаи; подготвување извештаи за други во врска со продажба на производи и услуги на други; управување со деловни информации, имено, електронско известување за деловна анализа поврзана со обработка на плаќања, проверка и следење; електронска обработка на нарачки за други; услуги за фактурирање услуги; услуги за картичка за лојалност и шема за лојалност; лојалност, поттик и бонус програмски услуги и администрацијата, организацијата, управувањето со истите; услуги за лојалност на клиентите за комерцијални, промотивни и/или рекламни цели; лојалност, поттик и бонус програмски услуги; обезбедување на информации, советодавни и консултантски услуги во врска со гореспоменатите услуги

кл. 39 транспортни услуги; испорака, собирање, транспорт, проследување и курирски услуги; испорака на храна и пијалоци, складирање, собирање, превоз, проследување и курирски услуги; собирање, транспорт, испорака, проследување и курирски услуги во врска со стоки, пакети, подароци, парцели, документи, пошта, е-пошта, препнска, рекламни материјали; обезбедување информации, советодавни и консултантски услуги во врска со гореспоменатите услуги

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување;



ресторан, кафе, бар услуги; услуги за ноќен клуб поврзани со обезбедување храна и пијалок; угостителски услуги; клубски услуги за обезбедување храна и пијалоци; договори за услуги за храна; служење храна и пијалоци; консултанство за храна и пијалоци; подготовка на храна и пијалоци; ресторански услуги за обезбедување брза храна; услуги носи со себе (take away); корпоративни услуги за гостопримство поврзани со храна и пијалоци; добротворно и добронамерно обезбедување храна и пијалок; обезбедување информации во врска со храна, пијалоци, ресторани, барови, супермаркети, обезбедувачи на храна и пијалоци; обезбедување храна и пијалоци преку мобилен превоз, мобилни комбиња, мобилни камиони, мобилни возила; услуги за камиони со храна; услуги за личен готвач; обезбедување информации, советодавни и консултантски услуги во врска со гореспоменатите услуги

(210) **TM 2021/1039** (220) 08/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **SAVENCIA SA 42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MEDVE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млеко, кашкавал и млечни производи, масла и масти за јадење, путер, млечни кремове
кл. 30 сендвичи

(210) **TM 2021/1040** (220) 08/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 1000, Скопје
(540)

Ballino

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 тестенини и слатки, замрзнати производи за јадење, сладолед, десерти од сладолед, замрзнат јогурт (замрзнати производи за јадење)

(210) **TM 2021/1041** (220) 08/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 1000, Скопје
(540)

PERLENBACHER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 пива; мешани пијалоци кои содржат пиво; пијалоци на основа на пиво; безалкохолни пијалоци од жито, безалкохолни пијалоци со вкус на пиво

(210) **TM 2021/1043** (220) 08/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје бул. 8-ми Септември бр. 3-ламела 4/локал 4, Скопје, МК**

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000, Скопје
(540)



MY:TIME

(531) 24.17.05;26.13.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 торбички за накит; стрелки за часовници [часовничарство]; украсни приврзоци за алки за клучеви; хронографи [рачни часовници]; штоперици; фердани [накит]; сидни часовници; белегзии [накит]; бижутерија; бисери [накит]; благородни метали, сурови или полуобработени; брошеви [накит]; будилници; кутии за накит; кутии за рачни часовници; кутии за рачни часовници [презентации]; куќишта за главните пружини на часовниците [часовничарство]; механизми на часовници; накит; обетки; петлици за ракави; полускапоцени камења; приврзоци за клучеви [прстени за клучеви со ситни украси или украсни прврзоци]; приврзоци за накит; прстени [накит]; пружини на часовници; рачни часовници; ремчиња за рачни часовници; синџирчиња за часовници; синџирчиња [накит]; сончеви часовници; стакла за часовници

кл. 35 ажурирање на рекламниот материјал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; компјутерско рекламирање преку интернет; маркетинг; претставување на производителите; рекламирање; фактурирање; рекламирање преку пошта

(210) **TM 2021/1044** (220) 07/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр. 12, МК**
(540)

LEFISYO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски проиаводи; препарати за ублажување на болка; опиоидни аналгетици; лекови за лечење од опиоидна зависност

(210) **TM 2021/1046** (220) 12/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **British American Tobacco (Brands) Inc 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

LUCKY STRIKE UPSIZED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари;тутун, сиров или преработен;тутун за виткање;тутун за луле;производи од тутун;замени за тутун (не за медицински цели);пури;цигарилоси;запалки за цигари за пушачи;запалки за пури за пушачи;кибрит;артикли за пушачи;хартија за цигари;туби за цигари;филтри за цигари;џебни апарати за виткање цигари;рачни машини за вбризгување на тутун во хартиени туби;електронски цигари;течности за електронски цигари;производи од тутун наменети за загревање

(210) **TM 2021/1047** (220) 12/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **British American Tobacco (Brands) Inc 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

LUCKIES UPSIZED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури; цигарилоси; запалки за цигари за пушачи; запалки за пури за пушачи; кибрит; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтри за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбризување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(210) ТМ 2021/1049 (220) 12/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SMOOTHIES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за лична нега, имено препарати за чистење на кожа, лице и тело; препарати за нега на лице; тврди сапуни; течни сапуни за раце; гелови и креми за туширање; шампон за тело; препарати за ексофолијација; тоници за кожа; козметика; препарати за отстранување на козметика; маски за лице; дезодоранси, антиперспиранти и спрејови за под пазуви за лична употреба;

навлажнувачи, серуми, лосиони и креми за тело, кожа и лице; препарати за бричење; козметички препарати за заштита на кожата од ефектите на сонцето; заштита од сонце; марамчиња импрегнирани со раствор за чистење

(210) ТМ 2021/1050 (220) 08/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) Алкалоид АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, црвена, нијанси на жолта,
нијанси на сина

(531) 01.15.03; 01.15.15; 26.01.16; 26.11.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапун; средства за чистење раце;
течни сапуни; влажни марамчиња
кл. 5 антибактериски средства за миене
раце; антибактериски сапун; сапуни за
дезинфекција; медицински сапун; средства
за дезинфекција; дезинфекциони
производи за медицинска употреба;
дезинфекциони средства за измивање на
раце; дезинфектанти и антисептици;
дезинфекциони средства за хигиенска
употреба; средства за дезинфекција
импрегнирани во марамчиња;
антисептици; импрегнирани антисептички
марамчиња; бактерициди; антибактериски
препарати; фунгициди; вируциди;
препарати за дезинфекција на раце;

антибактериски гелови; антибактериски спрејови; марамчиња за дезинфекција; антибактериски марамчиња; марамчиња импрегнирани со антибактериски препарати

кл. 35 рекламирање; компјутерско рекламирање преку интернет; маркетинг; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) ТМ 2021/1051 (220) 08/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) Алкалоид АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, нијанси на црвена, нијанси на зелена, нијанси на сина, нијанси на сива

(531) 01.15.07;26.01.18;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за чистење; сапун; средства за чистење раце; влажни марамчиња

кл. 5 средства за дезинфекција; дезинфекциони производи за медицинска употреба; дезинфекциони средства за измивање на раце; дезинфектанти и антисептици; дезинфекциони средства за хигиенска употреба; средства за дезинфекција импрегнирани во марамчиња; антисептици; импрегнирани антисептички марамчиња; бактерициди; антибактериски препарати; препарати за

дезинфекција на раце; марамчиња за дезинфекција; антибактериски марамчиња; марамчиња импрегнирани со антибактериски препарати; дезинфекциони средства за употреба во домаќинства; сапуни за дезинфекција

(210) ТМ 2021/1052 (220) 14/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ПРОТОПЕТС увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп ул. 5-та

Прилепска Бригада 104, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, жолта

(531) 26.04.02;26.04.03;26.07.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхраната за домашни миленици

кл. 31 прехранбени производи за миленици; храна за домашни миленичиња; пијалоци за домашни миленичиња

(210) ТМ 2021/1053 (220) 14/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ПРОТОПЕТС увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп ул. 5-та

Прилепска Бригада 104, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Bestie

(531) 26.04.02;26.04.03;26.07.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхраната за домашни миленици

кл. 31 прехранбени производи за миленици; храна за домашни миленичиња; пијалаци за домашни миленичиња

(210) **TM 2021/1055** (220) 14/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово (540)



akademija

(591) црна, тиркизна, жолта, сина, бела

(531) 03.01.01;03.01.24;09.07.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници за пушачи, лулиња, џебни

машинки за мотање на цигари, запалки за пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење, електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

кл. 41 образовни услуги; обезбедување на обуки; услуги на разонода; спортски и културни активности; услуги на обука на персонал; услуги на деловна обука; водење на семинари и курсеви за обука; онлајн интерактивни услуги на обука и образование; информирање, советување и консултации во врска со горенаведените услуги

(210) **TM 2021/1056** (220) 15/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) **Прехранбена индустрија****ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сива, црвена, жолта, кремава, кафена, зелена, црна

(531) 08.05.04;11.03.11;11.07.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 скара сос

(210) ТМ 2021/1062 (220) 18/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) ЦВЕТАНОВСКИ РАЦО ул.

Горноврановска бр. 24, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, темно сина, светло сина, црвена

(531) 21.03.01;24.01.05;27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 спортска облека и обувки

кл. 28 спортска опрема - производи за спорт

кл. 32 спортски активности, едукација од областа на спортот, особено фудбал

кл. 35 рекламирање, маркетинг,

промоции, консултантски услуги поврзани со спортски активности, особено фудбал

(210) ТМ 2021/1063 (220) 14/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) МОНОПОЛИСТ ИНВЕСТ ДООЕЛ

Гевгелија ул. 7-ми Ноември бр. 145, Гевгелија, МК

(540)

 MONOPOLIST

(531) 26.11.13;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работење; канцелариско работење

кл. 36 работи поврзани со недвижности

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражување и проектирање; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2021/1071 (220) 19/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) Станчевска Кумева Лидија and Николовски Дејан ул. Народен фронт бр. 7-18, 1000, Скопје, МК and ул. Мице Козар бр. 4, 1000, Скопје, МК

(740) Станчевска Кумева Лидија ул.

Народен фронт бр. 7-18, Скопје

(540)

NET PRESS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електронски изданија што можат да се симнат од интернет

кл. 16 печатени публикации

кл. 35 комерцијално информативни агенции

(210) ТМ 2021/1072 (220) 19/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) **FMC Agricultural Solutions A/S**
Thyborønvej 78 Harbøre, Ronland, 7673,
DK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

FOXTROT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди; хербициди

(210) **TM 2021/1073** (220) 19/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-**
hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300, Vršac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ELMASTAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2021/1074** (220) 19/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-**
hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300, Vršac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FLOXACEN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2021/1075** (220) 20/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **ТП ГОСТИЛНИЦА ПЧЕЛА СКОПЈЕ**
ул. Цветан Димов бр. 135, Скопје, МК
(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Сава
Ковачевиќ бр.47J/2-20
(540)



(591) црна, црвена, портокалова, бела
(531) 03.13.04;26.01.04;26.01.15

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо,риба,живина и дивеч; месни
преработки
кл. 35 рекламирање; канцелариски работи
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци

(210) **TM 2021/1079** (220) 21/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **Друштво за промет, трговија и**
услуги БИЗНИС ЕКСЕЛЕНС СОЛУШНС
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Ристо
Шишков бр. 22, Скопје, МК

(740) Борко Бајалски, адвокат ул.Ристо
Шишков бр.38/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, зелена, сива
(531) 26.03.01;26.03.23;26.15.07;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер; компјутерски програми; компјутерски софтвер во форма на апликација за мобилни уреди и компјутери; софтверски апликации за користење со мобилни уреди; компјутерски софтвер и компјутерски софтверски апликации (кои може да се симнуваат); компјутерски софтверски апликации за користење или употреба во врска со имплементирање на управувачки системи, како што се управување со квалитет, животна средина, безбедност на информации, здравје и безбедност при работа, енергетска ефикасност

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент, истражување, организација и администрација; канцелариски работи; маркетинг и промовирачки услуги; дигитален маркетинг; оптимизација на пребарувачки системи за продажни промоции; административни услуги поврзани со бизнис трансакции и финансиски регистри; услуги кои се состојат од регистрација, транскрипција, изработка, компилација и систематизација на писмена комуникација и регистрации, како и компилација на математички или статистички податоци; пребарување на податоци во компјутерски системи за други; компјутеризиран менаџмент на податоци; онлајн рекламирање на компјутерски мрежи; обезбедување на онлајн пазар за купувачи и продавачи на производи и услуги; услуги на онлајн продавници за софтверски продукти и други продукти и услуги во електронска форма кои може да се симнат локално; одржување на податоци во регистри и компјутерски дата бази

кл. 42 услуги за контрола на квалитет и автентификација; услуги на евалуации, процени, истражувања и извештаи во врска со контрола на квалитет;

консултантски услуги за енергетска ефикасност, консултантски услуги за безбедност на податоци, дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; софтвер како услуга (SaaS), платформа како услуга (PaaS); развој, одржување, управување, изнајмување, и лиценцирање на компјутерски софтвер, компјутерски апликации и мобилни апликации; развој, одржување, управување, изнајмување, и лиценцирање на софтверски системи со кориснички пристап и бази на податоци; развој, одржување, администрирање и лиценцирање на софтверски апликации базирани на клауд решенија

(210) **TM 2021/1094** (220) 26/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI MOLLAFENARI MAH. TÜRBEDAR SK. NO:9 KAT:3 FATİH / ISTANBUL, ISTANBUL, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) црна, црвена, бела
(531) 24.15.08;27.05.01;27.05.08

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивни легури; накит, скапоцени и полускапоцени камења; хоролошки и хронометриски инструменти; накит, вклучувајќи имитација на накит, прстенчиња за клучеви, привезоци за клучеви и нивни украсни привезоци;

украcни привезоци за накит; составни делови за накит, часовници и рачни часовници
 кл. 35 рекламирање; раководење, организација и администрација на бизнис; канцелариски работи; групирање, во полза на други, на разни производи, исклучувајќи го нивниот транспорт, овозможувајќи им на потрошувачите лесно да ги видат и купат тие производи; такви услуги може да бидат обезбедени од малопродажни продавници, големопродажни аутлети, преку автоматски машини, каталози кои служат за нарачување по пошта или со помош на електронски медиуми

(210) **TM 2021/1095** (220) 26/10/2021
 (442) 31/12/2021

(731) **EDMOND PHARMA SRL Via S.S.dei
 Givi 131 20037 PADERNO DUGNANO
 (MI), IT**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
 КУМАНОВО
 "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

ERDOTIN


(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2021/1096** (220) 27/10/2021
 (442) 31/12/2021

(731) **Друштво за производство,
 трговија и услуги АТЕЛЈЕ ТУРБАН
 ДООЕЛ Скопје**

**ул. Христо Татарчев бр. 47Ж-лок.1, 1000,
 Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ
 и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000,
 Скопје
 (540)



(591) жолта, црна

(531) 26.04.18;27.05.17

551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека; велови (облека); горна облека (наметки); долни палта; елечи; здолништа; здолништа-панталони; кимона; комбинезони (облека); костуми; кошули; маици со кратки ракави; палта; панталони; пелерини; платнени широки појаси; пончо; појаси; престилки (облека); работнички комбинезони; униформи; фустани; јакни (облека)

кл. 40 везење; кројачки услуги;

порабување платно; преправање облека; шиене

кл. 42 дизајнирање облека

(210) **TM 2021/1097** (220) 27/10/2021
 (442) 31/12/2021

(731) **SANTE A. Kowalski Sp.j.
 ul.Jagiellońska 55A, PL 03-301 Warsaw,
 PL**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
 Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000,
 Скопје
 (540)



(531) 19.03.03;24.17.07;24.17.25;27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 30 слатки, барови од житарици,
енергетски барови

(210) **TM 2021/1100** (220) 28/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) нијанси на: окер, крем, кафена;
црвена

(531) 05.03.13;25.01.15;26.04.17;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(210) **TM 2021/1101** (220) 28/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)

BOHEM CIGAR NO.3

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(210) **TM 2021/1102** (220) 28/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) окер, кафена

(531) 05.03.13;26.04.17;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(210) **TM 2021/1103** (220) 28/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) окер, кафена

(531) 01.17.04;05.03.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(210) ТМ 2021/1104 (220) 28/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)

BOHEM CIGAR NO.6

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(210) ТМ 2021/1105 (220) 28/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, златна, нијанси на: окер, крем, кафена; црвена

(531) 05.03.13;25.01.15;26.04.17;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури


(210) ТМ 2021/1106 (220) 28/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) окер, темно сина

(531) 05.03.13;26.04.17;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури


(210) ТМ 2021/1107 (220) 28/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) окер, темно сина

(531) 01.17.04;05.03.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(210) ТМ 2021/1108 (220) 28/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)

BOHEM GRIP NO.3

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(210) ТМ 2021/1109 (220) 28/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, нијанси на: крем, златна, кафена, сина, зелена, жолта

(531) 03.07.16;05.03.13;25.01.05;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(210) **TM 2021/1110** (220) 28/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) нијанси на окер и кафена

(531) 05.03.13;25.01.05;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни

метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(210) **TM 2021/1111** (220) 28/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, црна, бела, нијанси на:

крем, златна, кафена, сина, зелена, жолта

(531) 03.07.16;05.03.13;25.01.05;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(210) **TM 2021/1112** (220) 28/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)

BOHEM GRIP NO.6 (во изглед)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(210) **TM 2021/1113** (220) 28/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) окер, кафена, нијанси на сина
(531) 05.03.13;25.01.05;25.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(210) **TM 2021/1114** (220) 28/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) нијанси на сина и сива; црна, бела
(531) 25.07.20;26.11.03;26.11.12;27.05.17
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(210) **TM 2021/1115** (220) 28/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)

ESSE BLUE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун;

пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(210) **TM 2021/1116** (220) 28/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

ESSE CLASSIC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(210) **TM 2021/1117** (220) 28/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, нијанси на: сива, сина,
виолетова, зелена, порокалова, кафена

(531) 05.01.21;05.03.13;25.01.15

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни

метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(210) **TM 2021/1118** (220) 28/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

ESSE GOLDEN LEAF

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(210) **TM 2021/1119** (220) 28/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

ESSE SPECIAL GOLD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;

пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(210) ТМ 2021/1120 (220) 28/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИА МАРКЕТ ПЛУС ДООЕЛ Кочани

ул. „Скопска“ бр. 1-1/1, 2300, Кочани, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, сива, црна

(531) 07.03.20;24.17.02;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; огласување; промоција /продажба за трети лица; on-line продажба за трети лица (огласи, карти, настани); поддршка за on-line продажба за трети лица; огласување по пат на електронска наредба; групирање во корист на други, овозможувајќи потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки; проучување на пазарот (маркетинг), објавување рекламни текстови, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), изнајмување рекламен простор, банери, односи со јавност, демонстрација на производи, барање спонзорства, бизнис информации, компјутерско рекламирање преку интернет, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба, надворешно рекламирање, односи со јавноста, организирање бизнис настани за

комерцијални и рекламни цели, организирање трговски саеми за комерцијални и рекламни цели, организирање бизнис конференции (маркетинг, продажба, менаџмент), пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица

кл. 39 услуги на пренесување пораки он-лајн (on-line), обезбедување интернет соби за разговор, обезбедување на групи за дискусија со помош на интернет, обезбедување на средствата за комуникација за размена на податоци по пат на електронските медиуми;имено, пренос на податоци, обезбедување вести и информации по пат на глобална комуникациска мрежа;обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица;обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот

(210) ТМ 2021/1121 (220) 28/10/2021
(442) 31/12/2021

(731) Верче Сливоска ул. Марко Нестороски бр. 80, 6000, Охрид, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 26.04.18;27.05.02;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски

работи; водење дејност; водење на
комерцијални работи; ширење на
рекламен материјал, проспекти, печатени
примероци; рекламни огласи; објавување
рекламни текстови; проучување на
пазарот (маркетинг); услуги при продажба
на големо и мало и увоз-извоз со облека,
обувки и капи


(210) **TM 2021/1125** (220) 29/10/2021

(442) 31/12/2021

(731) **Kalceks, Joint Stock company 53,
Krustpils Street, LV-1057, Riga, LV**

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта, кафена, сина

(531) 25.07.01;27.05.08;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(510)	(210)
1	МК/Т/2021/0954
2	МК/Т/2021/0954
3	МК/Т/2019/1184
3	МК/Т/2019/1185
3	МК/Т/2020/1165
3	МК/Т/2021/0521
3	МК/Т/2021/0855
3	МК/Т/2021/0856
3	МК/Т/2021/1027
3	МК/Т/2021/1049
3	МК/Т/2021/1050
3	МК/Т/2021/1051
5	МК/Т/2011/1244
5	МК/Т/2021/0812
5	МК/Т/2021/0855
5	МК/Т/2021/0856
5	МК/Т/2021/0955
5	МК/Т/2021/0968
5	МК/Т/2021/1010
5	МК/Т/2021/1011
5	МК/Т/2021/1012
5	МК/Т/2021/1019
5	МК/Т/2021/1020
5	МК/Т/2021/1021
5	МК/Т/2021/1022
5	МК/Т/2021/1026
5	МК/Т/2021/1027

5	МК/Т/2021/1035
5	МК/Т/2021/1036
5	МК/Т/2021/1044
5	МК/Т/2021/1050
5	МК/Т/2021/1051
5	МК/Т/2021/1052
5	МК/Т/2021/1053
5	МК/Т/2021/1072
5	МК/Т/2021/1073
5	МК/Т/2021/1074
5	МК/Т/2021/1095
5	МК/Т/2021/1125
9	МК/Т/2021/0947
9	МК/Т/2021/0991
9	МК/Т/2021/1000
9	МК/Т/2021/1007
9	МК/Т/2021/1015
9	МК/Т/2021/1016
9	МК/Т/2021/1017
9	МК/Т/2021/1018
9	МК/Т/2021/1025
9	МК/Т/2021/1028
9	МК/Т/2021/1029
9	МК/Т/2021/1038
9	МК/Т/2021/1071
9	МК/Т/2021/1079
14	МК/Т/2020/1165

14	МК/Т/2021/1007
14	МК/Т/2021/1043
14	МК/Т/2021/1094
16	МК/Т/2021/1006
16	МК/Т/2021/1071
17	МК/Т/2021/0764
18	МК/Т/2020/1165
25	МК/Т/2020/1165
25	МК/Т/2021/0874
25	МК/Т/2021/1023
25	МК/Т/2021/1062
25	МК/Т/2021/1096
25	МК/Т/2021/1121
28	МК/Т/2021/1062
29	МК/Т/2021/0868
29	МК/Т/2021/1039
29	МК/Т/2021/1075
30	МК/Т/2019/1184
30	МК/Т/2019/1185
30	МК/Т/2021/1013
30	МК/Т/2021/1014
30	МК/Т/2021/1024
30	МК/Т/2021/1039
30	МК/Т/2021/1040
30	МК/Т/2021/1041
30	МК/Т/2021/1056
30	МК/Т/2021/1097



31	МК/Т/2021/1052
31	МК/Т/2021/1053
32	МК/Т/2021/0994
32	МК/Т/2021/1009
32	МК/Т/2021/1013
32	МК/Т/2021/1062
33	МК/Т/2021/0576
33	МК/Т/2021/0578
34	МК/Т/2021/0777
34	МК/Т/2021/0834
34	МК/Т/2021/1023
34	МК/Т/2021/1037
34	МК/Т/2021/1046
34	МК/Т/2021/1047
34	МК/Т/2021/1055
34	МК/Т/2021/1100
34	МК/Т/2021/1101
34	МК/Т/2021/1102
34	МК/Т/2021/1103
34	МК/Т/2021/1104
34	МК/Т/2021/1105
34	МК/Т/2021/1106
34	МК/Т/2021/1107
34	МК/Т/2021/1108
34	МК/Т/2021/1109
34	МК/Т/2021/1110
34	МК/Т/2021/1111
34	МК/Т/2021/1112
34	МК/Т/2021/1113
34	МК/Т/2021/1114
34	МК/Т/2021/1115
34	МК/Т/2021/1116
34	МК/Т/2021/1117
34	МК/Т/2021/1118
34	МК/Т/2021/1119
35	МК/Т/2020/1165
35	МК/Т/2021/0576
35	МК/Т/2021/0578

35	МК/Т/2021/0777
35	МК/Т/2021/0855
35	МК/Т/2021/0856
35	МК/Т/2021/0874
35	МК/Т/2021/0947
35	МК/Т/2021/1000
35	МК/Т/2021/1006
35	МК/Т/2021/1007
35	МК/Т/2021/1013
35	МК/Т/2021/1014
35	МК/Т/2021/1015
35	МК/Т/2021/1016
35	МК/Т/2021/1017
35	МК/Т/2021/1018
35	МК/Т/2021/1023
35	МК/Т/2021/1024
35	МК/Т/2021/1025
35	МК/Т/2021/1032
35	МК/Т/2021/1037
35	МК/Т/2021/1038
35	МК/Т/2021/1043
35	МК/Т/2021/1050
35	МК/Т/2021/1062
35	МК/Т/2021/1063
35	МК/Т/2021/1071
35	МК/Т/2021/1075
35	МК/Т/2021/1079
35	МК/Т/2021/1094
35	МК/Т/2021/1120
35	МК/Т/2021/1121
36	МК/Т/2021/1000
36	МК/Т/2021/1008
36	МК/Т/2021/1023
36	МК/Т/2021/1063
38	МК/Т/2021/1000
38	МК/Т/2021/1006
38	МК/Т/2021/1028
38	МК/Т/2021/1029

39	МК/Т/2021/0855
39	МК/Т/2021/0856
39	МК/Т/2021/0947
39	МК/Т/2021/1038
39	МК/Т/2021/1120
40	МК/Т/2021/0954
40	МК/Т/2021/1035
40	МК/Т/2021/1036
40	МК/Т/2021/1096
41	МК/Т/2021/1000
41	МК/Т/2021/1008
41	МК/Т/2021/1023
41	МК/Т/2021/1055
42	МК/Т/2021/0855
42	МК/Т/2021/0856
42	МК/Т/2021/0947
42	МК/Т/2021/0991
42	МК/Т/2021/1000
42	МК/Т/2021/1006
42	МК/Т/2021/1015
42	МК/Т/2021/1016
42	МК/Т/2021/1017
42	МК/Т/2021/1018
42	МК/Т/2021/1028
42	МК/Т/2021/1029
42	МК/Т/2021/1035
42	МК/Т/2021/1036
42	МК/Т/2021/1063
42	МК/Т/2021/1079
42	МК/Т/2021/1096
43	МК/Т/2021/0576
43	МК/Т/2021/0578
43	МК/Т/2021/1038
43	МК/Т/2021/1075
44	МК/Т/2021/1035
44	МК/Т/2021/1036
45	МК/Т/2021/1000



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare

(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare

(731)	(210)
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	MK/T/2021/1010
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	MK/T/2021/1011
Airspace Technologies, Inc.	MK/T/2021/0947
Alfred Kadriu	MK/T/2020/1165
BeiGene, Ltd.	MK/T/2021/1035
BeiGene, Ltd.	MK/T/2021/1036
British American Tobacco (Brands) Inc	MK/T/2021/1046
British American Tobacco (Brands) Inc	MK/T/2021/1047
CUPIGANO VENTURES LTD	MK/T/2021/1038
Cara Therapeutics, Inc. (a Delaware Corporation)	MK/T/2021/0955
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2021/1049
EDMOND PHARMA SRL	MK/T/2021/1095
FAES FARMA, S.A.	MK/T/2021/1012
FMC Agricultural Solutions A/S	MK/T/2021/1072
Haver Farma İlaç A.Ş.	MK/T/2021/1026
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/2021/1073
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/2021/1074
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/2021/1019
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/2021/1020
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/2021/1021
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/2021/1022
KT & G Corporation	MK/T/2021/1100
KT & G Corporation	MK/T/2021/1101
KT & G Corporation	MK/T/2021/1102
KT & G Corporation	MK/T/2021/1103
KT & G Corporation	MK/T/2021/1104
KT & G Corporation	MK/T/2021/1105
KT & G Corporation	MK/T/2021/1106
KT & G Corporation	MK/T/2021/1107
KT & G Corporation	MK/T/2021/1108
KT & G Corporation	MK/T/2021/1109
KT & G Corporation	MK/T/2021/1110
KT & G Corporation	MK/T/2021/1111
KT & G Corporation	MK/T/2021/1112



KT & G Corporation	MK/T/2021/1113
KT & G Corporation	MK/T/2021/1114
KT & G Corporation	MK/T/2021/1115
KT & G Corporation	MK/T/2021/1116
KT & G Corporation	MK/T/2021/1117
KT & G Corporation	MK/T/2021/1118
KT & G Corporation	MK/T/2021/1119
KT & G Corporation,	MK/T/2021/0834
Kalceks, Joint Stock company	MK/T/2021/1125
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2021/1040
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2021/1041
MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	MK/T/2021/1094
Mylan Inc.	MK/T/2021/0812
PROTON MED d.o.o. Beograd-Vracar	MK/T/2021/0968
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2021/1023
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2021/1055
RAVAGO S.A.	MK/T/2021/0764
SANTE A. Kowalski Sp.j.	MK/T/2021/1097
SAVENCIA SA	MK/T/2021/1039
The Coca-Cola Company	MK/T/2021/1009
Want Društvo sa ograničenom odgovornošću Zrenjanin	MK/T/2021/0521
Акционерско друштво за проиаводство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалочи Грозд Струмица	MK/T/2021/0576
Акционерско друштво за проиаводство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалочи Грозд Струмица	MK/T/2021/0578
Алколоид АД Скопје	MK/T/2021/1044
Алколоид АД Скопје	MK/T/2021/1050
Алколоид АД Скопје	MK/T/2021/1051
Верче Сливоска	MK/T/2021/1121
Виа Пром доо Охрид	MK/T/2021/1024
Друштво за изработка и поправка на ортопедски помагала ФИЛОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	MK/T/2021/1007
Друштво за проектирање, трговија и услуги „Монолит Груп“ ДОО Штип	MK/T/2021/0991
Друштво за проиаводство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-увоз Скопје	MK/T/2021/1037
Друштво за производство, трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА ДООЕЛ Скопје	MK/T/2019/1184
Друштво за производство, трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА ДООЕЛ Скопје	MK/T/2019/1185
Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИА МАРКЕТ ПЛУС ДООЕЛ Кочани	MK/T/2021/1120
Друштво за производство, трговија и услуги ОПТИКА ЛМ-09 ДООЕЛ увоз-извоз Струмица	MK/T/2021/1025
Друштво за производство, трговија и услуги ПРОТОПЕТС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп	MK/T/2021/1052



Друштво за производство, трговија и услуги ПРОТОПЕТС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп	МК/Т/2021/1053
Друштво за производство, трговија и услуги АТЕЛЈЕ ТУРБАН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2021/1096
Друштво за промет, трговија и услуги БИЗНИС ЕКСЕЛЕНС СОЛУШНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2021/1079
Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје	МК/Т/2021/1015
Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје	МК/Т/2021/1016
Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје	МК/Т/2021/1017
Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје	МК/Т/2021/1018
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2021/1043
Друштво за трговија и услуги ЕЦХО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2021/1006
Друштво за трговија и услуги ТУФКА ДОО Скопје	МК/Т/2021/0777
Друштво за трговија, производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ ДООЕЛ Струга	МК/Т/2021/1013
Друштво за трговија, производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ ДООЕЛ Струга	МК/Т/2021/1014
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2011/1244
EOS Матрих ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2021/1000
ИНВЕСТ МЕТАЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2021/1032
ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2021/1027
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво Битола	МК/Т/2021/0994
КАПИТАЛ ФИНАНСИСКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2021/1008
МОНОПОЛИСТ ИНВЕСТ ДООЕЛ Гевгелија	МК/Т/2021/1063
Мила Спасовска	МК/Т/2021/0874
Николовски Дејан	МК/Т/2021/1071
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	МК/Т/2021/1056
ТП ГОСТИЛНИЦА ПЧЕЛА СКОПЈЕ	МК/Т/2021/1075
Тодор Дочев Долев	МК/Т/2021/0855
Тодор Дочев Долев	МК/Т/2021/0856
Тодороски Марјан	МК/Т/2021/0954
Фида Висар	МК/Т/2021/1028
Фида Висар	МК/Т/2021/1029
ХОРТЕНА ДОО Струмица	МК/Т/2021/0868
ЦВЕТАНОВСКИ РАЦО	МК/Т/2021/1062



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / VENDIMET PËR MARKAT TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):

- (111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
- (181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e prioritetit: Data, shteti, numri
- (450) Дата на објавување / Data e publikimit
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimensionale
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësues juridik
- (770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **30209** (151) 03/12/2021
 (210) ТМ 2018/735 (220) 23/07/2018
 (181) 23/07/2028
 (450) 31/12/2021

(732) **Друштво за информатички
инжењеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ
Гевгелија, МК**

(740) МАРА ПОП-КОЧЕВА ул. Мицо
Шаренков бр. 2/1, Гевгелија
(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 42 софтвер како услуг (SaaS)

(111) **30276** (151) 21/12/2021
 (210) ТМ 2019/298 (220) 07/03/2019
 (181) 07/03/2029
 (450) 31/12/2021

(300)
 (732) **Ty Inc.**
**280 Chestnut Ave., 60559 Westmont
Illinois, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TY NORTH MACEDONIA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 големопродажни услуги за
порачување во полето на играчки и други
стоки за широка потрошувачка;
дистрибуција на големо вклучувајќи
играчки и други стоки за широка

потрошувачка; големопродажба на играчки
и други стоки за широка потрошувачка;
услуги на големопродажба преку директно
барање од страна на дистрибутерите
насочена кон крајните корисници
вклучувајќи играчки и други стоки за
широка потрошувачка; услуги на
големопродажба преку директно барање
од страна на продавачите насочена кон
крајните корисници вклучувајќи играчки и
други стоки за широка потрошувачка;
услуги на големопродажба преку директно
барање од страна на продажни агенти во
полето на играчки и други стоки за широка
потрошувачка; онлајн услуги на
малопродажба и големопродажба
вклучувајќи играчки и други стоки за
широка потрошувачка; онлајн услуги на
големопродажни продавници вклучувајќи
играчки и други стоки за широка
потрошувачка; услуги на продавници за
големопродажба и малопродажба
вклучувајќи играчки и други стоки за
широка потрошувачка; услуги на
продавници за големопродажба
вклучувајќи играчки и други стоки за
широка потрошувачка; препродажба на
играчки и други стоки за широка
потрошувачка

(111) **30182** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2020/322 (220) 16/04/2020
 (181) 16/04/2030
 (450) 31/12/2021

(732) **ПхармаС Лекови дооеЛ Скопје ул.
Борка Талевски бр. 42/2 кат 3 стан 6,
1000, Скопје, МК**

(740) Весна Јаковска Бул. 8-ми Септември
бр. 2/2 локал 13 кат 4, 1000, Скопје
(540)

PhS

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за употреба во медицина; диетални состојки за медицински потреби, додатоци во исхраната; диететски додатоци, прехранбени додатоци за примена во медицината; фластери, материјали за преврска; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

кл. 35 услуги при промет на големо и мало со: фармацевтски и ветеринарни производи, хигиенски производи за употреба во медицина, диетални состојки за медицински потреби, додатоци во исхраната, диететски додатоци, прехранбени додатоци за примена во медицината, фластери, материјали за преврска, материјали за пломбирање заби и за забни отисоци, дезинфекциски средства, производи за уништување на животински штетници, фунгициди, хербициди

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и дизајн поврзан со тоа; индустриски анализи и инстражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенски и производи за нега и убавина за луѓе и животни; агрикултурни, хортикултурни и шумарски услуги

(111) **30283** (151) 21/12/2021
(210) ТМ 2020/909 (220) 28/09/2020
(181) 28/09/2030
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул.**

Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење, маслиново масло за исхрана, екстра девствено маслиново масло

кл. 30 ориз, брашно, оцет, сосови, зачини

кл. 31 сурови и непреработени земјоделски, аквакултурни, хортикултурни и шумски производи; сурови и непреработени зрна и семиња; свежо овошје и зеленчук, свежи билки; грав, леќа, грашок

(111) **30277** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2020/1104 (220) 17/11/2020
(181) 17/11/2030
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за советување, услуги и организирање на настани ГЛОБАЛ МЕДИА ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. 8-ми Септември бр. 13, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



САЕМ НА МЕБЕЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 41 забава, спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење

семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на привремени сместувања (резервирање на привремено сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(111) **30275** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2020/1123 (220) 24/11/2020
 (181) 24/11/2030
 (450) 31/12/2021

(732) **АМЕРИКАНСКА СТОПАНСКА КОМОРА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**
Стопанска Интересна Заедница ул. Васил Ѓоргов бр. 20А, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) темно сина, темно црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 книги, каталози, весници, списанија, магазини, периодични списанија, прирачници, памфлети, брошури, печатени публикации, проспекти, нотеси, агенди, канцелариски материјали (освен мебел), производи од хартија и од картон што не се опфатени со другите класи,

фотографии, картички, постери, календари, печатени работи
 кл. 35 бизнис вмрежување, водење директориуми и имици со бизниси, поддршка на бизнис заедницата, организирање бизнис здруженија, организирање бизнис настани, поддршка и промоција на бизниси, поддршка и промоција на трговска размена, бизнис анализи, бизнис проценки, помош при раководење со бизнис, услуги на професионално бизнис советување, обезбедување на бизнис информации, бизнис истражувања, консултативни услуги за раководење со бизнис, помош при комерцијалното или индустриското работење, економски предвидувања, советувања за управување со човечки ресурси, истражувања на пазарот, маркетинг истражувања, услуги на споредување цени, истражувања на јавното мислење, односи со јавноста, пишување текстови, објавување текстови, изнајмување јавни материјали (по принцип на библиотека), посредување при претплата на весници и списанија, промовирање продажба за други, истражување и прибирање на спонзорства, промовирање производи, дистрибуција на рекламни примероци, организирање изложби и саеми за комерцијални, рекламни или цели за вмрежување, собирање и систематизација на информации корисни за бизнис заедницата во компјутерски бази, собирање и систематизација на статистички податоци, компјутерско пребарување на информации за други, огласување и рекламирање, огласни и рекламни материјали, дистрибуција на огласни и рекламни материјали, изнајмување простор за огласување и рекламирање, собирање вести, он-лајн

рекламирање и огласување на компјутерска мрежа
 кл. 45 услуги на арбитража, консултативни услуги за интелектуална сопственост, правни истражувања, медијација, претприемништво, лични и општествени услуги кои ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **30274** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2020/1135 (220) 25/11/2020
 (181) 25/11/2030
 (450) 31/12/2021

(732) **Друштво за визуелна комуникација и графички услуги СОФИЈА ЕФЕКТИВА ДООЕЛ Скопје 29-ти Ноември бр.4Д, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

Frida.mk

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 слики, фотографии, сликарски платна, платна (слики) врамени или неврамени, материјали што ги користат уметниците, материјали за цртање, сликарски штафелај
 кл. 35 организирање изложби за комерцијални или рекламни цели, рекламирање, компјутерско рекламирање преку интернет, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба), претставување на производи, он-лајн публикување уметнички дела, он-лајн продажба на уметнички дела, обезбедување он-лајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги, промовирање на уметнички дела, демонстрација на производи

кл. 41 изложби (организирање изложби), организирање изложби за културни цели, културни активности, услуги на он-лајн галерии, презентација на дела од визуелна уметност

(111) **30278** (151) 24/12/2021

(210) ТМ 2020/1157 (220) 09/12/2020

(181) 09/12/2030

(450) 31/12/2021

(732) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,

Скопје

(540)

Linedor

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **30279** (151) 24/12/2021

(210) ТМ 2020/1174 (220) 10/12/2020

(181) 10/12/2030

(450) 31/12/2021

(732) **Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd. Los Angeles, CA 90064, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, имено, каиши, капути, костими за игри со улоги, фустани, ракавици, костими за ноќ на вештерките, дуксерки со качулка, облека за мали деца, јакни, удобна облека за носење по дома, панталони, пуловери, облека за дожд, марами, шалови, блузи, кошули, шорцеви, здолништа, облека за спиење, кратки чорапи, долни делови на тренерки, дукс маици, џемпери, костими за капење, маици со кратки ракави, горни делови од облека, подоблека, обувки; покривала за глава

кл. 38 услуги на аудио емитување; услуги на емитување и пренос (стриминг) на играње на видео игри и натпреварување во играње на видео игри по пат на глобални комуникациски мрежи, интернет и безжични мрежи; услуги на емитување на аудио и видео програми преку интернет; услуги на пренос (стриминг) на податоци; телекомуникациски услуги, имено, пренос на подкасти; услуги на пренос (стриминг) на аудио, визуелен, и аудио/визуелен материјал по пат на глобални комуникациски мрежи, интернет, и безжични мрежи; услуги на видео емитување

кл. 41 организирање и водење во живо на натпреварувања, изложби и турнири кои се однесуваат на видео игри; услуги на разонода, имено, организирање на состаноци во живо со обожаватели (фанови) и конференции во областа на разонода, гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на разонода, имено, обезбедување на онлајн видео игри; услуги на разонода, имено, обезбедување привремена употреба на видео игри кои не можат да се преземат; организација на натпревари, изложби и турнири за видео игри; објавување на видео игри;

обезбедување на забавни информации за е-спортови и видео игри преку веб-страница

(111) **30175** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/15 (220) 13/01/2021
(181) 13/01/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Стопанска комора на Македонија ул. Димитрие Чуповски бр. 13, Скопје, МК**
(540)



СТОПАНСКА КОМОРА
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ECONOMIC CHAMBER
OF NORTH MACEDONIA

(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; економско прогнозирање; изложби (организирање изложби); компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерска база на информации); обезбедување деловни информации преку веб-страницата; обезбедување комерцијални и деловни контакт информации; помош во водењето бизнис; советување за бизнис работење и организација; раководење (советодавни услуги за бизнис раководење)
кл. 36 финансиско анализирање; финансиски информации; осигурителни информации; финансиски услуги; советување во врска со финансии
кл. 41 конференции (организирање и водење конференции); електронско издаваштво; информирање за образование; образовни услуги
кл. 45 правно истражување; советување за безбедност; услуги за изработка на правни документи; услуги за мирно

решавање на спорови; семинари
(организирање и водење на семинари)

(111) **30176** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/53 (220) 28/01/2021
(181) 28/01/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-увоз Скопје ул. Качанички пат бр. 254, Визбегово, МК**
(540)



(591) бела, зелена, црвена, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со млеко

(111) **30257** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/57 (220) 29/01/2021
(181) 29/01/2031
(450) 31/12/2021

(300)
(732) **Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи ул. „Бихаќка“ бр. 2, Палата Емануел Чучков, Скопје, МК**
(540)



ПОД МАКЕДОНСКОТО НЕБО

(591) бела, жолта, црвена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 културни активности; организирање
и водење конференции
кл. 45 правни услуги

(111) **30258** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/58 (220) 29/01/2021
(181) 29/01/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Комисија за односи со верските
заедници и религиозни групи
ул. „Бихакка“ бр. 2, Палата Емануел
Чучков, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, жолта, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 културни активности; организирање
и водење конференции
кл. 45 правни услуги

(111) **30177** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/63 (220) 01/02/2021
(181) 01/02/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Трајаноски Владимир ул.
Црногорска бр. 45А, Скопје, МК**
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 15 музички инструменти и делови за
музички инструменти

(111) **30178** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/64 (220) 01/02/2021
(181) 01/02/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Трајаноски Владимир ул.
Црногорска бр. 45А, Скопје, МК**
(540)

Sax Clinic

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 15 музички инструменти и делови за
музички инструменти

(111) **30179** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/80 (220) 04/02/2021
(181) 04/02/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за промет и услуги
ФОБАС КОМПАНИ дооел Источна
Индустријска зона бб дел - Маџари, МК**
(740)

(540)



(591) темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на
заби

(111) **30246** (151) 16/12/2021
 (210) ТМ 2021/95 (220) 05/02/2021
 (181) 05/02/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Друштво за дигитални маркетинг
 услуги СОПРО ДОО Скопје Плоштад
 Македонија бр. 2, Скопје, МК**

(740) Јошевска Моника бул.Св Климент
 Охридски бр. 45/1 локал 9, Центар, Скопје
 (540)



(591) црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 маркетинг; аутосорсинг (подршка на
 бизниси)
 кл. 42 компјутерско програмирање

(111) **30180** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/99 (220) 09/02/2021
 (181) 09/02/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Друштво за угостителство
 трговија и услуги ИГ - ГРУП ДООЕЛ
 Скопје бул. Партизански одреди бр. 27,
 Центар, 1000, Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
 Скопје
 (540)



(591) темно кафена, крем, сива, бела
 (551) индивидуална

(510, 511)
 кл. 41 услуги на клубови (забава или
 образование), услуги на дискотеки, ноќни
 клубови
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и
 пијалаци, служење храна и пијалаци,
 летувалишта, хотели, мотели, пансиони,
 ресторани, ресторани со
 самопослужување, услуги во вашоку
 ресторан, привремено сместување, бироа
 за сместување (хотели и агенции), бифеа
 (снек-барови), кафетерии (експрес
 ресторани), сместување (изнајмување за
 времено сместување), резервирање
 хотели, резервирање за сместувања,
 рецепциски услуги за привремено
 сместување (управување со
 пристигнувања и заминувања), услуги во
 барови, пансиони и интернати, услуги на
 камповите за летување, изнајмување
 простории за состаноци, изнајмување за
 времено сместување

(111) **30181** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/100 (220) 09/02/2021
 (181) 09/02/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Друштво за угостителство
 трговија и услуги ИГ - ГРУП ДООЕЛ
 Скопје бул. Партизански одреди бр. 27,
 Центар, 1000, Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 услуги на клубови (забава или
 образование), услуги на дискотеки, ноќни
 клубови

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, служење храна и пијалаци, летувалишта, хотели, мотели, пансиони, ресторани, ресторани со самопослужување, услуги во вашоку ресторан, привремено сместување, бироа за сместување (хотели и агенции), бифеа (снек-барови), кафетерии (експрес ресторани), сместување (изнајмување за времено сместување), резервирање хотели, резервирање за сместувања, рецепциски услуги за привремено сместување (управување со пристигнувања и заминувања), услуги во барови, пансиони и интернати, услуги на камповите за летување, изнајмување простории за состаноци, изнајмување за времено сместување

(111) **30259** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/106 (220) 09/02/2021
(181) 09/02/2031
(450) 31/12/2021
(732) **Филипоски Стојан ул. Мирослав Крлежа бр. 58, Скопје, МК**
(540)

MULINO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за приготвување храна и пијалаци

(111) **30260** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/107 (220) 09/02/2021
(181) 09/02/2031
(450) 31/12/2021
(732) **Филипоски Стојан ул. Мирослав Крлежа бр. 58, Скопје, МК**
(540)

ВОДЕНИЦА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги за приготвување храна и пијалаци

(111) **30261** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/108 (220) 09/02/2021
(181) 09/02/2031
(450) 31/12/2021
(732) **Филипоски Стојан ул. Мирослав Крлежа бр. 58, Скопје, МК**
(540)



(591) светло кафена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за приготвување храна и пијалаци

(111) **30280** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/123 (220) 12/02/2021
(181) 12/02/2031
(450) 31/12/2021
(732) **Тошевски Синиша ул. Драголјо Дудиќ бр. 7, МК**
(540)



(591) зелена, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 води за маса; води за пиење (пијалаци); газирана вода; газирана вода (средства за правење газирана вода); минерална вода; минерална вода (пијалаци); минерална вода (средства за

правење минерална вода)
 кл. 43 ресторани; служење храна и
 пијалаци

(111) **30262** (151) 16/12/2021
 (210) ТМ 2021/133 (220) 15/02/2021
 (181) 15/02/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Друштво за трговија и услуги
 ДИМИТРИЕВИ ДОО увоз-извоз Кочани**
ул. Бел Камен бр. 6, Кочани, МК
 (540)

SPORTISIMO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 маркетинг; обезбедување онлајн
 пазар за купувачи и продавачи на стоки и
 услуги; рекламирање; услуги за
 посредување во трговија; компјутерско
 рекламирање преку интернет
 кл. 41 обезбедување спортска опрема;
 изнајмување на спортска опрема, со
 исклучок на возила

(111) **30183** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/141 (220) 17/02/2021
 (181) 17/02/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Друштво за трговија и услуги
 МЕДИКО МАТРИКС ДОО Скопје ул.20-ти
 Октомври бр. 20/7, Скопје, МК**
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,
 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 инсекти (средства за одбивање
 инсекти), инсектициди, препарати за
 ублажување и третирање на убоди од
 инсекти, препарати против комарци,
 производи за уништување на штетници,
 средства против убоди од инсекти
 (комарци)
 кл. 35 рекламирање; водење на
 работењето; управување со работата;
 канцелариски работи; услуги при
 продажба на големо и мало со средства за
 одбивање инсекти, инсектициди,
 препарати за ублажување и третирање на
 убоди од инсекти, препарати против
 комарци, производи за уништување на
 штетници, средства против убоди од
 инсекти

(111) **30308** (151) 24/12/2021
 (210) ТМ 2021/354 (220) 02/04/2021
 (181) 02/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство
 трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО**
Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000,
Скопје, МК
 (740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000,
 Скопје
 (540)

MAGIC ICE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 млеко, сирење, сириште, урда, чипс
 од компири, јогурт, павлака, бадеми
 мелени, бадемово млеко, кикиритки
 преработени, кокосово млеко,
 кондензирано млеко, маргарин, милк шејк,
 путер, путер од кикирики, путер од кокосов
 орев, путер од какао
 кл. 30 сладолед, чоколадо, бисквити,
 бонбони, ванила, вафли, замрзнат јогурт
 (сладолед), какао, кафе, колач, крем

пудинг, леден чај, марципан, овошни желеа, пијалаци од какао со млеко, пијалаци од кафе со млеко, пијалаци што се на основа на чоколадо, пијалаци што се на основа на чај, прашоци за сладоледи, пудинзи, пуканки, слаткарски производи, сутлијаш, торти, чипс (производи од житарици)

кл. 32 енергетски пијалаци, изотонични пијалаци, аперитиви (безалкохолни), безалкохолни овошни екстракти, безалкохолни овошни пијалаци, безалкохолни пијалави на база на мед, безалкохолни пијалаци на база на алое вера, газирана вода, коктели безалкохолни, коктели врз база на пиво, лимонади, минерална вода, овошни сирупи, овошни сокови, пиво, сируп за пијалаци, сода вода, сок од домати, сок од јаболка (безалкохолни), шербет, шира

кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: млеко, сирење, сириште, урда, чипс од компири, јогурт, павлака, бадеми мелени, бадемово млеко, кикиритки преработени, кокосово млеко, кондензирано млеко, маргарин, милк шејк, путер, путер од кикирики, путер од кокосов орев, путер од какао, сладолед, чоколадо, бисквити, бонбони, ванила, вафли, замрзнат јогурт (сладолед), какао, кафе, колач, крем пудинг, леден чај, марципан, овошни желеа, пијалаци од какао со млеко, пијалаци од кафе со млеко, пијалаци што се на основа на чоколадо, пијалаци што се на основа на чај, прашоци за сладоледи, пудинзи, пуканки, слаткарски производи, сутлијаш, торти, чипс (производи од житарици), енергетски пијалаци, изотонични пијалаци, аперитиви (безалкохолни), безалкохолни овошни екстракти, безалкохолни овошни пијалаци, безалкохолни пијалави на база на мед, безалкохолни пијалаци на база на алое

вера, газирана вода, коктели безалкохолни, коктели врз база на пиво, лимонади, минерална вода, овошни сирупи, овошни сокови, пиво, сируп за пијалаци, сода вода, сок од домати, сок од јаболка (безалкохолни), шербет, шира

(111) 30309 (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/355 (220) 02/04/2021
(181) 02/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) темносина, сина, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко, сирење, сириште, урда, чипс од компири, јогурт, павлака, бадеми мелени, бадемово млеко, кикиритки преработени, кокосово млеко, кондензирано млеко, маргарин, милк шејк, путер, путер од кикирики, путер од кокосов орев, путер од какао

кл. 30 сладолед, чоколадо, бисквити, бонбони, ванила, вафли, замрзнат јогурт (сладолед), какао, кафе, колач, крем пудинг, леден чај, марципан, овошни желеа, пијалаци од какао со млеко, пијалаци од кафе со млеко, пијалаци што се на основа на чоколадо, пијалаци што се на основа на чај, прашоци за сладоледи, пудинзи, пуканки, слаткарски производи,

сутлијаш, торти, чипс (производи од житарици)
 кл. 32 енергетски пијалаци, изотонични пијалаци, аперитиви (безалкохолни), безалкохолни овошни екстракти, безалкохолни овошни пијалаци, безалкохолни пијалави на база на мед, безалкохолни пијалаци на база на алое вера, газирана вода, коктели безалкохолни, коктели врз база на пиво, лимонади, минерална вода, овошни сирупи, овошни сокови, пиво, сируп за пијалаци, сода вода, сок од домати, сок од јаболка (безалкохолни), шербет, шира
 кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: млеко, сирење, сириште, урда, чипс од компири, јогурт, павлака, бадеми мелени, бадемово млеко, кикиритки преработени, кокосово млеко, кондензирано млеко, маргарин, милк шејк, путер, путер од кикирики, путер од кокосов орев, путер од какао, сладолед, чоколадо, бисквити, бонбони, ванила, вафли, замрзнат јогурт (сладолед), какао, кафе, колач, крем пудинг, леден чај, марципан, овошни желеа, пијалаци од какао со млеко, пијалаци од кафе со млеко, пијалаци што се на основа на чоколадо, пијалаци што се на основа на чај, прашоци за сладоледи, пудинзи, пуканки, слаткарски производи, сутлијаш, торти, чипс (производи од житарици), енергетски пијалаци, изотонични пијалаци, аперитиви (безалкохолни), безалкохолни овошни екстракти, безалкохолни овошни пијалаци, безалкохолни пијалави на база на мед, безалкохолни пијалаци на база на алое вера, газирана вода, коктели безалкохолни, коктели врз база на пиво, лимонади, минерална вода, овошни сирупи, овошни сокови, пиво, сируп за пијалаци, сода вода, сок од домати, сок од јаболка (безалкохолни), шербет, шира

(111) **30310** (151) 24/12/2021
 (210) ТМ 2021/356 (220) 02/04/2021
 (181) 02/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
 (540)

RINGER

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 чипс од компири
 кл. 30 чипс (производи од житарици)

(111) **30311** (151) 24/12/2021
 (210) ТМ 2021/357 (220) 02/04/2021
 (181) 02/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, црвена, розева, жолта, виолетова, сина, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 чипс од компири
кл. 30 чипс (производи од житарици)

(111) **30312** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/358 (220) 02/04/2021
(181) 02/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство
трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО**
Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000,
Скопје, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје
(540)

PANCHOS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 чипс од компири
кл. 30 чипс (производи од житарици)

(111) **30247** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/360 (220) 02/04/2021
(181) 02/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за независно
истражување и иновативни решенија**
ИРИС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул.
МАКЕДОНИЈА бр. 6-12, Центар, Скопје,
МК
(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул.
Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје
(540)

Independent Research & Innovative Solutions - IRIS Consulting

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 советување за бизнис работење и
организација, советување за
организирање на работењето,
комерцијални информации и советување

на потрошувачите [советувалиште за
потрошувачи, спроведување на бизнис и
маркетинг истражување, рекламирање,
водење на работењето, управување со
работа, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со
недвижен имот
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги
за заштита на имот и лица, лични и
социјални услуги што ги обезбедуваат
трети лица за задоволување на потребите
на поединците

(111) **30281** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/361 (220) 02/04/2021
(181) 02/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Трговско друштво за компјутерско
програмирање и услуги СИМФОНИ**
ДИГИТАЛ СК ДООЕЛ Скопје ул. Филип
Втори Македонски бр. 3, дел 2/зграда 1-
11ти кат, Скопје, МК
(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул.
Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје
(540)

#symphonyiscommunity

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутери и компјутерска опрема,
изработка на: компјутерски програми,
компјутерски софтвер, компјутерски
оперативни програми, апликации за
компјутерски софтвери што можат да се
преземат и системи за обработка на

податоци

кл. 35 собирање, ажурирање и одржување информации во компјутерски бази на податоци и нивна систематизација и давање на аутсорсинг услуги

кл. 38 обезбедување пристап до бази на податоци, услуги за онлајн форуми, проток на податоци, кориснички пристап и телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, давање информации од областа на телекомуникациите, комуникација со помош на компјутерски терминали, пренесување слики и пораки со помош на компјутери и пренос на дигитални датотеки

кл. 42 обновување на компјутерски бази на податоци, умножување и осовременување на компјутерските програми, електронско зачувување податоци, консултации за безбедноста на податоците и безбедноста на интернетот, обезбедување советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии и компјутерската технологија како и услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци, анализа на компјутерски системи, услуги од областа на графичкиот дизајн, давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници, креирање и одржување интернет страници за трети лица

(111) **30248** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/362 (220) 02/04/2021
(181) 02/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за независно истражување и иновативни решенија ИРИС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул.**

МАКЕДОНИЈА бр. 6-12, Центар, Скопје, МК

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје
(540)



(591) тиркизна, жолта, виолетова, розева, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 советување за бизнис работење и организација, советување за организирање на работењето, комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи, спроведување на бизнис и маркетинг истражување, рекламирање, водење на работењето, управување со работа, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **30282** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/363 (220) 02/04/2021
(181) 02/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ ДИГИТАЛ СК ДООЕЛ Скопје ул. Филип Втори Македонски бр. 3, дел 2 / зграда 1 - 11 кат, Скопје, МК

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје
(540)

People of symphony

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутери и компјутерска опрема, изработка на: компјутерски програми, компјутерски софтвер, компјутерски оперативни програми, апликации за компјутерски софтвери што можат да се преземат и системи за обработка на податоци
кл. 35 собирање, ажурирање и одржување информации во компјутерски бази на податоци и нивна систематизација и давање на аутсорсинг услуги
кл. 38 обезбедување пристап до бази на податоци, услуги за онлајн форуми, проток на податоци, кориснички пристап и телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, давање информации од областа на телекомуникациите, комуникација со помош на компјутерски терминали, пренесување слики и пораки со помош на компјутери и пренос на дигитални датотеки
кл. 42 обновување на компјутерски бази на податоци, умножување и осовременување на компјутерските програми, електронско зачувување податоци, консултации за безбедноста на податоците и безбедноста на интернетот, обезбедување советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии и компјутерската технологија како и услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии,

надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци, анализа на компјутерски системи, услуги од областа на графичкиот дизајн, давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници, креирање и одржување интернет страници за трети лица

(111) **30184** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/365 (220) 02/04/2021
(181) 02/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) Друштво за трговија и услуги БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО Скопје

ул. Титоввелешка 85, Скопје, МК
(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо Шишков 38/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, темно и светло сина, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 мерни инструменти и апарати; апарати за мерење, сигнализирање, проверка (контрола)
кл. 37 одржување и поправка на возила; инсталација, одржување и поправка на мерни инструменти
кл. 42 изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **30185** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/366 (220) 05/04/2021
(181) 05/04/2031
(450) 31/12/2021



(732) **PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware 3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DELTRON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои и мешавини за премачкување во
вид на бои, лакови и непрозирни лакови и
средства за заштита од 'рѓа и гниење на
дрвото

(111) **30186** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/367 (220) 05/04/2021
(181) 05/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

COLDMED

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; диететска
храна и супстанции прилагодени за
употреба во медицината, диететски
додатоци (додатоци на исхрана) за луѓе

(111) **30187** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/369 (220) 05/04/2021
(181) 05/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Wind River Tobacco Company, LLC 4792 Potato House Court Wilson, North Carolina 27893, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

NASHVILLE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари

(111) **30188** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/370 (220) 05/04/2021
(181) 05/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Wind River Sales & Distribution Company, LLC 4792 Potato House Court Wilson, North Carolina 27893, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

KENTUCKY SELECT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари

(111) **30189** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/371 (220) 05/04/2021
(181) 05/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Wind River Tobacco Company, LLC 4792 Potato House Court Wilson, North Carolina 27893, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

AMERICAN BISON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари

(111) **30190** (151) 14/12/2021



(210) ТМ 2021/372 (220) 05/04/2021
(181) 05/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **DuPont Safety & Construction Inc.**
974 Centre Road, Wilmington, Delaware
19805, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

COREMATRIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 24 балистички отпорни ткаенини за
употреба во производството на облека
отпорна на куршуми и удари од експлозии,
обувки отпорни на куршуми и облека и
штитови за заштита од удари од експлозии

(111) **30191** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/373 (220) 05/04/2021
(181) 05/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121**
Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

АЛЕКСИОН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман
на хематолошки, автоимуни и
инфламаторни болести и нарушувања
кл. 42 истражување и развој на
технологија во областа на хематолошки,
автоимуни и
инфламаторни болести и нарушувања
кл. 44 обезбедување информации за
здравјето

(111) **30192** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/374 (220) 05/04/2021

(181) 05/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121**
Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

УЛТОМИРИС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман
на нарушувања на метаболичкиот систем

(111) **30193** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/375 (220) 05/04/2021
(181) 05/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121**
Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

СОЛИРИС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман
на хематолошки, автоимуни, инфламаторни
и респираторни болести и нарушувања

(111) **30194** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/376 (220) 05/04/2021
(181) 05/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121**
Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

СТРЕНСИК

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на нарушувања на метаболичкиот систем

(111) **30195** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/377 (220) 05/04/2021
(181) 05/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121 Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

КАНУМА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на недостаток на ензими; фармацевтски препарати за третман на болести на складирањето на лисозоми; фармацевтски препарати за третман на недостаток на лисозомална кисела липаза (Lysosomal Acid Lipase - LAL)

(111) **30196** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/378 (220) 05/04/2021
(181) 05/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121 Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

KANUMA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на недостаток на ензими; фармацевтски препарати за третман на болести на складирањето на лисозоми; фармацевтски препарати за третман на недостаток на лисозомална кисела липаза (Lysosomal Acid Lipase - LAL)

(111) **30197** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/379 (220) 05/04/2021
(181) 05/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

COROLLA CROSS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивните структурни делови

(111) **30198** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/380 (220) 05/04/2021
(181) 05/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(591) сина, сива, темно сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивните структурни делови

(111) **30284** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/382 (220) 06/04/2021
(181) 06/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **Haver Farma İlaç A.Ş. Akbaba Mah. Maraş Cad. No.:52/2/1, Beykoz, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,
Скопје
(540)

Osetron

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **30306** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/383 (220) 06/04/2021
(181) 06/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Shenzhen Green Olive Environmental Protection Technology Co. Ltd Room 2605, No.15-3, Haitian Road, Building C, Zhuoyue Times Square, N23, Haiwang Community, Xin'an Street, Bao'an District Shenzhen, CN**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



GREEN OLIVE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 садови [длабоки чинии]; комплети за зачини; кутии за употреба во домаќинствата или за кујнска употреба; сервиси [чинии]; сервиси за јадење, со исклучок на ножеви, вилушки и лажици; садови за пиење; чепкалки; чаши за пиење; уметнички дела од порцелан,

керамика, земјен сад, теракота или стакло;
керамика за употреба во домаќинствата

(111) **30285** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/384 (220) 07/04/2021
(181) 07/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Thuraya Telecommunications Company Etisalat Tower, Sheikh Rashid Bin Saeed A1 Maktoum Road (Airport Road), P.O. Box 33344, Abu Dhabi, AE**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, поморски, геодетски и електрични апарати и инструменти вклучувајќи безжични, телекомуникациски инструменти и апарати вклучувајќи приемници и предаватели, жични и безжични телефони, мобилни и целуларни телефони и нивните делови, сателити, копнени станици за прием и пренос, антени, антени во облик на чинија и сите типови на декодери
кл. 16 печатени работи, весници и периодичници, книги и брошури, фотографии
кл. 38 комуникациски услуги вклучувајќи безжични, преку копнени станици и вселенски телекомуникации преку сателити

(111) **30199** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/385 (220) 07/04/2021
(181) 07/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Blueair AB Danderydsgatan 11 Stockholm 114 26, SE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

BLUEAIR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 апарати и инсталации за прочистување на воздух, освежување на воздух и филтрирање на воздух; филтри за гореспоменатите апарати и опрема; филтри (делови од куќна инсталација); апарати за филтрирање на вода, третман на вода, стерилизирање на вода и прочистување на вода; филтри за вода за пиење; филтери за прочистување вода

(111) **30307** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/388 (220) 07/04/2021
(181) 07/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Љупчо Петровски ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ бр. 18/2-22А, 1000, Скопје, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



КАСТРУМ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 мали метални предмети, украсни статуетки од обичен метал, уметнички дела од обичен метал
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со

другите класи; накит, скапоцени камења, хронометриски инструменти, сувенири од бакар, медали, медалјони, плакети, ордени
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, увоз-извоз и услуги при продажба на големо и мало со: мали метални предмети, украсни статуетки од обичен метал; производи од скапоцени метали или обложени со нив, накит, скапоцени камења, хронометриски инструменти, сувенири од бакар, медали, медалјони, плакети и ордени

(111) **30249** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/388 (220) 09/04/2021
(181) 09/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги РИС ХЕМ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје**
ул. Борис Трајковски бр. 73 поштенски фах 363, 1000, Скопје, МК
(740)

(540)



(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински козметички и тоалетни препарати, средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување
кл. 5 средства за дезинфекција



(111) **30200** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/393 (220) 09/04/2021
 (181) 09/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) Rothmans of Pall Mall Limited Route de France 17, Boncourt 2926, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

ROTHMANS PINA COLADA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури; цигарилоси; запалки за цигари; запалки за пури; кибрит; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтри за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **30201** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/394 (220) 09/04/2021
 (181) 09/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) Rothmans of Pall Mall Limited Route de France 17, Boncourt 2926, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

МОЈИТО

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури; цигарилоси; запалки за цигари; запалки за пури; кибрит; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтри за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **30203** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/395 (220) 09/04/2021
 (181) 09/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) СИЗ - ЛКА Куманово Населено место без уличен систем бр. 1-1 Љубодраг, Куманово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)

SUNRISE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; услуги на увоз-

извоз и трговија на големо и мало со:
месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење, кафе,
чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз

(111) **30202** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/396 (220) 09/04/2021
(181) 09/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **СИЗ - ЛКА Куманово Населено
место без уличен систем бр. 1-1
Љубодраг, Куманово, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 брашно и производи од жита, леб,
тестенини, производи од тесто
кл. 35 огласување; водење на
работење; управување со работи; услуги на
увоз-извоз и
трговија на големо и мало со: брашно и
производи од жита, леб, тестенини,
производи од тесто

(111) **30204** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/397 (220) 09/04/2021

(181) 09/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **СИЗ - ЛКА Куманово Населено
место без уличен систем бр. 1-1
Љубодраг, Куманово, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи; јогурт,
кисела павлака, сирење, кашкавал; масла
и масти за јадење, урда

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги на увоз-
извоз и трговија на големо и мало со:
млеко и млечни производи; јогурт, кисела
павлака, сирење, кашкавал; масла и масти
за јадење, урда

(111) **30240** (151) 15/12/2021
(210) ТМ 2021/398 (220) 09/04/2021
(181) 09/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **SIDELA SA Juncal 1363, 11000
Montevideo, UY**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, жолта, сина, светло
сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 лепила за индустриска употреба

(што не се користат за канцелариски материјали или во домаќинствата)

кл. 16 лепила за канцелариски материјали

или за употреба во домаќинствата

(111) **30241** (151) 15/12/2021

(210) ТМ 2021/399 (220) 09/04/2021

(181) 09/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **SIDELA SA Juncal 1363, 11000****Montevideo, UY**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сина, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за користење во

индустријата, науката и фотографијата,

како и за земјоделството, градинарството

и шумарството; сурови вештачки смоли,

пластични материи во сурова состојба;

смеси за гаснење и превенција од пожар;

производи за калење и заварување;

материи за штавење животински кожи и

крзна; лепливи материи што се користат

во индустријата; китови и други

пополнувачи во вид на паста; компост,

ѓубрива, ѓубрива за плодност; биолошки

препарати за користење во индустријата и

науката

кл. 16 хартија и картон; печатени работи;

книговезнички материјал; фотографии;

материјали за пишување и канцелариски

материјали, освен мебел; лепила за

канцелариска или домашна употреба;

материјали за цртање и материјали за

уметници; четки за бојење; материјали за

обука и настава; пластични листови,

фолии и кеси за замотување и пакување;

печатарски букви; клишиња

(111) **30242** (151) 15/12/2021

(210) ТМ 2021/400 (220) 09/04/2021

(181) 09/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **SIDELA SA Juncal 1363, 11000****Montevideo, UY**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, бордо, светло сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за користење во

индустријата, науката и фотографијата,

како и за земјоделството, градинарството

и шумарството; сурови вештачки смоли,

пластични материи во сурова состојба;

смеси за гаснење и превенција од пожар;

производи за калење и заварување;

материи за штавење животински кожи и

крзна; лепливи материи што се користат

во индустријата; китови и други

пополнувачи во вид на паста; компост,

ѓубрива, ѓубрива за плодност; биолошки

препарати за користење во индустријата и

науката

кл. 16 хартија и картон; печатени работи;

книгоvezнички материјал; фотографии;
материјали за пишување и канцелариски
материјали, освен мебел; лепила за
канцелариска или домашна употреба;
материјали за цртање и материјали за
уметници; четки за боење; материјали за
обука и настава; пластични листови,
фолии и кеси за замотување и пакување;
печатарски букви; клишиња

(111) **30205** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/401 (220) 12/04/2021
(181) 12/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Unilever IP Holdings B.V. Weena
455, 3013 AL Rotterdam, NL**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SKIP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за белење и други
субстанции за перење на алишта;
препарати за чистење, полирање, триење
и абразивни препарати, сапуни

(111) **30263** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/402 (220) 12/04/2021
(181) 12/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **НАТУРА ХЕАЛТХ ДООЕЛ Скопје
ул. Аминта трети бр. 29, 1000, Скопје,
МК**

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо
Шишков 38/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и
ветеринарни подготовки; диететска храна
и супстанции адаптирани за медицинска
или ветеринарна употреба; диететски
суплементи за луѓе и животни; диететски
суплементи одредени како додаток на
нормална диета или како да имаат
здравствени придобивки; витамински
препарати; диететски напивки за
медицинска употреба; храна за бебиња;
заменски оброци и диететска храна и
напивки адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба

кл. 31 сирова и непроцесирани
земјоделски, градинарски и шумски
производи; сирови и непроцесирани
житарици, зрна и семиња; свежи овошје и
зеленчук; свежи билки; природни
растенија и цвеќиња; непроцесирани алги;
други природни производи кои не се
предмет на преработка или подготовка за
конзумирање

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент,
организација и администрација;
канцелариски работи; услуги при трговија
и продажба на големо и мало со
витамински препарати, диететски
производи и супстанции кои се користат во
медицината, диететски суплементи
одредени како додаток на нормална диета
или како да имаат здравствени
придобивки, диететски напивки за
медицинска употреба, сирови и
непроцесирани земјоделски, градинарски
и шумски производи, сирови и
непроцесирани житарици, зрна и семиња,
свежо овошје и зеленчук, свежи билки, и
други природни производи кои не се
предмет на преработка или подготовка за
конзумирање

(111) **30264** (151) 16/12/2021
 (210) ТМ 2021/403 (220) 12/04/2021
 (181) 12/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **НАТУРА ХЕАЛТХ ДООЕЛ Скопје**
ул. Аминта трети бр. 29, 1000, Скопје,
МК

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо
 Шишков 38/1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски, медицински и
 ветеринарни подготовки; диететска храна
 и супстанции адаптирани за медицинска
 или ветеринарна употреба; диететски
 суплементи за луѓе и животни; диететски
 суплементи одредени како додаток на
 нормална диета или како да имаат
 здравствени придобивки; витамински
 препарати; диететски напивки за
 медицинска употреба; храна за бебиња;
 заменски оброци и диететска храна и
 напивки адаптирани за медицинска или
 ветеринарна употреба
 кл. 31 сирова и непроцесирани
 земјоделски, градинарски и шумски
 производи; сирови и непроцесирани
 житарици, зрна и семиња; свежи овошје и
 зеленчук; свежи билки; природни
 растенија и цвеќиња; непроцесирани алги;
 други природни производи кои не се
 предмет на преработка или подготовка за

конзумирање
 кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент,
 организација и администрација;
 канцелариски работи; услуги при трговија
 и продажба на големо и мало со
 витамински препарати, диететски
 производи и супстанции кои се користат во
 медицината, диететски суплементи
 одредени како додаток на нормална диета
 или како да имаат здравствени
 придобивки, диететски напивки за
 медицинска употреба, сирови и
 непроцесирани земјоделски, градинарски
 и шумски производи, сирови и
 непроцесирани житарици, зрна и семиња,
 свежо овошје и зеленчук, свежи билки, и
 други природни производи кои не се
 предмет на преработка или подготовка за
 конзумирање

(111) **30243** (151) 15/12/2021
 (210) ТМ 2021/404 (220) 12/04/2021
 (181) 12/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Прехранбена индустрија**
„ВИТАМИНКА“ А.Д. ул. „Леце Котески“
бр. 23, 7500, Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) црвена, жолта, зелена, бела,
 кремава
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 кечап [сос]

(111) **30244** (151) 15/12/2021
(210) ТМ 2021/405 (220) 12/04/2021
(181) 12/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Прехранбена индустрија**
„ВИТАМИНКА“ А.Д. ул. „Леце Котески“
бр. 23, 7500, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, зелена, бела, кремава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 пикантно лут кечап [сос]

(111) **30206** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/406 (220) 13/04/2021
(181) 13/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство**
трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО
Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000,
Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје
(540)



(591) светло сина, црна, бела
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на сладолед

(111) **30207** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/407 (220) 13/04/2021
(181) 13/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство**
трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО
Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000,
Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје
(540)



(591) темно кафена, светло кафена,
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 сладолед, сладолед од бадем и
чоколада

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на сладолед

(111) **30208** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/408 (220) 13/04/2021
(181) 13/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство**
трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО
Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000,
Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје
(540)



(591) темно сина, светло сина, жолта, кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 сладолед, сладолед од ванила и чоколада
 кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на сладолед

(111) **30210** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/409 (220) 13/04/2021
 (181) 13/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **STADA Arzneimittel AG Stadastraße 2-18 61118 Bad Vilbel, DE**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
 КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

OROFAR

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери, материјали за завои; материјал за пломбирање на заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди

(111) **30211** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/410 (220) 13/04/2021
 (181) 13/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb,, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
 КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

Hemogrip

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **30212** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/411 (220) 13/04/2021
 (181) 13/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb,, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
 КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

Hemofiber

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **30213** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/412 (220) 13/04/2021
 (181) 13/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb,, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
 КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

НемоНап

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **30214** (151) 14/12/2021

(210) ТМ 2021/413 (220) 13/04/2021

(181) 13/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb., 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

Menorelax HF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **30245** (151) 15/12/2021

(210) ТМ 2021/414 (220) 14/04/2021

(181) 14/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за психолошко советување за деца и адолесценци ПСИХА ДООЕЛ Скопје ул. Наум Наумовски Борче бр. 82/1, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 услуги на психолошко советување за деца и адолесценци

(111) **30215** (151) 14/12/2021

(210) ТМ 2021/415 (220) 15/04/2021

(181) 15/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. 1519 бр. 9, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

ЈАДИ ЗДРАВО, ДОМА И НА РАБОТА!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 продажба на мало и големо на храна и пијалоци, услуги за нарачка и продажба на храна и пијалоци преку интернет

кл. 41 планирање и организирање на прослави; планирање и организирање на родендени; планирање и организирање прослави за свадби

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; индустриски и комерцијални кетеринг услуги; ресторани

(111) **30216** (151) 14/12/2021

(210) ТМ 2021/416 (220) 15/04/2021

(181) 15/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. 1519 бр. 9, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

LL GOURMET

(591) црвена, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 продажба на мало и големо на храна и пијалоци, услуги за нарачка и продажба на храна и пијалоци преку интернет

кл. 41 планирање и организирање на прослави; планирање и организирање на родендени; планирање и организирање прослави за свадби

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; индустриски и комерцијални кетеринг услуги; ресторани

(111) **30217** (151) 14/12/2021

(210) ТМ 2021/417 (220) 15/04/2021

(181) 15/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ**
експорт-импорт Скопје ул. 1519 бр. 9,
1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) црвена, кафена, портокалова,
нијанси на сива, сина, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 продажба на мало и големо на храна и пијалоци, услуги за нарачка и продажба на храна и пијалоци преку

интернет

кл. 41 планирање и организирање на прослави; планирање и организирање на родендени; планирање и организирање прослави за свадби

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; индустриски и комерцијални кетеринг услуги; ресторани

(111) **30218** (151) 14/12/2021

(210) ТМ 2021/418 (220) 15/04/2021

(181) 15/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ**
експорт-импорт Скопје ул. 1519 бр. 9,
1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) црвена, кафена, портокалова,
нијанси на сива, сина, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 продажба на мало и големо на храна и пијалоци, услуги за нарачка и продажба на храна и пијалоци преку интернет

кл. 41 планирање и организирање на прослави; планирање и организирање на родендени; планирање и организирање прослави за свадби

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; индустриски и комерцијални кетеринг услуги; ресторани



(111) **30219** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/420 (220) 15/04/2021
 (181) 15/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Osel ilac Sanayi Tic. A.S. Akbaba Mah. Maraş Cad. No. 52 Beykoz, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул. "Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,
 Скопје
 (540)

KLINDAVER

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **30220** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/421 (220) 15/04/2021
 (181) 15/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, Sarıyer, Istanbul, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

Demax

(591)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи за употреба на третман на умерена до тешка Алцхајмерова болест

(111) **30221** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/422 (220) 15/04/2021
 (181) 15/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, Sarıyer, Istanbul, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

Attex

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи наменети за третман на синдром на дефицит на внимание/хиперактивност (ADHD) кај деца од 6 години и поголеми, како дел од сеопфатна програма за третман на адолеценти и возрасни, индициран само за ADHD третман

(111) **30222** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/423 (220) 15/04/2021
 (181) 15/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, Sarıyer, Istanbul, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

Brequal

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи за подобрување и контрола на симптоми на астма, намалува симптоми и често повторување на умерени до тешки напади на случаи со хронични обструктивни белодробни болести (COPD)

(111) **30223** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/424 (220) 16/04/2021
 (181) 16/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **BASF Agro B.V. Arnhem (NL)**
Zweigniederlassung Freienbach Branch
Huobstrasse 3, Pfäffikon SZ, CH
 (740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
 Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
 (540)

REVYONA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 1 хемикалии што се користат во
 земјоделството, хортикултурата и
 шумарството, особено растителни
 препарати за зајакнување, хемиски или
 биолошки препарати за управување со
 стресот кај растенијата, препарати за
 регулирање на растот на растенијата,
 хемиски препарати за третман на семиња,
 гени на семе за земјоделско производство
 кл. 5 препарати за уништување и борба
 против штетници, инсектициди,
 фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **30224** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/425 (220) 16/04/2021
 (181) 16/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-**
hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb,, 26300, Vršac, RS
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
 КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

MYCOLAK

(551) колективна
 (510, 511)

кл. 5 лекови

(111) **30225** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/426 (220) 16/04/2021
 (181) 16/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **ФИЛА КОЗМЕТИК ДОО ул.**
Бледски договор бр. 8, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) црна, сива, зелена, сите нијанси на
 зелена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 козметички производи

кл. 35 трговија со козметички производи

(111) **30250** (151) 16/12/2021
 (210) ТМ 2021/427 (220) 16/04/2021
 (181) 16/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **ФИЛА КОЗМЕТИК ДОО ул.**
Бледски договор бр. 8, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) црна, сива, зелена, сите нијанси на
 зелена и црвена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 маст за козметичка употреба

кл. 4 маст за заштита на кожата

(111) **30251** (151) 16/12/2021

(210) ТМ 2021/429 (220) 16/04/2021
(181) 16/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ULTREX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија; есенцијални масла; дезодоранти и антиперспиранти; производи за нега коса; бои за коса, фарби за коса, лосиони за коса, препарати за виткање коса, шампони, балзами, спрејови за коса, пудри за коса, производи за уредување коса, лакови за коса, мус за коса, глазура за коса, гелови за коса, навлажнувачи за коса, течности за коса, третмани за заштита на коса, третмани за сушење на коса, масла за коса, тоници за коса, креми за коса, препарати за капење и/или туширање; не-медицински тоалетни препарати, препарати за нега на лице, козметика

(111) **30265** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/430 (220) 16/04/2021
(181) 16/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАКОТЕХНА ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Новачки пат бр. 1, 7000, Битола, МК**
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, зелена, црвена, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 тоалетни производи; препарати за чистење, гелови, сапуни, сапуни за раце, сапуни за лице, дезодорантни сапуни
кл. 5 санитарни препарати за медицински цели, средства за дезинфекција, антибактериски гел, антибактериски сапун, антибактериски средства за миенење раце, сапуни за дезинфекција, медицински тоалетни производи, дезинфекциони средства за хемиски тоалети, антисептици, импрегнирани антисептични марамчиња, антисептични препарати за нега на тело, антибактериски гелови, марамчиња импрегнирани со антибактериски препарати, антибактериски лосиони за раце
кл. 35 рекламирање, водење на работење; управување со работата, групирање во корист на други, овозможувајќи потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со тоалетни производи; препарати за чистење, сапуни, сапуни за раце, сапуни за лице, дезодорантни сапуни, санитарни препарати за медицински цели, средства за дезинфекција, антибактериски гел, антибактериски сапун, антибактериски средства за миенење раце, сапуни за дезинфекција, медицински тоалетни

производи, дезинфекциони средства за хемиски тоалети, антисептици, импрегнирани антисептични марамчиња, антисептични препарати за нега на тело, антибактериски гелови, марамчиња импрегнирани со антибактериски препарати, антибактериски лосиони за раце

(111) **30226** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/439 (220) 20/04/2021
(181) 20/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, МК**
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сладолед, сладолед од чоколада, сладолед од карамела
кл. 35 услуги на продажба на големо и мало: на сладолед, на сладолед од чоколада, на сладолед од карамела

(111) **30227** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/440 (220) 20/04/2021
(181) 20/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)

BALLCON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сладолед
кл. 35 услуги на продажба на големо и мало: на сладолед

(111) **30228** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/441 (220) 20/04/2021
(181) 20/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, МК**
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



(591) виолетова, црвена, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сладолед, сладолед од шумско овошје, сладолед од кајсија
кл. 35 услуги на продажба на големо и мало: на сладолед, на сладолед од шумско овошје, на сладолед од кајсија

(111) **30229** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/442 (220) 20/04/2021
 (181) 20/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство
 трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО
 Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000,
 Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
 Скопје
 (540)



(591) темно зелена, зелена, црвена, црна,
 бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 сладолед, сладолед од јагода,
 сладолед од ванила
 кл. 35 услуги на продажба на големо и
 мало: на сладолед, на сладолед од јагода,
 на сладолед од ванила

(111) **30230** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/443 (220) 20/04/2021
 (181) 20/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство
 трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО
 Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000,
 Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
 Скопје
 (540)



(591) златна, жолта, црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 сладолед
 кл. 35 услуги на продажба на големо и
 мало: на сладолед

(111) **30231** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/444 (220) 20/04/2021
 (181) 20/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство
 трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО
 Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000,
 Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
 Скопје
 (540)



(591) златна, жолта, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 сладолед
 кл. 35 услуги на продажба на големо и
 мало: на сладолед

(111) **30232** (151) 14/12/2021
 (210) ТМ 2021/445 (220) 20/04/2021
 (181) 20/04/2031
 (450) 31/12/2021

(732) **Друштво за производство
 трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО
 Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000,
 Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
 Скопје
 (540)



(591) портокалова, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сладолед (сендвич)
кл. 35 услуги на продажба на големо и
мало: на сладолед (сендвич)

(111) **30233** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/446 (220) 20/04/2021
(181) 20/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) Друштво за производство
трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО
Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000,
Скопје, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000,
Скопје
(540)



(591) темно сина, сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сладолед
кл. 35 услуги на продажба на големо и
мало: на сладолед

(111) **30234** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/447 (220) 20/04/2021
(181) 20/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) Друштво за производство
трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО
Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000,
Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000,
Скопје
(540)



(591) сина, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сладолед
кл. 35 услуги на продажба на големо и
мало: на сладолед

(111) **30235** (151) 14/12/2021
(210) ТМ 2021/448 (220) 20/04/2021
(181) 20/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) Друштво за производство
трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО
Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000,
Скопје, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000,
Скопје
(540)



(591) портокалова, кафена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сладолед, сладолед од цреша,
сладолед од вишна
кл. 35 услуги на продажба на големо и
мало: на сладолед, на сладолед од цреша,
на сладолед од вишна

(111) **30286** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/450 (220) 20/04/2021
(181) 20/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Атанасов Дино ул. Солидарност
бр. 32, Штип, МК**
(540)

GenLight

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати
кл. 9 апарати и инструменти: научни,
оптички, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и
настава; компјутерски софтвер
кл. 10 хируршки, медицински, забни и
ветеринарни апарати и инструменти
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи; големопродажба на
хемикалии, реагенси, лабораториска
опрема, инструменти, лабораториско
стакло и лабораториски потрошни
материјали
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги

(111) **30266** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/451 (220) 20/04/2021
(181) 20/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Трговско друштво за
производство, трговија и услуги Гоце
Шитракоски ГИР-ГИР с.Лескоец, Охрид
ДООЕЛ Лескоец, Охрид, МК**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје
(540)



(591) црна, сива, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; увоз-извоз и трговија на
големо и мало со мебел

(111) **30256** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/452 (220) 20/04/2021
(181) 20/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за трговија на мало и
големо КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39,
Илинден, 1000, Скопје, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ALFIE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 храна за животни; храна за
домашни миленичиња; храна за добиток;
бисквити за кучиња
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
услуги на увоз - извоз и трговија на големо
и мало со: храна за животни; храна за
домашни миленичиња; храна за добиток;
бисквити за кучиња

(111) **30267** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/453 (220) 20/04/2021
(181) 20/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Novartis AG 4002 Basel, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

AIRTIYO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за
превенција и лекување на болести и
нарушување на респираторен систем

(111) **30287** (151) 24/12/2021

(210) ТМ 2021/458 (220) 21/04/2021

(181) 21/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **Ексклузив ДОО ул. „Оризова“ бр.**

14, 2300, Кочани, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 овошни желиња, млечни пудинзи,
процесирано чиа семе

кл. 30 пудинзи, пудинг со чиа семе и разни
видови овошје, инстант десертни пудинзи,
десертни пудизни, пудинзи кои се користат
како десерти

кл. 35 рекламирање, водење на
работење; управување со работата,
группирање во корист на други,
овозможувајќи потрошувачите соодветно
да ги гледаат и купуваат овие стоки;

услуги при увоз-извоз и продажба на
големо и мало со овошни желиња, млечни
пудинзи, процесирани чиа семе, пудинзи,
пудингсочиа семе и разни видови овошје,
инстант десертни пудинзи, десертни
пудизни, пудинзи кои се користат како
десерти

(111) **30288** (151) 24/12/2021

(210) ТМ 2021/459 (220) 21/04/2021

(181) 21/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **Ексклузив ДОО ул. „Оризова“ бр.
14, 2300, Кочани, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 пудинзи, пудинг со чиа семе и разни
видови овошје

(111) **30268** (151) 16/12/2021

(210) ТМ 2021/461 (220) 22/04/2021

(181) 22/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati
Ohio 45202, US**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба при перење алишта; препарати за чистење, полирање триење и абразивни препарати; сапуни; дезодоранси за лична нега и антиперспиранти; препарати за нега на раце и тело, вклучително и препарати за бањање, лосиони за тело, гел за туширање и купка, пена за бањање, спреј за тело

(111) 30269 (151) 16/12/2021

(210) ТМ 2021/462 (220) 22/04/2021

(181) 22/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati
Ohio 45202, US

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба при перење алишта; препарати за чистење, полирање триење и абразивни препарати; сапуни; дезодоранси за лична нега и антиперспиранти; препарати за нега на раце и тело, вклучително и препарати за бањање, лосиони за тело, гел за туширање и купка, пена за бањање, спреј за тело

(111) 30270 (151) 10/12/2021

(210) ТМ 2021/463 (220) 22/04/2021

(181) 22/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati
Ohio 45202, US

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба при перење алишта; препарати за чистење, полирање триење и абразивни препарати; сапуни; дезодоранси за лична нега и антиперспиранти; препарати за нега на раце и тело, вклучително и препарати за бањање, лосиони за тело, гел за туширање и купка, пена за бањање, спреј за тело

(111) 30236

(151) 15/12/2021



(210) ТМ 2021/464 (220) 20/04/2021
(181) 20/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Wells Enterprises, Inc. One Blue Bunny Drive, Le Mars, Iowa 51031, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

HALO TOP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 замрзнати слаткарски производи, сладолед, мешавини на сладолед, крем пудинг, замрзнати крем пудинзи, замрзнат јогурт, замрзнати слаткарски производи од јогурт, мешавина од замрзнат јогурт, бази за подготовка на милк шејк, шејкови од сладолед

(111) **30237** (151) 15/12/2021
(210) ТМ 2021/466 (220) 23/04/2021
(181) 23/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsvaerd, DK**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768 (540)

Рибелсус

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на дијабетес

(111) **30289** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/467 (220) 23/04/2021
(181) 23/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **TCL Technology Group Corporation TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd**

Road, Zhongkai High Technology Development District, Huizhou Guangdong, CN

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје (540)

TCL Micro LED

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 флуоресцентни екрани; видео екрани; апарати за далечинско управување; транзистори [електронски]; диоди што емитуваат светлина [LED]; телевизиски апарати; аудио и видео приемници; преносливи медија плеери; носливи видео дисплеј монитори; полупроводници; оптички влакна [филаменти за спроведување светлина]; мобилни телефони; мобилни телефони; мобилни телефони; таблет-компјутери; терминали со интерактивни допирни екрани; електронски интерактивни бели табли; монитори [компјутерски хардвер]; паметни часовници; дигитални знаци; чипови [интегрални кола]; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат

(111) **30271** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/471 (220) 26/04/2021
(181) 26/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp. One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

JEMPZIM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **30290** (151) 24/12/2021

(210) ТМ 2021/472 (220) 26/04/2021

(181) 26/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, Sarıyer, İstanbul, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

Fuarte

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **30252** (151) 16/12/2021

(210) ТМ 2021/473 (220) 27/04/2021

(181) 27/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1, Скопје, МК** (540)



(591) темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **30253**

(151) 16/12/2021

(210) ТМ 2021/474 (220) 27/04/2021

(181) 27/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1, Скопје, МК** (540)



(591) темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **30238** (151) 15/12/2021

(210) ТМ 2021/477 (220) 27/04/2021

(181) 27/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) **British American Tobacco Exports Limited Globe House, 1 Water Street London WC2R 3LA, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) црвена, жолта и бела

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, производи од тутун,
артикли за пушачи, запалки, кибрити

(111) **30239** (151) 15/12/2021
(210) ТМ 2021/481 (220) 29/04/2021
(181) 29/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **МЛЕЧНА ИНДУСТРИЈА ДООЕЛ**
увоз-извоз Скопје ул. Лисец бр.1,
Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,
сушени и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење

(111) **30272** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/485 (220) 29/04/2021
(181) 29/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati
Ohio 45202, US

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 средства за женска хигиена, гаќички
за менструација, влошки за менструација,
хигиенски гаќички, хигиенски влошки за
долна облека, хигиенска долна облека,
хигиенски влошки, хигиенски долни
влошки, тампони, хигиенски тампони,
долна облека за менструација за
еднократна употреба, пелени за
инконтиненција, гаќи, впивачки за
инконтиненција

(111) **30273** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/486 (220) 29/04/2021
(181) 29/04/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi**
1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

OYAKATA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи; подготовки за правење супи;
подготовки за правење супи со нудли;
инстант супи со нудли
кл. 30 инстант нудли, пржени нудли

(111) **30254** (151) 16/12/2021
(210) ТМ 2021/487 (220) 29/04/2021
(181) 29/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВОСрбо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)


(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи; подготовки за правење супи;

подготовки за правење супи со нудли;

инстант супи со нудли

кл. 30 инстант нудли; пржени нудли

(111) **30255**

(151) 16/12/2021

(210) ТМ 2021/488

(220) 29/04/2021

(181) 29/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВОСрбо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) црна, црвена, бела, окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи; подготовки за правење супи;

подготовки за правење супи со нудли;

инстант супи со нудли

кл. 30 инстант нудли; пржени нудли

(111) **30291**

(151) 24/12/2021

(210) ТМ 2021/489

(220) 29/04/2021

(181) 29/04/2031

(450) 31/12/2021

(732) ASIA SYMBOL CHINA HOLDINGS LIMITED 21/F, China Building, No 29 Queen's Road Central, HK(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)


(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и канцелариски

материјали; хартија за печатење, за

пишување и за цртање, хартија за машина

за куцање, бели табаци хартија, хартија за

разгледници, хартија за марамчиња, тенка

хартија за копирање, хартија за факс

машини, хартија за писма, бележници,

неподврзани листови хартија, тетратки,

блокови за скицирање, пликоа, книги за

сметководство, шпартана хартија, џебни

книги, хартија за белешки, хартија и материјали за виткање и пакување; хартиени марамчиња

(111) **30313** (151) 24/12/2021

(210) ТМ 2021/585 (220) 01/06/2021

(181) 01/06/2031

(450) 31/12/2021

(732) **NGK SPARK PLUG CO., LTD. 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City 467-8525, JP**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 вентили (делови од мотори); вентили (делови од мотори), имено, EGR вентили, сопирачки вентил, ISC вентили, пропорционални релејни вентили, вентили за ABS модулатор, контролни вентили за кочење кај приколки; делови од мотори, имено, дихтунзи за мотор, дихтунзи за цилиндри, DPF сетови дихтунзи, дихтунзи за глава на мотор, затворачи, дизни (инјектори), воздушни (за чистење) филтри (делови од мотори/машини), релеи за климатизери, турбокомпресори, пумпи за серво волан, пумпа за масло, пумпа за вода, филтри за SCR уреа, филтри за вода со уреа, DPF (филтри за честички на дизел), клипови, чаура за цилиндер,

брегасти осовини, пумпи за гориво, карбуратори, системи за вбризгување на дизел гориво (механички), системи за вбризгување на дизел гориво (електронски), млазници за вбризгување на дизел гориво, филтри за гориво, прочистувачи на воздух, филтри за пумпи за масло, ладилници за масло; вентилатори и спојки за вентилатори, конвертори на издувни гасови, пригушувачи; мотори за автомобилски бришачи; мотори, освен за копнени возила; делови од мотори, имено, регулатор на пристап на воздух или гас, запчести ремени, клинесте ремени за вентилатори за машини, затегнувачи на ремени, спојки, прекинувачи за притисок што се делови од машини; сите гореспоменати стоки се за автомобили кл. 9 електронски контролирани електромагнетни вентили на електро-суспензија (ECAS); соленоиди со променливо вентилско време (VVT); прекинувачи за притисок; електромагнетни вентили [електромагнетни прекинувачи] кл. 11 термостатски вентили [делови од грејни инсталации]; термостатски вентили за автомобили; филтри за клима уреди; филтри за клима уреди за автомобили

(111) **30314** (151) 24/12/2021

(210) ТМ 2021/586 (220) 01/06/2021

(181) 01/06/2031

(450) 31/12/2021

(732) **NGK SPARK PLUG CO., LTD. 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City 467-8525, JP**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NTK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 вентили (делови од мотори); вентили (делови од мотори), имено, EGR вентили, сопирачки вентил, ISC вентили, пропорционални релејни вентили, вентили за ABS модулатор, контролни вентили за кочење кај приколки; делови од мотори, имено, дихтунзи за мотор, дихтунзи за цилиндри, DPF сетови дихтунзи, дихтунзи за глава на мотор, затвораачи, дизни (инјектори), воздушни (за чистење) филтри (делови од мотори/машини), релеи за климатизери, турбокомпресори, пумпи за серво волан, пумпа за масло, пумпа за вода, филтри за SCR уреа, филтри за вода со уреа, DPF (филтри за честички на дизел), клипови, чаура за цилиндер, брегасти осовини, пумпи за гориво, карбуратори, системи за вбризување на дизел гориво (механички), системи за вбризување на дизел гориво (електронски), млазници за вбризување на дизел гориво, филтри за гориво, прочистувачи на воздух, филтри за пумпи за масло, ладилници за масло; вентилатори и спојки за вентилатори, конвертори на издувни гасови, пригушувачи; мотори за автомобилски бришачи; мотори, освен за копнени возила; делови од мотори, имено, регулатор на пристап на воздух или гас, запчести ремени, клинесте ремени за вентилатори за машини, затегнувачи на ремени, спојки, прекинувачи за притисок што се делови од машини; сите гореспоменати стоки се за автомобили кл. 9 електронски контролирани електромагнетни вентили на електро-

суспензија (ECAS); соленоиди со променливо вентилско време (VVT); прекинувачи за притисок; електромагнетни вентили [електромагнетни прекинувачи] кл. 11 термостатски вентили [делови од грејни инсталации]; термостатски вентили за автомобили; филтри за клима уреди; филтри за клима уреди за автомобили

(111) **30292**

(151) 24/12/2021

(210) ТМ 2021/587

(220) 01/06/2021

(181) 01/06/2031

(450) 31/12/2021

(732) **ВИС ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДООЕЛ**

Скопје ул. Никола Парапунов бр. 3/А/Ц - 14/3, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) светло и темно црвена, светло и темно зелена, светло и темно сина, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; претплата за телекомуникациски услуги (за други); односи со јавност, изготвување на рекламни рубрики; статистички податоци; маркетинг студии; истражувања за дејностите; консултантски услуги во областа на човечки ресурси; регрутирање на спонзори; организирање на саеми за комерцијални или рекламни

цели; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа; рекламен материјал за изнајмување; изнајмување на рекламен простор; испитување на јавното мислење; рекламирање по пат на радио; рекламни огласи; рекламни агенции; подготовка и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; телевизиското рекламирање; трговско управување на лиценцирање на стоки и услуги, за трети лица; пребарување на податоци во компјутерски датотеки за трети лица

кл. 45 безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците; детективски агенции; лични телохранители; надгледување куќи, надгледување на аларми против крадци и безбедносни аларми; стражи; физичко обезбедување, патролно обезбедување, обезбедување на имоти и лица, мониторинг

(111) **30293** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/588 (220) 01/06/2021
(181) 01/06/2031
(450) 31/12/2021

(732) **СИЗ - ЛКА Куманово Населено место без уличен систем бр. 1-1, Љубодраг, Куманово, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

NUTRILAND

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(111) **30294** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/596 (220) 02/06/2021
(181) 02/06/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Hatherwood

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 адитиви за храна за животни, имено немедицински суплементи во исхрана за животни; диететски супстанции, кои не се прилагодени за медицинска употреба
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч,

вклучувајќи ги гореспоменатите стоки замрзнати; производи од месо и сувомеснато; екстракти од месо; школки; во тегли, сушено и готвено овошје и зеленчук вклучувајќи и да се закиселени во сладок и/или кисел сос; желе, џем, мармалад, компоти и слатки намази базирани на овошје, зеленчук, јаткасти плодови или млечни производи; јајца, млеко и млечни производи, путер, сирење, свежно млеко, долготрајно млеко, павлака, јогурт, урда, млеко во прав за употреба во храна, десерти од јогурт, урда и павлака; месо, колбаси, риба, овошје и зеленчук во тегли; процесирани јаткасти плодови; масла и масти што се јадат; готови оброци кои се состојат претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, јајца, зеленчук, овошје и/или млечни производи; замрзната храна која се состои претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, јајца, зеленчук, овошје и/или млечни производи; диететска храна, која не е адаптирана за медицинска употреба, вклучена во оваа класа

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замени за кафе; брашно и препарати направени од житарки, житарки, мусли и производи од интегрални житарки; прехранбени тестенини; напитки од кафе, чај, какао и чоколадо; подготовки од кафе и какао за правење на алкохолни и безалкохолни пијалоци; ароми за храна; леб и печива; слаткарски производи, слатки и бонбони (кристализиран шеќер за исхрана), мраз; пудинзи; мед, меласа; квасец, прашок за печиво, нишесте за храна; сол; сенф; мајонез, кечап; оцет, сосеви (мирудии), преливи од салати; зачини, екстракти од зачини, сушени билки; готови оброци кои се состојат претежно од препарати направени од житарки, прехранбени тестенини, нудли,

ориз, леб, слатки и/или слаткарски производи; замрзната храна која се состои претежно од препарати од житарки, прехранбени тестенини, нудли, ориз, леб, слатки и/или слаткарски производи; диететска храна, која не е адаптирана за медицинска употреба, која се состои претежно од препарати од житарки, прехранбени тестенини, нудли, ориз, леб, слатки и/или слаткарски производи; диететска храна, која не е адаптирана за медицинска употреба, вклучена во оваа класа

кл. 31 свежо овошје и зеленчук; јаткасти плодови [овошје]; семки, природни растенија и цвеќиња; сушени билки; храна за животни; производи од сламена подлога за животни

кл. 32 пиво; безалкохолно пиво; дитетско пиво; минерална и газирана вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и џусеви од овошје; сирупи и други препарати за правење пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво), вино, жестоки пијалоци (пијалоци) и ликери, и мешани алкохолни млечни пијалоци, коктейли и апертиви на база на жестоки пијалоци и вино; пијалоци кои содржат вино; препарати за правење на алкохолни пијалоци

(111) **30295** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/597 (220) 02/06/2021
(181) 02/06/2031
(450) 31/12/2021

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје



(540)

Nelson

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, производи од тутун;
цигарилоси; артикли за пушачи; тегли за
тутун, држачи за пури и цигари, кутии за
пури и цигари, пепелници, постоље за
држење на лулиња, чистачи на лулиња за
лулиња со тутун, секачи за пури, лулиња,
запалки, џебна опрема за виткање цигари,
хартија за цигари, туби за цигари со и без
филтри, филтри за цигари; кибрит

(111) **30296** (151) 24/12/2021

(210) ТМ 2021/598 (220) 02/06/2021

(181) 02/06/2031

(450) 31/12/2021

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

**Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Bodega

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун и производи добиени од
тутун; цигарилоси; артикли за пушачи;
тегли за тутун, држачи за пури и цигари,
кутии за пури и цигари, пепелници,
постоље за држење на лулиња, чистачи на
лулиња за лулиња со тутун, секачи за
пури, лулиња, запалки, џебна опрема за
виткање цигари, хартија за цигари, туби за
цигари со и без филтри, филтри за цигари;
кибрит

(111) **30297** (151) 24/12/2021

(210) ТМ 2021/599 (220) 02/06/2021

(181) 02/06/2031

(450) 31/12/2021

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

**Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Favorina

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб и производи од леб; слатки и
слаткарски производи; слатки; чоколадо и
производи од чоколадо; пралини;
кристализиран шеќер за исхрана; бонбони
[кристализиран шеќер за исхрана];
чоколадни барови; декорации од чоколадо
и бонбони [за јадење] за божиќни елки

(111) **30298** (151) 24/12/2021

(210) ТМ 2021/600 (220) 02/06/2021

(181) 02/06/2031

(450) 31/12/2021

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

**Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VIAJERO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво);
вино; пијалоци што содржат вино
[шприцери]; пенливи вина; жестоки
пијалоци [пијалоци]

(111) **30299**

(151) 24/12/2021

(210) ТМ 2021/601 (220) 02/06/2021
(181) 02/06/2031
(450) 31/12/2021

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

Salumeo

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо; екстракти од месо; конзервирано месо; желе од месо; месо; месо за колбаси; колбаси во тегли; колбаси; димени колбаси; шунка; подготвено месо, кое главно се состои од производи од месо и/или сувомеснато и/или зеленчук

(111) **30300** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/602 (220) 02/06/2021
(181) 02/06/2031
(450) 31/12/2021

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

VREDEBOSCH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво); вино

(111) **30301** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/603 (220) 02/06/2021

(181) 02/06/2031
(450) 31/12/2021

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) темно зелена, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 накит; украси [накит, накит (Am.)]; прстени (накит); ланчиња; алки; обетки; привезоци за накит; прстени за клучеви [ситни украси или привезоци]; кутии за накит; хроноскопи
кл. 18 производи од кожа, имено торби, куфери, рачни торби, ранци, актовки, кутии за документи, тоалетни несесери, празни, држачи за кредитни картички, држачи за бизнис картички, вреќички, џебни паричници, кутии за кредитни картички, паричници, сетови за патување, кутии за клучеви, празни ознаки за куфер, каиши (ремени), сите гореспоменати производи од кожа; производи од имитации на кожа, имено торби, куфери, рачни торби, ранци, актовки, кутии за документи, тоалетни несесери, празни, држачи за кредитни картички, држачи за бизнис картички, вреќички, џебни паричници, кутии за кредитни картички, паричници, сетови за патување, кутии за клучеви, празни ознаки за куфер, каиши (ремени), сите гореспоменати производи од имитации на кожа; рачни торби, ташни; чанти, портмонеа
кл. 25 облека, обувки, покривала за глава;



наметки, одеа, костуми, блејзери, блузи, туники, маици, горни маици, фармерки, панталони, свечени фустани, суќњи, пуловери, дуксери, кардигани, елеци, комбинации [облека], јакни и палта; долна облека и долен веш за дневна и ноќна употреба, појаси, трикоа, корсети (bustiers), градници, корсети, боди, женски маички, горни маици, корслети [градник со мидер], чипкана долна облека, гаќи, комбинезони, свонарки (jazz pants), хипстер панталони, танги, кратки боксерки, боксерки, жартели, трегери за високи чорапи, подвезици, долни маици, облека за во кревет и ноќна облека, хулахопки, високи чорапи, чорапи, маици со прерамки, женски пижами, пижами комбинезони, наметки, подсуќњи, артикли облека за пливање, костуми за капење, бикини; влошки за чевли; марами за на глава, марами

кл. 26 декоративни артикли за коса

(111) **30302** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/615 (220) 04/06/2021
(181) 04/06/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, Sarıyer, İstanbul, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

Epixx

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **30303** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/616 (220) 04/06/2021

(181) 04/06/2031

(450) 31/12/2021

(732) **Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, Sarıyer, İstanbul, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

Apranax

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **30304** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/617 (220) 04/06/2021
(181) 04/06/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, Sarıyer, İstanbul, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

Onceair

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **30305** (151) 24/12/2021
(210) ТМ 2021/619 (220) 02/06/2021
(181) 02/06/2031
(450) 31/12/2021

(732) **Nasus Pharma Ltd. 35 Ahad Ha'am St., Tel Aviv - Yafo, IL**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје



(540)

TAFFIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за
превенција и третман на вирусни
заболувања и инфекции



**ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE**

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(510)	(111)
1	30223
1	30240
1	30241
1	30242
1	30286
2	30185
3	30179
3	30225
3	30249
3	30250
3	30251
3	30265
3	30268
3	30269
3	30270
4	30250
5	30182
5	30183
5	30186
5	30191
5	30192
5	30193
5	30194
5	30195
5	30196
5	30205
5	30210
5	30211
5	30212
5	30213
5	30214
5	30219
5	30220
5	30221

5	30222
5	30223
5	30224
5	30237
5	30249
5	30263
5	30264
5	30265
5	30267
5	30271
5	30272
5	30278
5	30284
5	30286
5	30290
5	30294
5	30302
5	30303
5	30304
5	30305
6	30307
7	30313
7	30314
9	30184
9	30281
9	30282
9	30285
9	30286
9	30289
9	30313
9	30314
10	30286
11	30199
11	30313

11	30314
12	30197
12	30198
14	30301
14	30307
15	30177
15	30178
16	30240
16	30241
16	30242
16	30274
16	30275
16	30285
16	30291
18	30301
20	30266
21	30306
24	30190
25	30279
25	30301
26	30301
29	30176
29	30202
29	30203
29	30204
29	30239
29	30254
29	30255
29	30273
29	30283
29	30287
29	30288
29	30293
29	30283
29	30287
29	30293
29	30294
29	30299

29	30308
29	30309
29	30310
29	30311
29	30312
30	30203
30	30206
30	30207
30	30208
30	30226
30	30227
30	30228
30	30229
30	30230
30	30231
30	30232
30	30233
30	30234
30	30235
30	30236
30	30243
30	30244
30	30254
30	30255
30	30273
30	30283
30	30287
30	30288
30	30293
30	30294
30	30297
30	30308
30	30309
30	30310



30	30311
30	30312
31	30256
31	30263
31	30264
31	30283
31	30294
32	30280
32	30294
32	30308
32	30309
33	30294
33	30298
33	30300
34	30187
34	30188
34	30189
34	30200
34	30201
34	30238
34	30295
34	30296
35	30175
35	30176
35	30182
35	30183
35	30202
35	30203
35	30204
35	30206
35	30207
35	30208
35	30215

35	30216
35	30217
35	30218
35	30225
35	30226
35	30227
35	30228
35	30229
35	30230
35	30231
35	30232
35	30233
35	30234
35	30235
35	30246
35	30247
35	30248
35	30252
35	30253
35	30256
35	30262
35	30263
35	30264
35	30265
35	30266
35	30274
35	30275
35	30276
35	30277
35	30281
35	30282
35	30286
35	30287

35	30292
35	30293
35	30307
35	30308
35	30309
36	30175
36	30247
36	30248
37	30184
38	30247
38	30248
38	30279
38	30281
38	30282
38	30285
41	30175
41	30180
41	30181
41	30215
41	30216
41	30217
41	30218
41	30247
41	30248
41	30257
41	30258
41	30262
41	30274
41	30277
41	30279
42	30182
42	30184
42	30191

42	30209
42	30246
42	30247
42	30248
42	30281
42	30282
42	30286
43	30180
43	30181
43	30215
43	30216
43	30217
43	30218
43	30252
43	30253
43	30259
43	30260
43	30261
43	30277
43	30280
44	30182
44	30191
44	30245
44	30286
45	30175
45	30247
45	30248
45	30257
45	30258
45	30275
45	30292



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE

(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(732)	(111)	(210)
ASIA SYMBOL CHINA HOLDINGS LIMITED	30291	MK/T/2021/0489
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	30220	MK/T/2021/0421
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	30221	MK/T/2021/0422
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	30222	MK/T/2021/0423
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	30290	MK/T/2021/0472
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	30302	MK/T/2021/0615
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	30303	MK/T/2021/0616
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	30304	MK/T/2021/0617
Ajinomoto Co., Inc.	30273	MK/T/2021/0486
Ajinomoto Co., Inc.	30254	MK/T/2021/0487
Ajinomoto Co., Inc.	30255	MK/T/2021/0488
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	30191	MK/T/2021/0373
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	30192	MK/T/2021/0374
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	30193	MK/T/2021/0375
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	30194	MK/T/2021/0376
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	30195	MK/T/2021/0377
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	30196	MK/T/2021/0378
BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	30223	MK/T/2021/0424
Blueair AB	30199	MK/T/2021/0385
British American Tobacco Exports Limited	30238	MK/T/2021/0477
DuPont Safety & Construction Inc.	30190	MK/T/2021/0372
Haver Farma İlaç A.Ş.	30284	MK/T/2021/0382
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	30186	MK/T/2021/0367
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	30211	MK/T/2021/0410
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	30212	MK/T/2021/0411
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	30213	MK/T/2021/0412
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	30214	MK/T/2021/0413
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	30224	MK/T/2021/0425
Lidl Stiftung & Co. KG	30294	MK/T/2021/0596
Lidl Stiftung & Co. KG	30295	MK/T/2021/0597
Lidl Stiftung & Co. KG	30296	MK/T/2021/0598
Lidl Stiftung & Co. KG	30297	MK/T/2021/0599
Lidl Stiftung & Co. KG	30298	MK/T/2021/0600
Lidl Stiftung & Co. KG	30299	MK/T/2021/0601



Lidl Stiftung & Co. KG	30300	MK/T/2021/0602
Lidl Stiftung & Co. KG	30301	MK/T/2021/0603
Merck Sharp & Dohme Corp.	30271	MK/T/2021/0471
NGK SPARK PLUG CO., LTD.	30313	MK/T/2021/0585
NGK SPARK PLUG CO., LTD.	30314	MK/T/2021/0586
Nasus Pharma Ltd.	30305	MK/T/2021/0619
Novartis AG	30267	MK/T/2021/0453
Novo Nordisk A/S	30237	MK/T/2021/0466
Osel ilaç San. Ve Tic. A.Ş.	30219	MK/T/2021/0420
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.		
a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	30185	MK/T/2021/0366
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	30279	MK/T/2020/1174
Rothmans of Pall Mall Limited	30200	MK/T/2021/0393
Rothmans of Pall Mall Limited	30201	MK/T/2021/0394
SIDELA SA	30240	MK/T/2021/0398
SIDELA SA	30241	MK/T/2021/0399
SIDELA SA	30242	MK/T/2021/0400
STADA Arzneimittel AG	30210	MK/T/2021/0409
Shenzhen Green Olive Environmental Protection Technology Co. Ltd	30306	MK/T/2021/0383
TCL Technology Group Corporation	30289	MK/T/2021/0467
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	30197	MK/T/2021/0379
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	30198	MK/T/2021/0380
The Procter & Gamble Company	30268	MK/T/2021/0461
The Procter & Gamble Company	30269	MK/T/2021/0462
The Procter & Gamble Company	30270	MK/T/2021/0463
Thuraya Telecommunications Company	30285	MK/T/2021/0384
Ty Inc.	30276	MK/T/2019/0298
Unilever IP Holdings B.V.	30205	MK/T/2021/0401
Unilever IP Holdings B.V.	30251	MK/T/2021/0429
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	30278	MK/T/2020/1157
Wells Enterprises, Inc.	30236	MK/T/2021/0464
Wind River Sales & Distribution Company, LLC	30188	MK/T/2021/0370
Wind River Tobacco Company, LLC	30187	MK/T/2021/0369
Wind River Tobacco Company, LLC	30189	MK/T/2021/0371
Љупчо Петровски	30307	MK/T/2021/0386
АМЕРИКАНСКА СТОПАНСКА КОМОРА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Стопанска Интересна Заедница	30275	MK/T/2020/1123
Атанасов Дино	30286	MK/T/2021/0450
ВИС ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДООЕЛ Скопје	30292	MK/T/2021/0587



Друштво за визуелна комуникација и графички услуги СОФИЈА ЕФЕКТИВА ДООЕЛ Скопје	30274	МК/Т/2020/1135
Друштво за дигитални маркетинг услуги СОПРО ДОО Скопје	30246	МК/Т/2021/0095
Друштво за информатички инжењеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ Гевгелија	30209	МК/Т/2018/0735
Друштво за независно истражување и иновативни решенија ИРИС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје	30247	МК/Т/2021/0360
Друштво за независно истражување и иновативни решенија ИРИС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје	30248	МК/Т/2021/0362
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30308	МК/Т/2021/0354
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30309	МК/Т/2021/0355
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30310	МК/Т/2021/0356
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30311	МК/Т/2021/0357
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30312	МК/Т/2021/0358
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30206	МК/Т/2021/0406
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30207	МК/Т/2021/0407
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30208	МК/Т/2021/0408
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30226	МК/Т/2021/0439
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30227	МК/Т/2021/0440
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30228	МК/Т/2021/0441
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30229	МК/Т/2021/0442
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30230	МК/Т/2021/0443
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30231	МК/Т/2021/0444
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30232	МК/Т/2021/0445
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30233	МК/Т/2021/0446
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30234	МК/Т/2021/0447
Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје	30235	МК/Т/2021/0448
Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-увоз Скопје	30176	МК/Т/2021/0053
Друштво за производство, трговија и услуги РИС ХЕМ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје	30249	МК/Т/2021/0388
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел	30179	МК/Т/2021/0080
Друштво за психолошко советување за деца и адолесценци ПСИХА ДООЕЛ Скопје	30245	МК/Т/2021/0414
Друштво за советување, услуги и организирање на настани ГЛОБАЛ МЕДИА ГРУП ДООЕЛ Скопје	30277	МК/Т/2020/1104
Друштво за трговија и услуги БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО Скопје	30184	МК/Т/2021/0365
Друштво за трговија и услуги ДИМИТРИЕВИ ДОО увоз-извоз Кочани	30262	МК/Т/2021/0133
Друштво за трговија и услуги МЕДИКО МАТРИКС ДОО Скопје	30183	МК/Т/2021/0141
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	30252	МК/Т/2021/0473
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	30253	МК/Т/2021/0474
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Илинден	30256	МК/Т/2021/0452
Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје	30283	МК/Т/2020/0909



Друштво за угостителство трговија и услуги ИГ - ГРУП ДООЕЛ Скопје	30180	МК/Т/2021/0099
Друштво за угостителство трговија и услуги ИГ - ГРУП ДООЕЛ Скопје	30181	МК/Т/2021/0100
Ексклузив ДОО	30287	МК/Т/2021/0458
Ексклузив ДОО	30288	МК/Т/2021/0459
Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи	30257	МК/Т/2021/0057
Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи	30258	МК/Т/2021/0058
МЛЕЧНА ИНДУСТРИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	30239	МК/Т/2021/0481
НАТУРА ХЕАЛТХ ДООЕЛ Скопје	30263	МК/Т/2021/0402
НАТУРА ХЕАЛТХ ДООЕЛ Скопје	30264	МК/Т/2021/0403
ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	30215	МК/Т/2021/0415
ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	30216	МК/Т/2021/0416
ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	30217	МК/Т/2021/0417
ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	30218	МК/Т/2021/0418
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д.	30243	МК/Т/2021/0404
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д.	30244	МК/Т/2021/0405
ПхармаС Лекови дооел Скопје	30182	МК/Т/2020/0322
СИЗ - ЛКА Куманово	30203	МК/Т/2021/0395
СИЗ - ЛКА Куманово	30202	МК/Т/2021/0396
СИЗ - ЛКА Куманово	30204	МК/Т/2021/0397
СИЗ - ЛКА Куманово	30293	МК/Т/2021/0588
Стопанска комора на Македонија	30175	МК/Т/2021/0015
The Procter & Gamble Company	30272	МК/Т/2021/0485
Тошевски Синиша	30280	МК/Т/2021/0123
Трајаноски Владимир	30177	МК/Т/2021/0063
Трајаноски Владимир	30178	МК/Т/2021/0064
Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ ДИГИТАЛ СК ДООЕЛ Скопје	30281	МК/Т/2021/0361
Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ ДИГИТАЛ СК ДООЕЛ Скопје	30282	МК/Т/2021/0363
Трговско друштво за производство, трговија и услуги Гоце Шитракоски ГИР- ГИР с.Лескоец, Охрид ДООЕЛ	30266	МК/Т/2021/0451
Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАКОТЕХНА ДООЕЛ увоз-извоз Битола	30265	МК/Т/2021/0430
ФИЛА КОЗМЕТИК ДОО	30225	МК/Т/2021/0426
ФИЛА КОЗМЕТИК ДОО	30250	МК/Т/2021/0427
Филипоски Стојан	30259	МК/Т/2021/0106
Филипоски Стојан	30260	МК/Т/2021/0107
Филипоски Стојан	30261	МК/Т/2021/0108

**ПРЕНОС / BARTJE**

(111) **1848**

(732) **Onkyo Technology Kabushiki Kaisha 1-1-41 Kawamata, Higashiosaka-shi, Osaka, 577-0063, JP**

(111) **10222**

(732) **Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL**

(111) **19550**

(732) **Haifa Negev Technologies Ltd. Matam 30, Haifa, IL**

ПРОМЕИИ / NDRYSHIME

(111) **1848**

(732) **ONKYO HOME ENTERTAINMENT CORPORATION 1-1-41 Kawamata, Higashiosaka-shi, Osaka, 577-0063, JP**

(111) **4702**

(732) **Coloplast A/S Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, DK**

(111) **10777**

(732) **Dow Silicones Corporation 2200 W. Salzburg Road, Midland, Michigan 48686-0994, US**

(111) **10778**

(732) **Dow Silicones Corporation 2200 W. Salzburg Road, Midland, Michigan 48686-0994, US**

(111) **10902**

(732) **FRAM Group IP LLC, a Delaware limited liability company 127 Public Square, Suite 5300, Cleveland, Ohio 44114, US**

(111) **12216**

(732) **Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP**

(111) **12215**

(732) **Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP**

(111) **19580**



(732) Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало
СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр. 6, 6310, Ресен,
МК

(111) 19699

(732) **КАМ ДОО** Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, МК

(111) 19684

(732) **КАМ ДОО** Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, МК

(111) 22237

(732) **КАМ ДОО** Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, МК

(111) 19900

(732) **КАМ ДОО** Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, МК

(111) 19782

(732) **КАМ ДОО** Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, МК

(111) 19783

(732) **КАМ ДОО** Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, МК

(111) 20822

(732) **БИЗНИС ЦЕНТАР АДИНГ ДООЕЛ** Друштво за производство, инженеринг и трговија
Скопје ул. Кузман Шапкарев бр.5, Ѓорчев Петров, Скопје, МК

(111) 20017

(732) Друштво за инвестициони работи, проектирање, консалтинг и инженеринг
ИНВЕСТ А ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.Новоселски пат бр. 11, Ѓ.Петров, Скопје, МК

(111) 20018

(732) **БИРО ПРОЕКТ ДООЕЛ** Скопје ул. Васил Ѓоргов бр. 21/1/8, Скопје, МК

ПОНИШТУВАЊЕ

(111) 18777

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/05/2020



ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E VLEFSHMËRISË

(111) 3483	(186) 24/07/2031
(111) 4021	(186) 01/03/2032
(111) 5070	(186) 05/03/2032
(111) 5136	(186) 05/03/2032
(111) 5137	(186) 05/03/2032
(111) 5138	(186) 05/03/2032
(111) 5140	(186) 05/03/2032
(111) 5142	(186) 05/03/2032
(111) 5144	(186) 05/03/2032
(111) 5147	(186) 05/03/2032
(111) 5116	(186) 05/03/2032
(111) 5115	(186) 05/03/2032
(111) 5149	(186) 05/03/2032
(111) 5260	(186) 05/03/2032
(111) 5259	(186) 05/03/2032
(111) 5150	(186) 05/03/2032
(111) 5113	(186) 05/03/2032
(111) 5258	(186) 05/03/2032
(111) 5257	(186) 05/03/2032
(111) 5151	(186) 05/03/2032
(111) 5152	(186) 05/03/2032
(111) 5154	(186) 05/03/2032
(111) 5095	(186) 05/03/2032
(111) 5092	(186) 05/03/2032
(111) 5250	(186) 12/12/2031
(111) 1523	(186) 28/05/2032
(111) 1569	(186) 18/03/2032
(111) 4122	(186) 22/01/2030
(111) 1081	(186) 05/10/2031
(111) 3333	(186) 25/01/2032
(111) 2592	(186) 10/08/2032



(111) 4294	(186) 30/10/2031
(111) 3224	(186) 24/04/2032
(111) 3227	(186) 10/08/2032
(111) 3267	(186) 24/03/2032
(111) 2323	(186) 24/12/2031
(111) 4752	(186) 10/01/2032
(111) 10344	(186) 16/03/2031
(111) 10469	(186) 23/03/2031
(111) 10777	(186) 10/09/2031
(111) 10778	(186) 10/09/2031
(111) 10902	(186) 12/09/2031
(111) 11304	(186) 16/11/2031
(111) 10928	(186) 30/01/2032
(111) 10872	(186) 19/02/2032
(111) 10871	(186) 19/02/2032
(111) 11386	(186) 22/02/2032
(111) 11335	(186) 22/02/2032
(111) 11327	(186) 14/06/2032
(111) 11328	(186) 14/06/2032
(111) 11329	(186) 14/06/2032
(111) 11288	(186) 14/06/2032
(111) 11264	(186) 14/06/2032
(111) 11330	(186) 14/06/2032
(111) 11265	(186) 14/06/2032
(111) 11222	(186) 09/12/2032
(111) 11703	(186) 09/12/2032
(111) 18772	(186) 14/02/2031
(111) 19580	(186) 27/04/2031
(111) 19699	(186) 13/06/2031
(111) 19684	(186) 15/07/2031
(111) 20004	(186) 21/07/2031
(111) 23339	(186) 21/07/2031
(111) 22237	(186) 08/08/2031
(111) 19900	(186) 09/08/2031
(111) 19782	(186) 01/09/2031
(111) 19783	(186) 01/09/2031



(111) 20822	(186) 13/09/2031
(111) 20017	(186) 13/09/2031
(111) 20018	(186) 13/09/2031
(111) 20019	(186) 15/09/2031
(111) 19915	(186) 23/09/2031
(111) 19919	(186) 23/09/2031
(111) 19918	(186) 23/09/2031
(111) 19917	(186) 23/09/2031
(111) 19916	(186) 23/09/2031
(111) 19914	(186) 23/09/2031
(111) 19647	(186) 27/09/2021
(111) 23797	(186) 28/09/2031
(111) 20162	(186) 10/10/2031
(111) 20163	(186) 10/10/2031
(111) 21280	(186) 17/10/2031
(111) 19947	(186) 17/11/2031
(111) 19948	(186) 17/11/2031
(111) 22301	(186) 29/11/2031
(111) 22302	(186) 29/11/2031
(111) 20372	(186) 06/12/2031
(111) 20373	(186) 06/12/2031
(111) 20374	(186) 06/12/2031
(111) 19983	(186) 12/12/2031
(111) 19985	(186) 13/12/2031
(111) 20046	(186) 21/12/2031
(111) 20047	(186) 21/12/2031
(111) 20048	(186) 21/12/2031
(111) 20003	(186) 22/12/2031
(111) 20005	(186) 22/12/2031
(111) 20257	(186) 13/01/2032
(111) 20261	(186) 13/01/2032
(111) 20294	(186) 26/01/2032
(111) 23624	(186) 10/02/2032
(111) 20564	(186) 14/03/2032
(111) 20565	(186) 14/03/2032
(111) 20566	(186) 05/04/2032



(111) 20587	(186) 05/04/2032
(111) 20169	(186) 31/05/2032
(111) 20404	(186) 08/08/2032
(111) 20860	(186) 25/09/2032
(111) 20891	(186) 25/09/2032
(111) 21208	(186) 25/09/2032
(111) 21267	(186) 12/10/2032
(111) 20923	(186) 27/11/2032
(111) 21195	(186) 30/11/2032
(111) 21198	(186) 04/12/2032
(111) 21197	(186) 04/12/2032



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / APLIKIMET PËR DISENJO INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн. / Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve për disenjo industriale.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):

- (21) број на пријавата / numri i aplikimit
- (22) датум на поднесување / data e depozitimit
- (23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
- (45) датум на објавување / data e publikimit
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
- (30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej Locarno)
- (54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
- (55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
- (57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
- (73) податоци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
- (74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / VENDIMET PËR DISENJOT INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për disenjo industriale.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):

- (11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
- (21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, theksohet numri i përgjithshëm i disejnovë industriale
- (30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (45) Дата на објавување / Data e publikimit
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar i Disenjove Industriale (Locarno)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose vizatimi
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои / saktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
- (72) Автор / Autori
- (73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **924**

(45) 31/12/2021

(21) ID 2014/1

(22) 19/02/2014

(18) 19/02/2024




(72) Орхан Тахири (Места бр. 50 Скопје)

(73) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО Источна Индустриска зона бб
дел 3 - Маџари 1000 Скопје, МК**

(51) 09-01

(54) **ШИШЕ**

- (11) **925** (45) 31/12/2021
(21) ID 2021/12 (22) 23/06/2021
(18) 23/06/2026
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Алексовски (ул. Васка Циклева бр. 36, 2220, Свети Николе)
(73) **АЛГОМАК дооел ул. Васка Циклева бр. 36, 2220, Свети Николе, МК**
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-03
(54) **"Амбалажа за складирање и печење"**



ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodë sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjës

(51)	(11)
09-01	МК/И/ 2020/924
09-03	МК/И/ 2020/925

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJS INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjës industriale

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(11)	(21)
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО Источна Индустриска зона бб дел 3 - Маџари 1000 Скопје, МК	924	МК/И/ 2021/1
АЛГОМАК дооел ул. Васка Циклева бр. 36, 2220, Свети Николе, МК	925	МК/И/ 2021/12



ОБНОВУВАЊЕ / RIPERTERITJE

(111) **712**

(186) **02/05/2027**

(111) **726**

(186) **20/07/2027**